

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 110 Год. LXVI

Петок, 20 август 2010

Цена на овој број е 280 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2057. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Здрав- ствен дом – Радовиш.....	5	2063. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Здрав- ствен дом „Здравје“ – Валандово.....	6
2058. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилита- ција на хронични респираторни нес- пецифични и алергиски заболувања – Отешево.....	5	2064. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Здрав- ствен дом – Струмица.....	6
2059. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Здрав- ствен дом – Гевгелија.....	5	2065. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Здрав- ствен дом – Ресен.....	6
2060. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Здрав- ствен дом – Неготино.....	5	2066. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Здрав- ствен дом – Демир Хисар.....	6
2061. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Здрав- ствен дом – Прилеп.....	5	2067. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Здрав- ствен дом – Битола.....	6
2062. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Здрав- ствен дом – Кавадарци.....	5	2068. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Здрав- ствен дом – Крушево.....	6
		2069. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор – прет- ставник на основачот на ЈЗУ Здрав- ствен дом – Дебар.....	7

[illegible]

	Стр.		Стр.
2098. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Велес.....	11	2112. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Демир Хисар.....	14
2099. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово.....	12	2113. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид.....	14
2100. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гевгелија.....	12	2114. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје.....	14
2101. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Куманово.....	12	2115. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ - Скопје.....	14
2102. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Прилеп.....	12	2116. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес.....	15
2103. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кавадарци.....	12	2117. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - Лешок.....	15
2104. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струмица.....	12	2118. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово.....	15
2105. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кичево.....	13	2119. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Штип.....	15
2106. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Дебар.....	13	2120. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга.....	15
2107. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Гостивар.....	13	2121. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември - Скопје..	15
2108. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга.....	13	2122. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје.....	16
2109. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид.....	13	2123. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија.....	16
2110. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Велес.....	13		
2111. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница „Негорци“ - Гевгелија.....	14		

	Стр.		Стр.
2124. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје.....	16	2138. Правилник за заштита и благосостојба на експериментални животни (*)....	39
2125. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје.....	16	2139. Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нус производи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нус производи од животинско потекло (*).....	69
2126. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.....	16	2140. Упатство за начинот на водење, заштита и чување на матичните книги и списи; издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги; водење постапка и составување на записник за најдено дете; обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги, како и за обрасците на матичните книги, регистарот на матичните книги, изводите и уверенијата што се издаваат врз основа на матичните книги.....	77
2127. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје.....	17	2141. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем *.....	101
2128. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло - Скопје.....	17	2142. Правилник за критериумите и начинот за користење на соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување на признаен бегалец.....	106
2129. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Тетово.....	17	2143. Решение за давање согласност на статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.....	107
2130. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кавадарци.....	17	2144. Правилник за начинот на спроведување на прекугранични консултации (*).....	107
2131. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кратово.....	17	2145. Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки во 2010 година на Народната банка на Република Македонија.....	108
2132. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Гостивар.....	18	2146. Одлука за измена на Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година.....	109
2133. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар - Скопје.....	18	2147. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност.....	109
2134. Решение за именување претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за жалби.....	18	2148. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност.....	110
2135. Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	18	2149. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност.....	111
2136. Правилник за постапките и методите за испитување на различност, еднообразност и стабилност на сортата (Dus-тест) кај земјоделските растенија.....	19	2150. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јули 2010 година.....	112
2137. Правилник за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и Листа на болести кои задолжително се пријавуваат(*).....	27	Огласен дел	1-80

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2057.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – РАДОВИШ**

1. Билјана Стевчева се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-3959/2
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2058.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕ-
КУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ
РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ
ЗАБОЛУВАЊА – ОТЕШЕВО**

1. Мило Цолонга се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешеве.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4026/2
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2059.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ГЕВГЕЛИЈА**

1. Вангел Срнаков се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гевгелија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4280/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2060.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – НЕГОТИНО**

1. Стојан Петрески се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4281/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2061.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ПРИЛЕП**

1. Орде Јонески се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4282/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2062.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КАВАДАРЦИ**

1. Слободан Пецевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4283/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2063.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ЗДРАВЈЕ“ – ВАЛАНДОВО

1. Драги Михајлов се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ – Валандово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4284/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2064.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СТРУМИЦА

1. Софче Георгиева се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струмица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4285/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2065.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – РЕСЕН

1. Татјана Гештаковска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4286/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2066.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ДЕМИР ХИСАР

1. Ромео Матевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4287/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2067.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – БИТОЛА

1. Васо Радивоевиќ се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4288/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2068.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КРУШЕВО

1. Мефмедали Камилоски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Крушево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4289/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2069.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ДЕБАР

1. Суби Војка се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Дебар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4290/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2070.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ГОСТИВАР

1. Селим Исејни се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4291/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2071.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – БЕРОВО

1. Стојче Атанасов се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Берово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4292/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2072.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ПЕХЧЕВО

1. Зоран Златковски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Пехчево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4293/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2073.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ДЕЛЧЕВО

1. Драган Христов се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Делчево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4294/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2074.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ПРИМАРИУС Д-Р ГОРГИ ГАВРИЛСКИ“ – СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Дејан Владев се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Примариус д-р Горги Гаврилски“ – Свети Николе.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4295/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2075.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КРИВА ПАЛАНКА

1. Методија Станковски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Крива Паланка.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4296/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2076.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КУМАНОВО

1. Ѓоре Костадиновски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4297/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2077.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СТРУГА

1. Ирена Несторовска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4298/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2078.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ВЕВЧАНИ

1. Димче Парталовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Вевчани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4299/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2079.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ТЕТОВО

1. Сафет Јашари се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4300/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2080.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СКОПЈЕ

1. Светлана Стојковска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4301/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2081.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ШТИП

1. Трајче Манев се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Штип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4302/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2082.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ПРОБИШТИП

1. Емилија Пандева се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Пробиштип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4303/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2083.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КРАТОВО

1. Викторија Милошевска – Георгиевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кратово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4304/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2084.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КИЧЕВО

1. Арбен Селими се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кичево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4305/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2085.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КОЧАНИ

1. Сашко Стефановски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кочани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4306/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2086.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ОХРИД

1. Мирјана Влаоска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4307/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2087.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ВЕЛЕС**

1. Горданчо Стојчевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4308/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2088.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-
ЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – МАКЕДОНСКИ
БРОД**

1. Милена Трајаноска Димоска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Македонски Брод.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4309/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2089.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА –
ЖЕЛЕЗАРА - СКОПЈЕ**

1. Тања Митева се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствена станица – Железара - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4310/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2090.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ -
ПРИЛЕП**

1. Миле Желчевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4311/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2091.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ -
СТРУМИЦА**

1. Никола Горгиев се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4312/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2092.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – БИТОЛА**

1. Мирјана Младеновска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4313/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2093.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – КУМАНОВО**

1. Ѓорѓи Јакимовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4314/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2094.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – ОХРИД**

1. Гоце Сотировски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4315/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2095.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – СКОПЈЕ**

1. Рејхан Исмани се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4316/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2096.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – ШТИП**

1. Љупчо Караџов се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4317/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2097.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – КОЧАНИ**

1. Ангела Соколова се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4318/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2098.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
–ВЕЛЕС

1. Милан Ристов се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје –Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4319/1
 20 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2099.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
–ТЕТОВО

1. Раде Јовановски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје –Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4320/1
 20 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2100.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ГЕВГЕЛИЈА

1. Коста Франгов се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Гевгелија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4321/1
 20 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2101.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – КУМАНОВО

1. Шабан Зендели се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4322/1
 20 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2102.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ПРИЛЕП

1. Александар Настовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4323/1
 20 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2103.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – КАВАДАРЦИ

1. Кире Делов се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4324/1
 20 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2104.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – СТРУМИЦА**

1. Драги Божинов се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струмица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4325/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2105.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – КИЧЕВО**

1. Сашо Димитриоски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кичево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4326/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2106.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ДЕБАР**

1. Шуип Марку се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Дебар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4327/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2107.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ГОСТИВАР**

1. Адем Османи се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4328/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2108.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – СТРУГА**

1. Везир Лога се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4329/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2109.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ОХРИД**

1. Крсте Љаткоски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4330/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2110.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ВЕЛЕС**

1. Мими Божинова се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Велес .

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4331/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2111.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА „НЕГОРЦИ“ - ГЕВГЕЛИЈА**

1. Тони Димитров се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница „Негорци“ - Гевгелија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4332/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2112.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - ДЕМИР ХИСАР**

1. Слаѓана Урдаревиќ се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Демир Хисар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4333/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2113.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА „СВ. ЕРАЗМО“ - ОХРИД**

1. Небојша Баткоски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4334/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2114.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - СКОПЈЕ**

1. Бекир Муамеди се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4335/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2115.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО „ЧАИР“ - СКОПЈЕ**

1. Назим Буши се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4336/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2116.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС- НОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА „ЈАСЕНОВО“ - ВЕЛЕС

1. Петре Костов се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4337/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2117.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС- НОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА - ЛЕШОК

1. Зоран Илиевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - Лешок.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4338/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2118.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО- ВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ТЕТОВО

1. Едмонд Беџети се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница – Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4339/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2119.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС- НОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ШТИП

1. Трајче Јовевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница – Штип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4340/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2120.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС- НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СТРУГА

1. Меџит Имери се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија – Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4341/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2121.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД
„13 НОЕМВРИ - СКОПЈЕ“

1. Сашо Зафировски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември - Скопје.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4342/1
 20 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2122.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА
МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ

1. Елена Пишовска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4343/1
 20 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2123.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА
НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Вера Стојановска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4344/1
 20 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2124.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО
ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ -
СКОПЈЕ

1. Јанко Чибишев се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4345/1
 20 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2125.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Никола Ташев се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4346/1
 20 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2126.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Катерина Костеска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4347/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2127.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Александар Стојковски се разрешува од должността член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4348/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2128.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО - СКОПЈЕ

1. Митко Андонов се разрешува од должността член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4349/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2129.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ТЕТОВО

1. Бесник Таири се разрешува од должността член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Тетово.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Тетово се именува Роберт Атанасовски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4426/1
12 јануари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2130.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КАВАДАРЦИ

1. Од должността членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Кавадарци се разрешуваат:

- Ангел Козаринов,
- Митре Митрев.

2. За членови на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Кавадарци се именуваат:

- Анита Костова,
- Цана Добринова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4427/1
12 јануари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2131.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КРАТОВО

1. Горан Колевски се разрешува од должността член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Кратово.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Кратово се именува Емилија Симонска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-4428/1
12 јануари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2132.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ГОСТИВАР

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Гостивар се именува Наташа Саздовска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-4429/1
12 јануари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2133.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар – Скопје се разрешуваат:

- Енвер Јоки,
- Теута Рамадани.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска стоматолошки клинички центар – Скопје се именува Миљазим Арслани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-4470/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2134.

Врз основа на член 48 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007, 150/2007 и 140/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ

1. За претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за жалби се именуваат:

- а) за претседател:
 - Јане Јанкуловски, адвокат од Скопје,
- б) за заменик на претседателот:
 - Ардит Мемети, професор на Универзитетот на Југоисточна Европа,
- в) за членови:
 - Снежана Петковска, раководител на Секторот за правни работи во Министерството за економија,
 - Беќим Нухија, асистент на Универзитетот на Југоисточна Европа,
- г) за нивни заменици:
 - Ристо Сотиров, помошник раководител на сектор во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија,
 - Лазар Трајчев, вработен во Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Со именувањето на претседателот, членовите и нивните заменици на Комисијата за жалби на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-4472/1
28 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

2135.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2002, 49/2003, 13/2006 и 88/2008), Министерството за финансии, на ден 12.08.2010 година, издава

ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

1. На Друштвото за трговија и услуги ВБИ БУС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, ул. „Васко Караџанов“ бр. 4/1 Скопје, со Единствен матичен број на субјектот 6570143, му се одобрува да врши финансиски лизинг.

2. Оваа дозвола се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12 – 23782/6
12 август 2010 година
Скопје

Заменик претседател на Влада
и министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****2136.**

Врз основа на член 40 став 7 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06 и 89/08), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ПОСТАПКИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА РАЗЛИЧНОСТ, ЕДНООБРАЗНОСТ И
СТАБИЛНОСТ НА СОРТАТА (DUS-TEST) КАЈ
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАСТЕНИЈА****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1****Содржина на правилникот**

Со овој правилник се пропишуваат постапките и методите за испитување на различноста, еднообразноста и стабилноста на нови сорти земјоделски растенија за заштита на нова сорта.

II. ПОСТАПКА ЗА ИСПИТУВАЊЕ**Член 2**

Постапките и методите за испитување на различноста, еднообразноста и стабилноста на нови сорти земјоделски растенија (во понатамошниот текст: DUS-тест), опфаќаат полски и лабораториски испитувања, кои се извршуваат според општо важечки методи, а се во согласност со техничките упатства и барањата на Меѓународната Конвенција за заштита на нови сорти (во понатамошниот текст: UPOV-Конвенција).

За извршување на DUS-тестот за нова сорта, Управата може да одреди и изведувачи од странски земји, потписнички на UPOV-Конвенцијата, односно на организации во кои Република Македонија пристапила во членство и доколку изведувачот е овластен од соодветната држава за изведувач.

Изборот на странскиот изведувач се врши врз основа на споредбени показатели за сличност на агроеколошките услови како и во Република Македонија.

Меѓусебните обврски помеѓу Управата и изведувачите се уредуваат со меѓусебен договор.

Управата до изведувачот доставува копии од техничкото упатство и пријавата за заштита на нова сорта.

Член 3

Во случај кога Управата за некоја нова сорта не може да одреди изведувач на DUS-тест во Република Македонија или во некоја земја потписничка на UPOV Конвенцијата, на барање на Управата, пријавувачот сам или некој друг, со негово овластување, ги организира испитувањата за DUS-тестот.

Доколку, за некоја сорта не постои практично искуство, ниту техничко упатство во некоја друга земја, Управата изработува упатства за DUS-тест на нова-

та сорта во склад со општите упатства. Во тој случај Управата е должна да ја информира UPOV за примената на таквите упатства.

Пред започнувањето на испитувањата, Управата мора да ги објави техничките упатства и да го овласти изведувачот.

Член 4

Пријавувачот поднесува пријава за DUS-тест за заштита на нова сорта.

Пријавата се поднесува за секоја сорта посебно на образец даден во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Управата го известува пријавувачот за потребните количества и квалитет на семето или садниот материјал за DUS-тест, адресата на која се доставува семенскиот или садниот материјал и рокот за доставување.

Пријавувачот е должен да ја обезбеди целокупната потребна документација, кога испитувањата се вршат надвор од земјата.

Член 5

Семето или садниот материјал за DUS-тест се доставува нетретирано, со исклучок доколку изведувачот бара или дозволи негово третирање.

Доколку е извршено третирање, пријавувачот доставува писмена информација.

Член 6

DUS-тестот за испитување на нова сорта во опитно поле трае најмаку две години, односно две вегетационски сезони.

Испитувањата можат да се продолжат на три години, доколку е потребно да се потврди различноста на новата сорта.

Испитувањата се изведуваат на едно опитно поле.

Доколку некое значајно својство не може да се истакне на одредената локација (опитно поле), сортата може да биде испитувана и на дополнителна локација (опитно поле).

Во опитот за DUS-тест се вклучуваат новите сорти (во понатамошен текст: сорти кандидати) и сорти од референтната колекција.

Сортите кандидати се споредуваат со сортите од референтната колекција за утврдување на различноста.

Стандардните сорти од референтната колекција се наведени во техничкото упатство.

Споредбените сорти се избираат врз основа на податоците од пријавата за признавање на нова сорта.

Референтната колекција се состои од:

1. сорти кои се застапени во производството во Република Македонија;
2. други општо познати сорти кои се наоѓаат во производство во слични почвено-климатски услови;
3. слични сорти кои ги наведува пријавувачот;
4. кај хибридите, сите општо познати родителски линии;
5. други сорти вклучени во испитувањата, и
6. сорти, како примери од упатството на UPOV.

Член 7

За новите сорти-кандидати во полските опити, својствата кои се дефинирани во техничкото упатство се основа за утврдување на различноста, еднообразноста и стабилноста.

Со DUS-тестот се утврдуваат својствата на новата сорта наведени во техничкото упатство, кои се значајни за утврдување на различноста на новата сорта од постојните, односно за утврдување на еднообразноста и стабилноста, не земајќи ја во вид стопанската вредност.

После првата година од испитувањата изведувачот на опитите поднесува предходен извештај за резултатите од испитувањата за различноста, еднообразноста и стабилноста и евентуалните проблеми при изведувањето на опитот.

Образецот за предходен извештај е даден во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

После завршните испитувања од втората година или втората вегетација, изведувачот доставува завршен извештај до Управата, во кој се вклучени резултатите од двегодишните испитувања за различноста, еднообразноста и стабилноста и опис на новата сорта. Во завршниот извештај изведувачот наведува дали новата сорта е различна, еднообразна и стабилна.

Образецот за завршниот извештај е даден во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.

III. НАЧИН НА ИСПИТУВАЊЕ

Член 8

Начинот на DUS-тестирањето на новата растителна сорта, се базира на визуелно оценување и мерење на одредените својства на сортата.

Факторите на средината во помала или поголема мера, можат да влијаат на истакнувањето на генетските условни квалитетни и квантитетни својства, затоа, по правило, се утврдуваат само тие својства врз кои надворешните фактори имаат најмало влијание.

Списокот на својства за испитување на една сорта или група сродни растенија, е даден во техничкото упатство кое се подготвува врз основа на упатствата на UPOV.

Во техничките упатства се назначени задолжителните и дополнителните својства. Списокот на дополнителни својства го предлага пријавувачот со писмен предлог.

Член 9

Мерења и визуелно оценување на својствата, во постапката за DUS-тест за нова сорта се вршат на квантитетните и квалитетните својства.

Член 10

Квалитетните својства се оценуваат врз основа на нивната состојба и изразеност. Квалитетните својства се одразуваат поединечно.

Состојбата или степенот на својството, се изразуваат со степен на изразеност. Бројот на степените не е ограничен.

Степенот на изразеност на одделните својства се одредува со споредување со соодветното својство кај стандардните и слични сорти од референтната колекција.

Квантитетните својства се мерат и тие покажуваат постојана варијабилност од една до друга крајна граница.

Бројот на степените на изразеност на квантитативните својства е одреден.

Квалитетните својства, по правило, се оценуваат визуелно-окомерно, а квантитетните со мерење. Доколку мерењето на квантитетните својства, особено сензорските, како мирис и вкус, е подобро да се утврдуваат како квалитетни, на база на оценување.

Степенот на изразеност, како кај квалитетните, така и кај квантитетните својства се означува со броеви, согласно техничките упатства на UPOV.

Член 11

Секое својство се оценува одделно. Квантитетните својства можат да се комбинираат (пр. однос на должината со широчината).

Комбинираните својства се регистрираат на ист начин како и сите останати својства.

Член 12

Две сорти се различни доколку разликата помеѓу нив е:

- утврдена во најмалку едно опитно поле,
- доколку разликата е јасно забележлива и
- доколку разликата е постојана.

Член 13

Разликата помеѓу две сорти кај вистинските квалитетни својства е видлива, доколку својството се појавува во два различни степена на изразеност на тоа својство.

Кај другите својства, кои може да се оценуваат како квалитетни, при утврдувањето на различноста, во вид се зема и можното отстапување помеѓу разликите на сортите, земајќи ги во предвид и условите на годината или опитното поле.

Член 14

При утврдувањето на различноста на сортата, кај мерливите квантитетни својства, разликата се смета дека е забележлива доколку со соодветна статистичка обработка се констатира ниво на веројатност од 1%.

Член 15

Во случај кога квантитетното својство, кое обично се одредува со визуелно оценување, претставува единствено својство за различност, се појави двоумење, оценувањето се врши со мерење.

При утврдување на забележлива различност на сортата-кандидат се пристапува кон директна споредба со стандардната или референтната сорта.

При директната споредба, разликите помеѓу двете сорти веднаш се регистрираат, додека разликата е сеуште видлива, односно додека може истата да се измери.

Член 16

Разликата е постојана доколку има едно својство кое се појавува во двете години на испитување или во две од три вегетатиски сезони.

За потврдување на стабилноста, истата разлика мора да се повтори и во следниот опит, што се утврдува со директна споредба.

Бројот на појави кај разликата треба да обезбеди исто ниво на статистичка веројатност, како што би се добило и со мерење на тоа својство.

Член 17

Доколку кај повеќе одделно оценувани својства, разликите помеѓу двете сорти се забележителни, тогаш за утврдување на разликата може да се користи и комбинација на податоците за тие својства. Во ваков случај треба да се обезбеди степен на сигурност споредлив со степенот од членовите 14, 15 и 16 од овој правилник.

Член 18

Сортата треба да е доволно еднообразна, прифаќајќи ги специфичностите кои се последица на нејзиното размножување.

За да биде сортата еднообразна, варирањата кои ги покажува сортата во зависност од системот на селекција и појавите на нетипични растенија како последица на мешање, мутација или друг фактор, треба да бидат ограничени на ниво за веродостоен опис.

Член 19

Кај сортите кои се размножуваат вегетативно или кај самооплодните сорти, максимален број на дозволените нетипични растенија, во зависност од големината на мострата (пробата) е следниов:

Број на растенија во мострата (пробата)	Максимален број на нетипични растенија
Помалку или 5	0
6-35	1
36-82	2
83-137	3

Големината на мострата (пробата) за одделни растителни видови е различна, а таа е одредена во техничките упатства за DUS-тест.

Член 20

Кај претежно самооплодните сорти, а кои не се целосно самооплодни, бројот на нетипични растенија од табелата во член 19 од овој правилник се дуплира.

Член 21

Странооплодните сорти, вклучително и синтетичките сорти, воглавно покажуваат пошироки варирања внатре во сортата, отколку што е случај кај самооплодните сорти и понекогаш е многу тешко да се разликуваат нетипичните растенија. Затоа, не е можно да се дефинира фиксна толеранција, па притоа се користи ограничување на релативна толеранција во споредба со веќе познатите стандардни сорти.

Кај својствата кои можат да се измерат, сортата се смета дека е нееднообразна доколку варирањата ја преминуваат просечната варијабилност на тие својства во споредба со стандардната и референтните сорти за повеќе од 1,6 пати.

Споредувањето на оценетите својства се врши на ист начин како и кај својствата кои што можат да се измерат.

Бројот на растенија кои на изглед се различни од другите растенија кај истата сорта, не смеат да го надминат нивото на веројатност од 5%, од бројот на такви растенија кај стандардните или референтните сорти.

Член 22

Дволиниските хибриди се сметаат како самооплодни сорти опфатени во член 20 од овој правилник.

Другите категории на хибриди се анализираат според видот на растението и методот на вкрстосување (хибридизација-селекција).

Дозволените отстапувања за одделните видови хибриди е во склад со видот на растението и методите за вкрстосување, кои се објавени во техничките упатства за DUS-тест.

Член 23

Стабилноста на сортата се утврдува на начин со кој внимателно се следи одржувањето на сортата во следните години на испитување во споредба со примерокот кој се наоѓа на чување во Управата (ген банката).

Стабилноста на сортата се утврдува со помала сигурност отколку разликата и еднообразноста.

Воглавно, кога испитуваниот примерок покаже еднообразност, сортата може да се смета и за стабилна.

Доколку е потребно, стабилноста може да се утврди и со споредбена сеидба на новиот примерок и примерокот кој се наоѓа на чување во Управата, со цел да се потврди дали едниот и другиот примерок покажуваат исти својства.

Член 24

Техничките упатства се базираат на општо важечките меѓународно признати технички упатства за DUS-тест на UPOV.

До објавувањето на техничките упатства за DUS-тест од страна на Управата се применуваат општо важечките и меѓународно признати технички упатства за DUS-тест на UPOV.

Член 25

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 18-190/5
23 јули 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

ДО: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
СКОПЈЕ

П Р И Ј А В А Бр. _____

За испитување на различност, еднообразност и стабилност
на нова сорта земјоделско растение (DUS-тест)

1. Пријавувач (име и адреса на пријавувачот) _____
2. Име и презиме на творецот на сортата: _____
3. Организација-фирма, држава каде што е создадена сортата: _____
4. Датум на пријавување: _____
5. Вид растение (латинско име): _____
6. Вид растение (македонско име): _____
7. Име на сорта (селекционерска ознака): _____
8. Цел и намена на сортата: _____
9. Изворен материјал, име и потекло, а кај хибридите-родителски линии и нивните особини и начин на нивното добивање (создавање): _____
10. Податоци за својствата на новата сорта: _____
11. Специфични својства на сортата кои ја прават различна од стандардните сорти: _____
12. Предлог на слични сорти за споредба од постојниот сортимент (стандарди и референтна листа): _____
13. Основни почвено климатски услови за производство на новата сорта: _____
14. Предлог на локалитет за испитување на сортата (име на локалитет): _____

Место: _____

датум: _____

Пријавувач: _____

Пополнувањето на колоните во образецот се прилагодува според видот на растението

Прилог 2

ДО: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
СКОПЈЕ

ПРЕДХОДЕН ИЗВЕШТАЈ
За испитување на различност, еднообразност и стабилност
на нова сорта земјоделско растение (DUS-тест)

1. Регистарски број на подготвувачот на Извештајот:

2. Нарачател на испитувањата:

3. Регистарски број на нарателот:

4. Селекционерска ознака:

5. Датум на пријавување:

6. Подносител на пријавата(име и адреса):

7. Застапник или ополномоштено лице:

8. Вид (латинско име):

9. Вид (македонско име):

10. Име на сортата:

11. Селекционер(име и адреса):

12. Овластена организација за испитување:

13. Реон и место на испитување:

14. Време на испитување:

15. Датум и место на издавање на предходниот извештај:

16. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

- а) Семенскиот материјал за испитување на сортата не е примен: ()
- б) Семенскиот материјал не е во склад со барањата: ()
- в) Опитот е неуспешен: ()

17. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊАТА

- А - Забелешки за различноста:

- а) Сортата јасно се разликува од сортите со кои се споредува

- б) Сортата не се разликува од сите сорти кои се на располагање

- Б - Забелешки за еднообразност (униформност) на сортата:

- а) Сортата е доволно еднообразна

- б) Сортата не е доволно еднообразна

- В - Забелешки за стабилноста на сортата:

- а) Сортата е стабилна

- б) Сортата е со стабилни битни својства

- в) Сортата не е стабилна

18. Во случај на позитивни резултати, описот на сортата се доставува во прилог на Извештајот.

19. Предвиден датум на завршното испитување:

20. Забелешки:

21. Потпис:

Прилог 3

ДО: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
СКОПЈЕ

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ
За испитување на различност, еднообразност и стабилност
на нова сорта земјоделско растение (DUS -тест)

1. Регистарски број на подготвувачот на извештајот:

2. Нарачател на испитувањата:

3. Регистарски број на нарателот на испитувањата:

4. Селекционерска ознака:

5. Датум на пријавување во земјата нарател:

6. Подносител на пријавата(име и адреса):

7. Застапник или ополномоштено лице(име и адреса):

8. Име на видот на кој припаѓа сортата(латинско име):

9. Име на видот на кој припаѓа сортата(македонско име):

10. Име на сортата:

11. Селекционер(име и адреса):

12. Овластена организација за изведување на опити:

13. Реон и место на испитување:

14. Време на испитување:

15. Датум и место на издавање на завршниот извештај:

16. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО СО ЗАКЛУЧОК**а) Извештај за различност на сортата:**

- Видливо е различна од било која друга сорта
- _____
- Не е видливо препознатлива од сите сорти кои нам ни се општо познати
- _____
- Не е видливо различна од било која друга сорта
- _____

б) Извештај за еднообразност (униформност) на сортата:

- Сортата е доволно еднообразна
- _____
- Сортата не е доволно еднообразна
- _____

Со оважување на спецификите на полово и вегетативно размножување

в) Извештај за стабилност на сортата:

- Сортата е стабилна
- _____
- Сортата не е со стабилна во основните-битни својства
- _____

Во случај на позитивни резултати од испитувањата се наведува описот на сортата кој се доставува во прилог на Извештајот.

17. Забелешки:

18. Потпис:

2137.

Прз основа на член 49 став (1) и (4) од Законот за Ветеринарно Здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПРИЈАВУВАЊЕ
НА БОЛЕСТИ КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПРИЈАВУ-
ВААТ И ЛИСТА НА БОЛЕСТИ КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО
СЕ ПРИЈАВУВААТ(*)**

Член 1

Предмет

(1) Со овој правилник се пропишува начинот и постапката на:

- пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат наведени во Листата на болести кои задолжително се пријавуваат дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник,

- повлекувањето на забраните во случај на жариште на некоја од болестите од Листата на болестите кои задолжително се пријавуваат дадена во Прилог 1, и

- Листата на болести кои задолжително се пријавуваат.

(2) Одредбите на овој правилник се приенуваат без оглед на посебните прописис за доставување на информации во однос на координација на ерадикација и профилакса на болести кај животните.

Член 2

Дефиниции

(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно здравство се применуваат и во овој правилник.

(2) Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „Случај” е официјална потврда на било која болест наведена во Листата на болести од Прилог 1 на овој правилник, кај било кое животно или труп;

2. „Случај на класична чума кај свињите” или „свиња заразена со класична чума кај свињите” е секоја свиња или труп од свиња кај кои:

- се официјално потврдени клинички симптоми или пост-мортем промени на класична чума кај свињите, или

- официјално е потврдено присуство на болест според резултатите од лабораториското испитување спроведено според дијагностичкиот прирачник.

3. „Дива свиња” е свиња која не е чувана или одгледувана во одгледувалиште;

4. „Примарно жариште” е жариште кое не е епизоотиолошки поврзано со претходно жариште во иста епизоотиолошка единица согласно Правилникот за услови за ставање во промет на живи животни^{*1} или е прво жариште во различна епизоотиолошка единица;

5. „Примарен случај на класична чума кај свињите кај диви свињи” е случај на појава на класична чума кај свињите кај диви свињи кој се појавува во област во која не се спроведуваат мерки согласно Програмата за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите^{*2};

6. „Свиња сомнителна на инфекција со вирус од класична чума кај свињите” е секоја свиња или труп со изразени клинички симптоми или пост-мортални промени како и со реакција на лабораториски тестови спроведени според дијагностичкиот прирачник кои укажуваат на можно присуство на класична чума кај свињите.

Член 3

**Пријавување на болести кои задолжително
се пријавуваат**

Болестите утврдени во Листата на болести дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, се пријавуваат до Светската организација за здравствена заштита на животните (во понатамошниот текст ОИЕ) и Комисијата на Европската унија.

Член 4

**Пријавување на болести кои задолжително
се пријавуваат до ОИЕ**

(1) Управата за ветеринарство треба во рок од 24 часа од појава на болеста да го пријави до ОИЕ секој случај на болест која задолжително се пријавува, а која е наведена во делот В од Листата на болести кои задолжително се пријавуваат дадена во Прилог 1 на овој правилник.

(2) Пријавата на болест која задолжително се пријавува од став (1) на овој член содржи информации кои ги бара ОИЕ и се доставува по пат на електронска пошта и телекс.

Член 5

**Пријавување на болести кои задолжително
се пријавуваат до Комисијата на Европската унија**

(1) Управата за ветеринарство треба во рок од 24 часа од појавата на болеста да ја извести Комисијата на Европската унија за:

- (а) потврдено примарно жариште на било која од болест наведена во делот А од Листата на болести кои задолжително се пријавуваат дадена во Прилог 1 на овој правилник.

- (б) повлекување на забраните, по ерадикацијата на последното жариште, во однос на појавата на било која болест наведена во делот А од Листата на болести кои задолжително се пријавуваат дадена во Прилог 1 на овој правилник.

(2) Пријавата на болест која задолжително се пријавува од став (1) на овој член треба да ги содржи информациите дадени во Прилог 2 дел А кој е составен дел од овој правилник и се доставува по телекс.

(3) Во случај на класична чума кај свињите покрај информациите од став (2) на овој член се доставуваат и дополнителни информации дадени во Прилог 2 дел Б став (1) од овој правилник^{*3}.

(4) Во случај на болести кај аквакултурата наведени во Прилог 1 дел Б од овој правилник, покрај информациите од став (2) на овој член се доставуваат и дополнителни информации наведени во Прилог 1 дел В од од овој правилник.

Член 6

Посебни одредби за пријавување на класична чума кај свињите

(1) Пријавувањето на присуство или сомнеж на присуство на класична чума кај свињите е задолжително при што појавата на болеста веднаш треба да се пријави на Управата за ветеринарство.

(2) Во случај на појава на присуство на класична чума кај свињите Управата за ветеринарство по потврдата на присуство на класична чума кај свињите треба да:

(а) пријави присуство на болест и достави информации до Комисијата на Европската унија и останатите засегнати земји согласно Прилог 2 дел Б став (2) од овој правилник за:

- жаришта на класична чума кај свињите потврдени во одгледувалишта,
- потврдени случаи на класична чума кај свињите во кланици или транспортни средства,
- потврдени примарни случаи на класична чума кај свињите кај диви свињи, и

- резултатите од спроведените епизоотиолошки истражувања спроведени согласно Програмата за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите^{*4}, и

(б) достави епизоотиолошки извештаи до Комисијата на Европската унија за потврдени случаи на заболување кај диви свињи на подрачја заразени со класична чума кај свињите, согласно Програмата за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите^{*5}.

Член 7

Посебни одредби при пријавување на болести кај аквакултурата

(1) Управата за ветеринарство ја известува Комисијата на Европската унија во рок од 24 часа од појава на болеста во случај на потврдување на:

(а) егзотична болест кај аквакултура согласно критериумите дадени во Прилог 3 кој е составен дел од овој правилник; и

(б) неегзотична болест кај аквакултура согласно критериумите дадени во Прилог 3 од овој правилник, кога зоната или комплексот се прогласени за слободни од таа болест.

Член 8

Пријавување на секундарни жаришта

(1) Без оглед на информациите доставени во врска со ерадикацијата и/или профилаксата на болестите од член 1 став (2), Управата за ветеринарство ја известува Комисијата на Европската унија, најдоцна на првиот работен ден од секоја недела, за секундарните жаришта на кои било заболувања потврдени на нејзината територија, кои се наведени во Листата на болести кои задолжително се пријавуваат - Дел А.

(2) Известувањето од став (1) на овој член се однесува за цела недела која завршува во недела на полноќ.

(3) Известувањата од став (1) на овој член ги вклучува информациите дадени во Прилог 2 од овој правилник кои се доставуваат по телекс.

Член 9

Одложена примена

Одредбите на членовите 5, 6, 7 и 8 од овој правилник ќе се применуваат по пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.

Член 10

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1351/2
28 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Советот 82/894/ЕЕЗ од 21 декември 1982 за пријавување на болести во заедницата, број 31982L0894; Директива на совет 2001/89/ЕЗ од 23 октомври 2001 за мерките на Заедницата за контрола на Класична свињска чума, број 32001L0089; Директива на совет 2006/88/ЕЗ од 24 октомври 2006 за услови на здравствена заштита на животни од аквакултури нивни производи, и за превенција и контрола на одредени болести кај водни животни, број 32006L0088.

^{*1} Правилникот за услови за ставање во промет на живи животни е предмет на усогласување со член 2 од Директивата на совет 64/432/ЕЕЗ од 26 јуни 1964 за здравствени проблеми кај животните кои влијаат во трговијата со говеда и свињи, број 31964L0432.

^{*2} Програмата за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите е предмет на усогласување со член 15 и 16 од Директива на совет 2001/89/ЕЗ од 23 октомври 2001 за мерките на заедницата за контрола на Класична свињска чума, број 32001L0089.

^{*3} Со член 5 став (3) е усогласен со Директива на совет 2001/89/ЕЗ од 23 октомври 2001 за мерките на заедницата за контрола на Класична свињска чума, број 32001L0089

^{*4} Програмата за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите е предмет на усогласување со член 8 од Директива на совет 2001/89/ЕЗ од 23 октомври 2001 за мерките на заедницата за контрола на Класична свињска чума, број 32001L0089

^{*5} Програмата за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите е предмет на усогласување со член 16 став (3) (а) и став (4) од Директива на совет 2001/89/ЕЗ од 23 октомври 2001 за мерките на заедницата за контрола на Класична свињска чума, број 32001L0089

Прилог 1 : Листа на болести кои задолжително се пријавуваат**Дел А****I. Болести кај копнените животни**

Африканска болест кај коњи
Африканска чума кај свињите
Авијарна инфлуенца
Син јазик
Бовина спонгиоза енцефалопатија
Класична чума кај свињите
Заразна плеуропнеумонија кај говедата
Дурина
Енцефаломиеелитис кај коњи (сите видови, вклучувајќи го и Венецуелскиот коњски енцефаломиеелитис)
Инфективна анемија кај копитари
Лигавка и Шап
Сакагија
Болест на чвореста кожа
Њукастелска болест кај живината
Чума кај мали преживари
Грозница на долината Рифт
Говедска чума
Овчи и козји сипаници
Мал молец (*Aethina tumida*)
Везикуларна болест кај свињите
Крлеж кај пчели (*Tropilaelaps mite*)
Везикуларен стоматитис

II. Болести во аквакултурата

Епизоотска хематопоезиска некроза
Епизоотски улцеративен синдром
Вирусна хеморагична септикемија
Болест на бели точки
Болест на жолта глава
Таура синдром
Заразна хематопоезиска некроза
Заразна анемија кај лососи
Зараза со *Perkinsus marinus*
Зараза со *Microcytos mackini*
Зараза со *Marteilia refringens*
Зараза со *Bonamia ostreae*
Зараза со *Bonamia exitiosa*
Заболување со *Koi herpes virus*.

Дел Б
I. Егзотични болести

Риби	Болест	Приемчиви видови
	Епизоотска хематопоемска некроза	Виножитна пастрмка (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) и црвеноперка (<i>Perca fluviatilis</i>)
	Епизоотски улцеративен синдром	<i>Genera: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius and Trichogaster</i>
Мекотели	Зараза со <i>Bonamia exitiosa</i>	Австралиска острига (<i>Ostrea angasi</i>) и Чилеанска сплесната острига (<i>O. chilensis</i>)
	Зараза со <i>Perkinsus marinus</i>	Пацифичка острига (<i>Crassostrea gigas</i>) и Атлантска острига (<i>C. virginica</i>)
	Зараза со <i>Microcytos mackini</i>	Пацифичка острига (<i>Crassostrea gigas</i>), Атлантска острига (<i>C. virginica</i>), Олимписка сплесната острига (<i>Ostrea conchaphila</i>) и Европска сплесната острига (<i>O. edulis</i>)
Ракови	Таура синдром	Заливски бел рак (<i>Penaeus setiferus</i>), Пацифички плав рак (<i>P. stylirostris</i>), и Пацифички бел рак (<i>P. vannamei</i>)
	Болест на жолта глава	Заливски кафеав рак (<i>Penaeus aztecus</i>), Заливски розов рак (<i>P. duorarum</i>), Kuruma рак (<i>P. japonicus</i>), Црн тигрест рак (<i>P. monodon</i>), Заливски бел рак (<i>P. setiferus</i>), Пацифички плав рак

(*P. stylirostris*), и Пацифички бел рак
(*P. vannamei*)

II. Не-егзотични болести

Риби	Болест	Приемчиви видови
	Вирусна хеморагична септикемија	Харинга (<i>Clupea</i> spp.), бела риба (<i>Coregonus</i> spp.), штука (<i>Esox lucius</i>), бакалар (<i>Gadusa aeglefinus</i>), пацифички бакалар (<i>G. macrocephalus</i>), Атлантски бакалар (<i>G. morhua</i>), Пацифички лосос (<i>Oncorhynchus</i> spp.), Виножитна пастрмка (<i>O. mykiss</i>), роклинг (<i>Onos mustelus</i>), Кафеава пастрмка (<i>Salmo trutta</i>), иверак (<i>Scophthalmus maximus</i>), Европска харинга (<i>Sprattus sprattus</i>) и липан (<i>Thymallus thymallus</i>)
	Заразна хематопетска некроза	Кета лосос (<i>Oncorhynchus keta</i>), кизуч (<i>O. kisutch</i>), Масоу лосос (<i>O. masou</i>), Виножитна пастрмка (<i>O. mykiss</i>), Црвен лосос (<i>O. nerka</i>), Розов лосос (<i>O. rhodurus</i>), Кралски лосос (<i>O. tshawytscha</i>), и атлантски лосос (<i>Salmo salar</i>)
	Koi herpes virus (KHV) болест	Крап и koi крап (<i>Cyprinus carpio</i>)
	Заразна анемија кај лососи	Виножитна пастрмка

		(<i>Oncorhynchus mykiss</i>), атлантски лосос (<i>Salmo salar</i>), и кафеава и морска пастрмка (<i>S. trutta</i>)
Мекотели	Зараза со <i>Marteilia refringens</i>	Австралиска острига (<i>Ostrea angasi</i>), Чилеанска сплесната острига (<i>O. chilensis</i>), Европска сплесната острига (<i>O. edulis</i>), Аргентинска острига (<i>O. puelchana</i>), Плава школка (<i>Mytilus edulis</i>) и медитеранска школка (<i>M. galloprovincialis</i>)
	Зараза со <i>Bonamia ostreae</i>	Австралиска острига (<i>Ostrea angasi</i>), Чилеанска сплесната острига (<i>O. chilensis</i>), Олимписка сплесната острига (<i>O. conchaphila</i>), Азиска острига (<i>O. denselammellosa</i>), Европска сплесната острига (<i>O. edulis</i>), и аргентинска острига (<i>O. puelchana</i>)
Ракови	Болест на бели точки	Сите декаподни ракови (order <i>Decapoda</i>)

Дел В

Листа на болести на ОИЕ

Листата објавена од Светската организација за здравствена заштита на животните (ОИЕ) може да се најде на следната веб страна: http://www.oie.int/enq/maladies/en_classification2009.htm?e1d7

Прилог 2: Информации кои се праќаат при појава на болест која задолжително се пријавува**Дел А**

Информации вклучени во пријавата согласно член 5 и 8, а во однос на примарните и секундарните жаришта на болестите наведени во Дел А од Листата на болести кои задолжително се пријавуваат дадена во Прилог 1 од овој правилник

1. Дата на испраќање на пријавата;
2. Време на испраќање на пријавата;
3. Земја на потекло на жариштето;
4. Име на болеста и тип на вирусот;
5. Сериски број на жариште;
6. Вид на жариште;
7. Референтен број на жариште поврзан со првичното жариште;
8. Регион и географска локација на одгледувалиштето;
9. Останати региони засегнати од забраната;
10. Дата на потврдување на постоење на жариште;
11. Дата на сомневање на постоење на жариште;
12. Дата на траење на првичната зараза;
13. Потекло на болеста;
14. Превземени заштитни мерки;
15. Број на приемчиви животни во одгледувалиштата (а) говеда, (б) свињи, (в) овци, (г) кози, (д) живина, (е) копитари, (е) во случај на болест во аквакултура се дава тежината или бројот x 1000 на приемчиви животни (ж) диви животни, (з) во случај на болести кај пчелите се дава бројот на приемчиви пчелни семејства;
16. Број на клинички болни животни во одгледувалиштата (а) говеда, (б) свињи, (в) овци, (г) кози, (д) живина, (е) копитари, (е) во случај на болест во аквакултура се дава тежината или бројот x 1000 на клинички заболени животни (ж) диви животни, (з) во случај на болести кај пчелите се дава бројот на клинички заболени пчелни семејства;
17. Број на умрени животни во одгледувалиштата (а) говеда, (б) свињи, (в) овци, (г) кози, (д) живина, (е) копитари, (е) во случај на болест во аквакултура се дава тежината или бројот x 1000 на умрени животни (ж) диви животни;
18. Број на заклана стока (а) говеда, (б) свињи, (в) овци, (г) кози, (д) живина, (е) копитари, (е) во случај на болест во аквакултура (освен за ракови и риби) се дава тежината или бројот x 1000 на уловени животни (ж) диви животни;
19. Број на уништени трупови (а) говеда, (б) свињи, (в) овци, (г) кози, (д) живина, (е) копитари, (е) во случај на болест во аквакултура се дава тежината или бројот x 1000 на отстранети и уништени животни (ж) диви животни, (з) во случај на болести кај пчелите се дава бројот на уништени пчелни семејства;
20. (Одредување) дата на завршување со убивањето (каде е возможно);
21. (Одредување) дата на завршување со уништувањето (каде е возможно).

Дел Б

Информации во случај на класична чума кај свињите

(1) Дополнителни информации:

1. Одалеченост од најблиското одгледувалиште на свињи;
2. Број и вид на свињи за размножување, товење, како и прасиња во заразеното одгледувалиште;
3. Број и вид на клинички заболени свињи за размножување, товење, како и прасиња во заразеното одгледувалиште;
4. Користени дијагностички методи;
5. Потврдени случаи и во кланици, превозни средства и сл.;
6. Потврда на примарните случаи кај диви свињи.

(2) Пријавување на болеста и обезбедување на понатамошни епизоотиолошки информации од Надлежниот орган каде е потврдено присуство на класична чума кај свињите, во согласност со член 6 од овој правилник:

1. Во рок од 24 часа од потврдата на секое примарно жариште, примарен случај кај слободно одгледуваните свињи или случај во кланица, средства за транспорт, Надлежниот орган ќе извести за:
 - (а) дата на испраќање на пријавата;
 - (б) време на испраќање на пријавата;
 - (в) име на епизоотиолошка единица;
 - (г) име на болеста;
 - (д) број на жаришта или случаи;
 - (ѓ) дата на сомневање на појава на класична чума кај свињите;
 - (е) дата на потврдување;
 - (ж) методи користени за потврдување;
 - (з) дали е потврдено присуството на болест кај диви свињи или свињи од одгледувалишта, кланици, средства за транспорт;
 - (с) географска локација на потврденото жариште или случај на класична чума кај свињите;
 - (и) мерките применети за контрола на болеста.
2. Во случај на примарни жаришта или случаи во кланици или средства за транспорт, дополнително на податоците од точка 1 од став (2) од овој прилог, Надлежниот орган ќе достави и информации за:
 - (а) број на приемчиви свињи во жариштето, кланицата или транспортните средства;
 - (б) број на угинати свињи од секоја категорија во одгледувалиштето, кланицата или средството за транспорт;
 - (в) за секоја категорија, морбидитет на болеста и број на свињи кај кои е потврдена класична чума кај свињите;

(г) број на убиени свињи во жариштето, кланицата или транспортното средство;

(д) број на нештетно отстранети трупови;

(ѓ) во случај на жариште, неговата оддалеченост од најблиското одгледувалиште на свињи;

(е) доколку класичната свинска чума е потврдена во кланица или средства за транспорт, се дава и локацијата на одгледувалиштата од каде потекнуваат заразените свињи или трупови.

3. Во случај на секундарни жаришта, податоците од точките 1 и 2 од став (2) на овој Прилог ќе бидат доставени во рок од 24 часа.

4. Податоци за било кое жариште или случај на класична чума кај свињите во одгледувалиште, кланица или транспортно средство согласно точките 1, 2 и 3 од став (2) од овој прилог, се доставуваат во пишана форма до Комисијата вклучувајќи најмалку:

(а) дата кога свињите од одгледувалиштето, кланицата или средството за транспорт се убиени и нивните трупови обработени;

(б) Резултати од тестовите спроведени на примероци земени од убиените свињи;

(в) каде се применети исклучоци од националните прописи, бројот на свињи убиени и обработени и бројот на свињи кои се спремаат за колење вклучувајќи ја и временската рамка за нивното колење;

(г) податок за можното потекло на болеста или потеклото на болеста доколку тоа е утврдено;

(д) податок за видот на вирусот одговорен за примарното жариште или случајот на класична чума кај свињите во кланица или транспортни средства;

(ѓ) во случај каде се убиени свињи во соседни одгледувалишта или одгледувалишта со сомнително заразени свињи со класична чума кај свињите, се даваат податоци за:

- дата на убивањето и број на убиени свињи од секоја поединечна категорија во секое одгледувалиште,

- епизоотиолошка поврзаност помеѓу жариштето или случајот на класична чума кај свињите со секое допирно одгледувалиште, или причините за сомневање на класична чума кај свињите во секое сомнително одгледувалиште,

- резултати од лабораториски тестови спроведени на примероци земени од свињи во одгледувалиштата и примероци од убиените свињи. Во случај кога не се убиени свињите од соседните одгледувалишта, се доставува информација за причината за таа одлука.

Дел В**Информации во случај на болести кај аквакултурата**

- (1) Потврдата на појава на било какво жариште на егзотични или не-егзотични болести кај аквакултура мора да се пријави како примарно жариште. Името и описот на зоните или комплексите мора да биде вметнат во понатамошниот текст;
- (2) Останатите жаришта од оние наведени во претходниот став (1) од овој дел се сметаат за секундарни жаришта;
- (3) Секундарни жаришта на болести кај аквакултурата ќе бидат објавувани еднаш месечно.

Прилог 3: Критериуми за ставање болести на листа**Дел А**

Егзотичните болести треба да ги исполнуваат критериуми утврдени во точка 1 и/или во точка 2 или 3

(1) Болеста е егзотична за Република Македонија, односно болеста не е утврдена во аквакултурата на Република Македонија и не е познато дека патогениот агенс е присутен во водите на Република Македонија.

(2) Има потенцијал за значително економско влијание доколку се внесе во Република Македонија, било преку производствени загуби во индустријата за аквакултура во Република Македонија или преку ограничувања на потенцијалот за трговија со животни и производи од аквакултура.

(3) Има потенцијал за штетно влијание врз животната средина доколку се внесе во Република Македонија, врз популациите на диви видови водни животни, кои се видови што треба да бидат заштитени со законодавството на Република Македонија или со меѓународни прописи.

Дел Б

Не-егзотичните болести треба да ги исполнуваат следниве критериуми утврдени во точките 1, 4, 5, 6, 7, и/или 2 или 3

(1) Неколку региони се слободни од специфичната болест.

(2) Има потенцијал за значително економско влијание доколку се внесе во земја-членка која ја нема болеста, преку загуби во производството, и годишните трошоци поврзани со болеста и контрола на болеста надминуваат 5% од вредноста на производството на подложни видови од аквакултурата во регионот, или преку ограничување на можностите за меѓународна трговија со животни и производи од аквакултурата.

(3) Кога ќе се појави, болеста има штетно влијание врз животната средина доколку се внесе во регион кој ја нема болеста, врз популациите на диви видови водни животни, кои се видови што треба да бидат заштитени со законодавството на Република Македонија или со меѓународни прописи.

(4) Болеста тешко се контролира и органичува на ниво на фарма или регион за одгледување мекотели без строги мерки и трговски ограничувања.

(5) Болеста може да се контролира на ниво на регион, и искуството покажало дека можат да се воспостават и да се одржат зони или комплекси кои ја немаат болеста, и дека таквото одржување е економично.

(6) При пласирање животни од аквакултура на пазарот, постои ризик дека болеста ќе се појави и ќе се задржи во област која претходно не била инфицирана.

(7) Расположиви се веродостојни и едноставни тестови за инфицираните водни животни. Тестовите мора да се специфични и сензитивни.

2138.

Врз основа на член 14 став (2), член 17 став (6) и член 18 став (8) од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОССТОЈБА
НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЖИВОТНИ (*)**

**Член 1
Предмет на уредување**

Со овој правилник се пропишуваат условите во поглед на грижата и сместувањето на животните наменети за експериментални цели, формата и содржината на регистарот и начинот на постапката на регистрација, техничките услови, начинот на водење евиденција и начинот на вршење на надзор на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни како и формата и содржината на регистерот, начинот на регистрација, техничките услови, начинот на водење евиденција и начинот на вршење на надзор на институциите корисници.

**Член 2
Функционалност**

(1) Конструкцијата на објектите каде се сместуваат експерименталните животни треба да е таква да обезбедува средина соодветна за видот што се држи. Објектите треба да бидат дизајнирани така да оневозможат пристап на неовластени лица. Доколку објектите каде се држат експерименталните животни се дел од поголем комплекс на објекти, треба да бидат така поставени и организирани да спречат неовластено влегување и движење.

(2) Во објектите каде се држат животните треба да има воспоставени процедури и упатства за одржување и функционирање на опремата кои јасно ќе бидат истакнати со цел да се превенира настанувањето на дефекти на опремата.

**Член 3
Простории за држење на животните**

(1) За да се задоволат основните хигиенски стандарди во просториите и истите да се задржат на задоволително ниво треба да се обезбеди нивно правилно и ефикасно чистење. Таванот и сидовите треба да бидат отпорни на оштетувања и тие треба да се изградени од површина која е мазна, непропустлива и лесна за чистење и дезинфекција. Посебно внимание треба да се посвети на спојките на вратите, каналите, цевките и каблите. Вратите и прозорците доколку ги има, треба да се така конструирани, да спречуваат влез на други животни. Доколку е можно, може да се вгради прозорец за набљудување во вратите од просториите каде се држат животните. Подот треба да биде мазен, непропустлив и површината да не е лизгава и да е лесна за чистење и дезинфекција, а да биде доволно цврста за да може да ја издржи тежината на сталажите и другата тешка опрема, без да се оштети. Одводите, треба да бидат покриени со соодветна бариера за да се оневозможи влез и излез на животните.

* Со овој правилник се врши усогласување со Директива на советот 86/609/ЕЗ од 24 Ноември 1986 година за за приближување на законите, регулативите и административните одредби на земјите-членки кои се однесуваат на заштита на животните кои се користат за експериментални и други научни цели
31986L0609

(2) Просториите каде што животните можат да се движат слободно треба да имаат сидови и подови чија површина е изградена од материјал кој е отпорен на абеење и оштетување. Материјалот не треба да биде штетен по здравјето на животните и да е таков да превенира повреди кај животните. Во просториите каде животните се движат слободно треба да има соодветни одводи. Треба да се обезбеди дополнителна заштита на опремата или приборот за да не дојде до оштетување на истата или да не се повредат животните. Таму каде што има испусти за животните треба да се превземат мерки за да се оневозможи пристап на неовластени луѓе или други животни.

(3) Просториите кои се наменети за држење на фармски животни (говеда, овци, кози, свињи, коњи, живина и сл.) треба да ги исполнуваат условите утврдени со прописите од областа на ветринарното здравство.

(4) Просториите каде се држат глодари може да се користат за држење на други видови експериментални животни. Некомпатибилни видови животни не треба да се држат заедно.

(5) Доколку за тоа има потреба во просториите за држење животни може да се држи опрема за вршење на помали експерименти.

**Член 4
Лаборатории и останати општи и посебни
простории за експерименти**

(1) Во институциите за одгледување и снабдување со експериментални животни треба да се обезбеди соодветна опрема и простории за подготовка на пратките со животни.

(2) Институциите за одгледување и снабдување со експериментални животни и институциите корисници треба да поседуваат лабораториски услови за спроведување на едноставни дијагностички тестови, пост мортем испитувања, и/или собирање на примероци кои треба да се испратат на понатамошни лабораториски испитувања.

(3) При приемот на нови животни треба да се обезбедат услови истите да се сместат во карантинска просторија, така да новите животни не ги изложуваат на ризик животните кои се веќе присутни во објектот. Во случај кога експериментот или опсервацијата не е пожелно да се изведуваат во просториите каде се чуваат животните треба да се обезбедат соодветни простории за експерименти со општа или посебна намена.

(4) За болни или повредени животни треба да се обезбеди соодветно сместување и истите да се чуваат одвоено од другите животни.

(5) Доколку експериментите со животни налагаат потреба од хируршки интервенции, во институциите треба да има една или повеќе посебни оперативни сали кои се соодветно опремени за изведување на хируршки експерименти под асептични услови како и простории за пост-оперативна нега на животните.

**Член 5
Други простории**

(1) Магацинските простории за складирање на храна треба да бидат ладни, суви и заштитени од штетници и инсекти. Просториите за чување на простирката, треба да бидат суви и заштитени од штетници и инсекти. Другите материјали, кои може лесно да се контактираат или да претставуваат опасност, треба да се чуваат одвоено.

(2) Институциите треба да имаат и магацински простории за чување на чисти кафези, инструменти и друга опрема.

(3) Просториите за чистење и перење треба да бидат доволно големи за да може во нив да се смести неопходната опрема за деконтаминација и чистење. Процесот на чистење треба да биде така организиран за да се спречи контаминацијата на новата и чиста опрема. Сидовите и подот треба да бидат прекриени со материјал кој може лесно да се чисти и дезинфицира. Вентилациониот систем треба да има голем капацитет за да може да го отстрани вишокот топлина и влажност.

(4) Треба да се обезбедат услови за хигиенско сместување и отстранување на лешевите и животинскиот отпад. Доколку не е возможно или нема услови да се изврши спалување на лице место, треба да се направат соодветни мерки за нештетно отстранување на таквиот материјал во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство. Треба да се внимава кога е во прашање високо токсичен или радиоактивен отпад и за таа цел да се превземат посебни мерки на претпазливост.

(5) Конструкцијата и градбата на просторот за манипулација треба да е во согласност со стандардите на просториите за држење на експериментални животни. Ходниците треба да бидат доволно широки за да овозможи лесен проток на подвижната опрема.

Член 6 Вентилација

(1) Просториите за држење на експерименталните животни треба да имаат адекватен вентилацион систем кој треба да ги задоволува потребите на видот на животни кои се таму сместени. Целта на системот за вентилација е да обезбеди свеж воздух и да го отстранува непријатниот мирис, штетните гасови, прашината и инфективните агенси од било која природа. Исто така вентилациониот систем треба да обезбедува ефикасно отстранување на вишокот топлина и влага.

(2) Воздухот во просторијата треба да се обновува во чести интервали. Вентилациониот интервал нормално треба да биде од 15 – 20 промени на воздухот во час. Во оние случаи каде што густината на населеноста е мала, може да биде 8 – 10 промени на воздухот во час, или пак механичка вентилација воопшто да не е потребна. По потреба може да се врши почеста промена на воздухот во просториите. Рецикулација на непрочистен воздух треба да се избегнува. Неодржувањето на хигиената на задоволително ниво не треба да се компензира со користење на ефикасни системи за вентилација.

(3) Вентилациониот систем треба да биде така конструиран за да не создава штетен провев.

(4) Пушењето во просториите каде се држат животните треба да е забрането.

Член 7 Температура

(1) Температурниот режим во просториите треба да биде во согласност со вредностите наведени во табелата 1 од Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. Овие вредности важат за возрасни и здрави животни. За новородените и младите животни треба да се обезбеди повисока температура од наведената. Температурата во просториите треба да биде регулирана согласно можните промени на терморегулацијата на животните која може да настане како резултат на посебни физиолошки состојби или како резултат на ефектите од самиот експеримент.

(2) Во зависност од климатските услови, вентилациониот систем треба да е таков да може да го загрева или лади воздухот во просториите.

(3) Во институциите корисници кои вршат експерименти со животни, во просториите за држење треба да има прецизна контрола на температурата, бидејќи амбиенталната температура е физички фактор кој има многу важен ефект врз метаболизмот на животните.

Член 8 Влага

Екстремните варијации на релативната влажност (РВ) имаат негативен ефект врз здравјето и благосостојбата на животните. Нивото на релативната влажност (РВ) во просториите за држење треба да биде соодветно на видот на животни кои се држат и да се одржува со вредност која не е под 49.5% РВ и над 60.5%. Вредностите под 40% и над 70% на РВ, во траење од подолг временски период, треба да се избегнуваат.

Член 9 Осветлување

Во просториите, треба да се обезбеди контролирано осветлување за да се задоволат биолошките критериуми на животните и условите за работа. Интензитетот на светлината како и циклусот на светлина и темнина треба да биде контролиран. При држење на албино животни треба да се има во предвид нивната осетливост на светлина.

Член 10 Бучава

Заради избегнување на вознемиреност кај животните која е предизвикана од бучава, просториите за држење и просториите за изведување на експерименти треба да бидат изолирани од извори на бучава со силна и висока фреквенција за да не се доведе до значајни промени во функцијата на органите на животните.

Член 11 Алармни системи

(1) Во објектите каде што се сместуваат голем број на животни треба да има инсталирано соодветни уреди за алармирање од пожари и од неовластено влегување.

(2) Во објектите треба да се инсталираат соодветни уреди за мониторинг на греењето и вентилацијата за да му овозможи на персоналот да ја следи работата во целост, бидејќи техничката неисправност или дефектот на системот за вентилација може да претставува опасност по животните и да предизвика смрт од задушвање или прегрејување.

(3) Во случај на дефект или прекин на снабдувањето со електрична енергија, во институциите треба да има и генератор за струја кој ќе обезбеди доволно електрична енергија за осветлувањето во просториите и основите електрични системи кои се битни за заштита и благосостојба на животните.

(4) Инструкциите и процедурите во случај на итни мерки треба да бидат видливо истакнати.

(5) Базените со риба треба да имаат инсталирано алармен систем кој ќе предупреди во случај на дефект во снабдувањето со вода.

(6) Работата на алармниот систем не треба да предизвикува вознемиреност кај животните.

Член 12 Здравствена состојба

(1) Одговорното лице во институцијата треба обезбеди редовен преглед на животните во поглед на нивната здравствена состојба, неа и сместување од страна на доктор по ветеринарна медицина и други квалификувани лица.

(2) Согласно направената проценка на ризик во поглед на здравствениот статус и хигиената на персоналот, одговорното лице треба да превземе соодветни мерки за заштита на животните.

Член 13 Заловување

Во случај на вршење експерименти со диви животни истите треба да се заловат со употреба на хумани методи и од страна на искусни лица кои имаат претходно познавање за навиките и живеалиштата на животните кои треба да се заловат. Доколку се користи анестетик или друг вид на лек кој се користи при заловувањето, лекот треба да го аплицира доктор по ветеринарна медицина или друго компетентно лице. За секое животно кое има сериозни повреди треба што побрзо да се обезбеди соодветен третман од страна на доктор по ветеринарна медицина. Доколку животното, по добиеното мислење од доктор по ветеринарна медицина, би живеело со страдање или болка, треба да биде убиено веднаш со хуман метод. Во отсуство на доктор по ветеринарна медицина, секое животно кое сериозно е повредено, треба веднаш да се убие со хуман метод.

Член 14 Пакување и транспортни услови

(1) Испракачот треба да обезбеди животните кои се транспортираат да се во добра здравствена состојба и кондиција за да се избегнат лошите последици од стресот. Животните кои не се во добра здравствена состојба или се во лоша кондиција не треба да се транспортираат освен во случај кога истите се транспортираат заради терапевтски или дијагностички причини. Посебна грижа треба да се посвети за женските животни во напредна фаза на гравидитет. Не треба да се транспортираат женските животни кои се очекува да се породат за време на транспортот или оние кои се породиле во претходните четириесет и осум часа заедно со подмладокот.

(2) Испракачот треба да ги превземе сите неопходни мерки на претпазливост во однос на соодветна вентилација, екстремна температура, недостаток од храна и вода, подолги задржувања и слично за време на транспортот.

(3) Лицето одговорно за прием на животните треба да биде информирано за деталите околу транспортот и околу потребната документација на животните за да обезбеди брзо прифаќање на местото на пристигнување.

(4) Во поглед на транспортот на животните соодветно се применуваат прописите од областа на ветеринарното здравство кои се однесуваат на транспортот на животни.

Член 15 Прием и опакување

Пратките од животни треба да се примат и опакуваат без непотребно задржување. По прегледот, животните треба да се преместат во чисти кафези или боксови каде што веднаш треба да им се обезбеди пристап до храна и вода. Животните кои се болни или не се во добра кондиција треба да се држат одвоено од другите животни и треба да бидат под зачестена опсервација. Животните треба да се прегледаат од страна на доктор по ветеринарна медицина или друго квалификувано лице што е можно поскоро, при што доколку се оцени за потребно веднаш да се третираат. Животните кои не можат да се опорават и кои очигледно страдаат треба веднаш да се убијат на хуман начин. Сите животни при пристигнување треба да бидат регистрирани и обеле-

жани согласно прописите од областа на ветеринарното здравство. Доколку не е можна соодветна деконтаминација, транспортните боксови треба веднаш да се уништат.

Член 16 Карантин, изолација и аклиматизација

(1) Заради здравствена заштита на другите животни кои се држат во институцијата и на луѓето од зоонози како и заради одржување добра научна пракса, по пристигнувањето сите животни треба да се сместат во карантин.

(2) При увоз на животни треба да се применуваат мерките за карантин согласно прописите од областа на ветеринарното здравство.

(3) Во случај на набавка на животни во рамките на територија на Република Македонија, должината на карантинот на животните треба да биде определена од страна на доктор по ветеринарна медицина или друго компетентно лице во согласност со параметрите наведени во табела 2 од Прилог 1 од овој правилник. Во случај на сомнеж на одредени заразни болести, на пример Беснило, треба да се почитуваат прописите од областа на ветеринарното законодавство.

(4) Животните може да бидат користени за експерименти за време на престојот во карантин доколку тие се аклиматизирани на новата средина и не претставуваат опасност за другите животни и луѓето.

(5) Карантинските простории треба да бидат одвоени од другите простории на начин да овозможат ефикасна изолација на животните кои покажуваат знаци или се сомнителни на некое заболување кое може да претставува опасност за човекот или другите животни.

(6) При секоја набавка на животни, без оглед на периодот на карантин, треба да се овозможи одреден период на аклиматизација пред истите да бидат употребени во некој експеримент. Должината на периодот за аклиматизација ја одредува квалификувано лице, кое го зема предвид стресот настанат од времетраењето на превозот и возраста на животните.

Член 17 Држење во кафези

(1) При држење на животните во кафези или во затворени простории треба да бидат исполнети следните услови:

- Во институциите за одгледување и снабдување со експериментални животни и институциите корисници во биомедицинската област просторот во кој се држат животните треба да ги исполнуваат стандардите пропишани во табелите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 од Прилог 1 од овој правилник, и графиконите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник, а за густината на населеност во графиконите 8, 9, 10, 11 и 12 од Прилог 2 од овој правилник и

- За фармски животни и слични големи животни просторот во кој се држат животните треба да ги исполнува најмалку стандардите согласно прописите од областа на ветеринарното здравство.

(2) Кафезите и боксовите треба да се изградени од материјал кој не е штетен по здравјето на животните. Нивната конструкција треба да превенира настанување на повреди и доколку има можност треба да бидат направени од отпорен материјал, кој е прилагоден за лесно чистење и деконтаминација. Градбата на кафезите и подот на боксовите, во зависност од видот и возраста на животното треба да биде конструиран за лесно исфрлањето на екскретите.

(3) Боксовите треба да се дизајнирани да ја задоволуваат благосостојбата на согласно видовите на животни кои се држат притоа водејќи сметка и за етолошки

потреби (на пример, потребата да се искачуваат, скријат или повремено да се засолнат) и да имаат одреден степен на слобода во контактот со другите животни.

Член 18 Исхрана

(1) При изборот, производството и приготвувањето на храната за животните, треба да се избегне хемиска, физичка и микробиолошка контаминација. Храната за животни треба да биде добро спакувана во соодветна амбалажа и да биде соодветно обележен датумот на производство и рокот на траење. Пакувањето, транспортот и складирањето на храната треба да бидат такви за да се спречи нејзина контаминација, расипување или уништување.

(2) Просториите за складирање на храната треба да се разладени, темни, суви и заштитени од штетници и инсекти. Брзо расипливата храна како што е зеленчукот, овошјето, месото, рибата и сл. треба да бидат складирани во разладени простории, ладилници или замрзнувачи.

(3) Сите млинови за храна, корита или друга опрема која се користи во исхраната треба соодветно да се чистат и стерилизираат.

(4) Доколку се користи влажна храна или храната лесно се контаминира со вода, урина и сл. потребно е секојдневно чистење на просториите.

(5) Хранењето на животните треба да биде соодветно на видот и треба да ги задоволи физиолошките потреби на животното. На секое животно поединечно треба да му се овозможи пристап до храната.

Член 19 Вода

(1) Сите животни треба да имаат пристап до чиста вода за пиење. Треба да се превземат соодветни мерки за избегнување на контаминација на водата. За напојување на животните треба да се користат шишиња или автоматски систем за напојување.

(2) Вода како дел од течната храна може да му се даде на животното и за време на транспортот.

(3) Шишињата најчесто треба да се користат кај малите животни како што се глодари и зајаци. Шишињата кои се користат треба да бидат направени од прозирен материјал за да може да се набљудува содржината. Грлото на шишето треба да биде широко заради полесно и поефикасно чистење, а доколку се користи пластичен материјал тој не треба да протекува. Капацитетите, вентилите и цевките треба да може лесно да се чистат и стерилизираат. Шишињата и другите додатоци треба редовно да се расклопуваат и редовно да се чистат и стерилизираат. Препорачливо е употребените шишињата да се заменат со чисти и стерилизирани шишиња отколку истите да се дополнуваат со вода.

(4) Автоматскиот систем за напојување на животните треба редовно да се проверува, сервисира, да се празни и испира за да се избегне ширење на инфекции. Доколку се користат цврсти подови во кафезите, треба да се избегнува нивно поплавување. Водата треба редовно да се испитува бактериолошки.

(5) Кога хлорираноста на водата од јавната водоводна мрежа не е доволна за да се спречи раст на некои микроорганизми како на пример патогените микроорганизми од родот *Pseudomonas* нивото на хлорот во водата треба да се зголеми или водата да се ацидифира за да се постигне посакуваниот ефект.

(6) Водата која се користи кај рибите, амфибиите и рептилите треба внимателно да се адаптира соодветно на толеранцијата кон киселост, хлор и други хемиски агенси.

Член 20 Простирка

Простирката треба да е сува, апсорбирачка, непрашлива, нетоксична и слободна од инфективни агенси или паразити или било каков сличен вид на контаминанти. Доколку како простирка се користат струготини од дрво, истите не треба да потекнуваат од дрво кое е хемиски третирано.

Член 21 Вежбање и одгледување

(1) На животните треба да им се обезбеди можност за вежбање.

(2) Заради обезбедување соодветни резултати од експериментот кој се изведува кои зависат и од односот помеѓу човекот и животното, истиот треба да се развива преку чести контакти и привикнување на присуството и активностите на човекот. Ова посебно се однесува на дивите животни. Персоналот треба соодветно и грижливо да се однесува спрема животните. Животните треба да имаат чест визуелен контакт со човекот за да може да се привикнат на неговото присуство.

Член 22 Чистење

(1) Заради обезбедување на високи стандарди во институциите во поглед на менувањето на простирката и чистењето, во просториите каде се држат животните треба да има јасни инструкции за одржување на хигиената.

(2) Соодветни рутински постапки треба да се применуваат при чистењето, миењето, деконтаминацијата и доколку е потребно стерилизацијата на кафезите, шишињата и другата опрема. Високо ниво на чистота и ред треба да се одржува во просториите каде животните се држат, како и во останатите простории на институциите.

(3) Доколку животните се држат на отворено, треба да се обезбеди редовно чистење и доколку е соодветно обновување на материјалот на подот, кафезите и испустите заради избегнување на инфекции и паразитски инфестации.

Член 23 Услови за изведување експерименти

(1) Доколку при изведување на експериментот животното трпи јака болка и патење, треба да се користи анестезија.

(2) Во случај кога при изведување на експериментот не е можно да се даде анестезија на животното треба да се користи аналгетик, а доколку за тоа има потреба треба да се примени соодветен метод кој ја ограничува болката и страдањето на животното.

(3) Доколку животното трпи јака болка при изведување на експериментот по престанување на дејството на анестетикот животното треба да се третира со аналгетици или доколку тоа не е возможно веднаш да се убие на хуман начин.

(4) Надлежниот орган може да дозволи животното да биде ослободено, доколку констатира дека е водена максимална грижа за заштита на благосостојбата на животното. Ослободување на животното може да се направи само во случај кога здравствениот статус на животното дозволува тоа да се ослободи и доколку не постои опасност за јавното здравје и околина.

(5) Одговорните лица кои ги вршат експериментите или истите ги надгледуваат треба да имаат познавање од научни дисциплини поврзани со експериментални животни.

(6) Експерименти со диви животи може да се изведуваат само доколку експериментите со видовите на животни кои можат да се користат за експерименти согласно прописите од областа на ветеринарното здравство не можат да ги дадат потребните резултати од експериментот.

(7) Експериментот со животни нема да се спроведе за да се избегне повторувањето на истиот и непотребната употреба на животни кога можат да се прифатат резултатите од ист експеримент кој е извршен на територија на други земји.

(8) Одговорните лица и лицата кои се грижат за животните треба да имаат соодветна обука во научната дисциплина поврзана со изведување на експерименти со животни, и тие треба да се способни и вешти во постапките и грижата кон животните.

Член 24

Хумано убивање на животни

(1) Одговорните лица треба да имаат соодветна обука за примена на методи за хумано убивање на животните.

(2) Длабоко анестезирано животно може да биде искрварено со цел хумано да се убие.

(3) Не треба да се употребуваат наркотици кои ги парализираат мускулите на животното пред да дојде до бессознание, наркотици со курариформен ефект како и употреба на електрична струја без да помине низ мозокот, без претходна анестезија на животните. Трупот не треба да се одстранува пред настанувањето на rigor mortis.

Член 25

Начин и постапка на регистрација, форма и содржина на регистарот на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни

(1) За регистрација на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, одговорното лице поднесува барање кое ги содржи следните податоци:

- Назив на фирмата на подносителот на барањето;
- Адреса на седиштето на фирмата;
- Матичен број на фирмата и даночен број на правното лице;
- Овластено лице за застапување на фирмата (Име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електронска пошта);
- Податоци за одговорното лице за институцијата која се регистрира (Име и Презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електронска пошта);
- Адреса на објектот;
- Активност која ќе се врши (опис на активност);
- Капацитет и
- Вид на животни.

(2) Образецот на барањето за регистрација на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни е дадено во Прилог 3 кој е составен дел од овој правилник.

(3) Со барањето наведено во став (1) од овој член одговорното лице треба да ја поднесе и следната документација:

- Тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија не постар од шест месеци;
- Доказ за сопственост на објектот (имотен лист). Доколку објектот е сопственост на друго правно или физичко лице во прилог се доставува и договор за закуп со дефинирани услови на работење;
- Техничко-технолошки елаборат;
- Список на опремата со главни технолошко-технички карактеристики (статична и подвижна опрема, капацитет, работен режим и др.);
- Приказ на организацијата на работата и биланс на работната сила (број на вработени со систематизацијата-опис на работни места, односно назначени лица за грижа на животните и функционирање на опремата);
- Доказ за обезбедена здравствена заштита на животните од страна на Доктор по ветеринарна медицина;
- Список на санитарни уреди и на мерките што се применуваат за санитарна заштита на објектот, опремата (санитарни простории со начин на чистење, перење и дезинфекција, дезинсекција и дератизација, опрема и средства за извршување на санитационите активности, контролни мерки и евиденција на спроведеното;
- Опис на системот на собирање и одстранување на отпадните материи (нуспроизводи од животинско потекло и отпадните води) и
- Доказ за нивото и видот на обуки кои ги имаат посетувано одговорните лица и лицата кои се грижат за животните неопходни за извршување на нивните работни задачи.

(4) Институциите се впишуваат во регистарот на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни врз основа на поднесено барање од страна на одговорното лице.

(5) Регистар на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни се води во форма на тврдо вкоричена книга со димензии 210 mm x 320 mm, на евиденциски листови и во електронска форма.

(6) На предната страна од корицата на книгата за регистрација на институции за одгледување или снабдување со експериментални животни и институции корисници кои вршат експерименти со животни е отпечатен текст „Институции за одгледување или снабдување со експериментални животни и институции корисници кои вршат експерименти со животни“.

(7) Евиденциските листови го содржат следните податоци:

- Регистерски број на институцијата;
- Назив на фирмата на подносителот на барањето;
- Адреса на седиштето на фирмата;
- Сопственик на објектот и негова адреса;
- Матичен број на фирмата и даночен број на правното лице;
- Овластено лице за застапување на фирмата (име и презиме, ЕМБГ, адреса);
- Податоци за одговорното лице за институцијата која се регистрира (име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електронска пошта);

- Адреса на објектот;
- Вид на животни;
- Вид на институција (институција за одгледување или снабдување со експериментални животни или институција корисник која врши експерименти со животни) и
- Капацитет на институцијата.

(8) Регистарот на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни е дадена во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

(9) За секоја промена во поглед на активностите, просториите или престанок на работа на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, одговорното лице треба да поднесе пријава до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Управа за ветеринарство.

(10) Пријавата за промена на активности, простории или пак престанок на работа на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, е дадена во Прилог 5 кој е составен дел од овој правилник.

(11) Институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, се бришат од Регистарот, во следните случаи:

1. на барање на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, односно одговорното лице

2. поради престанок на вршење на дејноста за време подолго од 9 месеци и

3. поради престанок на исполнување на условите утврдени согласно прописите од областа на ветеринарното законодавство.

(12) Во случаите од точките 2 и 3 на ставот (11) од овој член во прилог се поднесува и записникот од официјалниот ветеринар со кој е утврдена фактичката состојба во институциите.

(13) На барање на одговорното лице за институцијата за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, Управата за ветеринарство издава извод од Регистарот институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни кој ги содржи следните податоци:

- име односно назив на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни и адреса;

- локација на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни (општина, место, улица и број);

- датум на упис во регистарот и

- капацитет на институцијата.

Член 26

Начин на водење на евиденцијата на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни

(1) Одговорното лице во институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни води евиденција која треба да ги содржи особено следните податоци:

- Име и презиме на лицата задолжени за благосостојба на животните и функционирање на опремата;

- Име и презиме на лицата задолжени за здравствена состојба на животните;

- Број, вид и категории на животни кои се одгледани, внесени или изнесени од институцијата со соодветни датуми на внесување или изнесување;

- Име, назив и адреса на испраќачот или примачот и

- Број на најдени угинати единки.

(2) Одговорното лице во институциите корисници кои вршат експерименти со животни води евиденција која треба да ги содржи особено следните податоци:

- Име и презиме на лицата задолжени за благосостојба на животните и функционирање на опремата;

- Име и презиме на лицата задолжени за здравствена состојба на животните;

- Број, вид и категории на внесени или изнесени животни со соодветни датуми на внесување или изнесување;

- Име, назив и адреса на испраќачот или примачот;

- Број на најдени угинати единки и

- Регистар на експерименти кои се изведени со име и презиме на одговорните лица за изведување на експериментот, лицата одговорни за нега и грижа за животните, цели на експериментот, број на животни употребени во експериментот.

(3) Евиденциите наведени во ставовите (1) и (2) од овој член треба да се чуваат најмалку три години и да е достапна на увид на надлежниот орган.

(4) Институциите корисници кои заради вршење експерименти со животни одгледуваат и размножуваат животни за свои потреби, не се регистрираат како институција за одгледување или снабдување со експериментални животни.

Член 27

Начин на вршење на надзор на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни

(1) Надлежниот орган врши проверки во институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, најмалку два пати годишно.

(2) Проверките од ставот (1) од овој член се однесуваат на исполнување на условите пропишани со овој правилник и условите согласно прописите од областа на ветеринарното здравство.

Член 28

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2847/1
30 јули 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1**ТАБЕЛА 1****Температурен опсег за држење на животни**

(животни чувани во кафези, боксови или затворени испусти)

Видови или група видови	Оптимална температура во °C
Нечовеколики мајмуни од Новиот Свет	20 – 28
Глушец	20 – 24
Стаорец	20 – 24
Сириски хрчак	20 – 24
Гербил	20 – 24
Заморец	20 – 24
Нечовеколики примати од Стариот Свет	20 – 24
Препелица	20 – 24
Зајак	15 – 21
Мачка	15 – 21
Куче	15 – 21
Ласица	15 – 21
Живина	15 – 21
Гулаб	15 – 21
Свиња	10 – 24
Коза	10 – 24
Овца	10 – 24
Говедо	10 – 24
Коњ	10 – 24

Забелешка: Во посебни случаи, на пример ако се работи за многу млади или животни без влакна, треба да се обезбеди повисока температура од назначената.

ТАБЕЛА 2**Карантински период при набавки од територија на Република Македонија**

Вид	Денови
Глушец	5 – 15
Стаорец	5 – 15
Гербил	5 – 15
Заморец	5 – 15
Сириски хрчак	5 – 15
Зајак	20 – 30
Мачка	20 – 30
Куче	20 – 30
Нечовеколики мајмуни	40 – 60

ТАБЕЛА 3**Димензии на кафези за држење на мали глодари и зајаци**

(при држење и за време на експериментот)

Вид	Минимална подна површина на кафезот cm ²	Минимална висина на кафезот Cm
Глушец	180	12
Стаорец	350	14
Сириски хрчак	180	12
Заморец	600	18
Зајак 1kg	1400	30
2kg	2000	30
3kg	2500	35
4kg	3000	40
5kg	3600	40

Забелешка: Под „висина на кафезот“ се подразбира вертикалното растојание помеѓу подот на кафезот и горниот хоризонтален дел од капакот или кафезот.

При планирањето на експериментите треба да се земе во предвид растот и развојот на животното за да се обезбеди соодветен простор, кој е во согласност со оваа табела, во сите фази на експериментот.

Во дополнение на овие вредности важат и вредностите пропишани во Прилог 2 Графикони 1 – 5 и 8 – 12 од овој правилник

ТАБЕЛА 4**Димензии на кафези задржење на мали глодари за време на расплод**

Вид	Минимална подна површина на кафезот за мајката и леглото cm ²	Минимална висина на кафезот Cm
Глушец	200	12
Стаорец	800	14
Сириски хрчак	650	12
Заморец	1200	18
Заморец во харем	1000 по глава на возрасно животно	18

Забелешка: За дефиниција за „висина на кафезот “ да се види забелешката од Табела 3 од овој правилник.

ТАБЕЛА 5**Димензии на кафези за држење на зајаци за време на расплод**

Тежина на женката Kg	Минимална подна површина на кафезот за женката и леглото m ²	Минимална висина на кафезот Cm	Минимална површина на гнездото m ²
1	0,30	30	0,10
2	0,35	30	0,10
3	0,40	35	0,12
4	0,45	40	0,12
5	0,50	40	0,14

Забелашка: За дефиниција за „висина на кафезот “ да се види забелешката од Табела 3 од овој правилник.

Минималната подна површина на кафезот за женката и леглото ја вклучува и површината на леглото.

Во дополнение на овие вредности важат и вредностите пропишани во Прилог 2 Графикон 6 од овој правилник.

ТАБЕЛА 6

Димензии на кафези за држење на мачки

(за време на експерименти и расплод)

Тежина на мачката kg	Минимална подна површина на кафезот по мачка m ²	Минимална висина на кафезот Cm	Минимална подна површина на кафезот за женката и леглото m ²	Минимална подна површина на боксот за женката и леглото m ²
0,5 – 1	0,2	50	-	-
1 – 3	0,3	50	0,58	2
3 – 4	0,4	50	0,58	2
4 – 5	0,6	50	0,58	2

Забелешка: Мачките треба да држат во кафези само доколку е неопходно. На мачките кои се чуваат на овој начин треба да им се овозможат соодветни вежби најмалку еднаш дневно доколку тоа нема да пречи на експериментот. Боксовите за мачки треба да бидат опремени со кутија со песок, доволно широка полица за одмарање и предмети кои се погодни за качување и гребење.

Под „висина на кафезот“ се подразбира вертикално растојание мерено помеѓу највисоката точка од подот и најниската точка на горниот дел од кафезот.

При пресметување на минималната подна површина, површината на полицата може да се вклучи. Минималната подна површина на кафезот за женката и леглото вклучува и 0,18 m² површина за кутијата за леглото на подмладокот.

Во дополнување на овие вредности важат и вредностите пропишани во Прилог 2 Графикон 7 од овој правилник.

ТАБЕЛА 7

Димензии на кафези за држење на кучиња

(за време на експерименти)

Висина на кучето до гребенот cm	Минимална подна површина на кафезот по куче m ²	Минимална висина на кафезот m
30	0,75	60
40	1,00	80
70	1,75	140

Забелешка: Кучињата не смеат да се држат во кафези подолго од потребното време за постигнување на целта на експериментот. На кучињата кои се држат во кафези треба да им се овозможи соодветни вежби најмалку еднаш дневно доколку тоа нема да пречи на експериментот. Треба да се одреди јасна временска рамка кога кучето не треба да биде затворено без дневни вежби. Просторот за вежбање треба да биде доволно голем за да му овозможи на кучето слободно движење. Во кафезите не треба да се употребуваат решеткасти подови за кучиња освен ако тоа е потребно за експериментот.

Поради големите разлики кои постојат во висината и односот помеѓу висината и тежината кај различни раси на кучиња, висината на кафезот треба да се базира на висината на кучето, мерена до гребенот, на секое куче поединечно. Минималната висина на кафезот треба да биде два пати повисока од висината мерена до гребенот на животното.

За дефиниција за „висина на кафезот“ да се види забелешката од Табела 6 од овој правилник.

ТАБЕЛА 8**Димензии на боксови за држење на кучиња**

(за време на експерименти и расплод)

Тежина на кучето kg	Минимална подна површинаа на боксот по куче m ²	Минимален простор за вежбање, споен со боксот, по куче	
		до 3 кучиња m ²	повеќе од 3 кучиња m ²
< 6	0,5	0,5 (1,0)	0,5 (1,0)
6 – 10	0,7	1,4 (2,1)	1,2 (1,9)
10 – 20	1,2	1,6 (2,8)	1,4 (2,6)
20 – 30	1,7	1,9 (3,6)	1,6 (3,3)
> 30	2,0	2,0 (4,0)	1,8 (3,8)

Забелешка: Вредностите наведени во заградите ја покажуваат вкупната површина по куче, кое претставува збир од подната површина на боксот и просторот за вежбање кој е споен со боксот. Кучињата кои се чуваат постојано надвор треба да имаат пристап до засолниште за да имаат заштита при непогодни временски услови. Ако кучињата се чуваат на решеткаст под, треба да се обезбеди цврста површина за спиење. Решеткастите подови не треба да се употребуваат, освен ако тоа не е потребно за експериментот. Преградите помеѓу боксовите треба да превенираат повреди кај кучињата.

Сите боксови треба да имаат соодветна дренажа.

ТАБЕЛА 9

Димензии на кафези за држење на примати**(за време на експерименти и расплод)**

Забелешка: Поради големата разлика во големината и карактеристиките на приматите, посебно е важно да се подеси формата и елементите во кафезот како и димензиите на кафезите, на нивните потреби поединечно. Волуменот на кафезот е исто така важен како и подната површина. Генерално, се зема висината на кафезот, барем за приматите и другите виши примати, треба да биде што е можно повисока. Кафезите треба да бидат високи најмалку да овозможуваат животните да можат да застанат исправени. Минималната висина на кафезот за брахиаторите треба да биде таква да им овозможува да се лулаат потполно истегнати до плафонот без нозете да им допираат до подот на кафезот. Каде што е потребно, треба да се стават гранки за да им овозможат на приматите да се качуваат до горните делови од кафезот.

Компатибилните примати може да се чуваат по два во кафез. Каде што не можат да се чуваат во парови, кафезите треба да бидат поставени така да животните да можат да се видат помеѓу себе, но исто така, по потреба тоа да се спречува.

Имајќи ги предвид овие забелешки, следната табела содржи основни упатства за држење во кафез на група видови кои најчесто се користат во експерименти (надфамилиите Ceboidea и Cercopithecoidea).

Тежина на приматите kg	Минимална подна површина на кафезот за едно или две животни m ²	Минимална висина на кафезот cm
< 1	0,25	60
1 – 3	0,35	75
3 – 5	0,50	80
5 – 7	0,70	85
7 – 9	0,90	90
9 – 15	1,10	125
15 – 25	1,50	125

Забелешка: За дефиниција за „висина на кафезот“ да се види забелешката од Табела 6 од овој правилник.

ТАБЕЛА 10**Димензии на кафези за држење на свињи**

(при држење и за време на експеримент)

Тежина на свињата kg	Минимална подна површина на кафезот по свиња m ²	Минимална висина на кафезот cm
5 – 15	0,35	50
15 – 25	0,55	60
25 – 40	0,80	80

Забелешка: Табелата важи и за прасиња. Свињите не треба да се чуваат во кафези, освен ако тоа не е неопходно за потребите на експериментот, и тогаш тие се држат во кафези што е можно пократок период.

За дефиниција за „висина на кафезот “ да се види забелешката од Табела 6 од овој правилник.

ТАБЕЛА 11**Димензии на боксови за држење на фармски животни**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Видови и тежина	Минимална подна површина на боксот m ²	Минимална должина на боксот M	Минимална висина на боксот m	Минимална подна површина на боксот за групи m ² /животно	Минимална должина на хранилката по глава m
Свињи 10 – 30	2	1,6	0,8	0,2	0,20
30 – 50	2	1,8	1,0	0,3	0,25
50 – 100	3	2,1	1,2	0,8	0,30
100 – 150	5	2,5	1,4	1,2	0,35
> 150	5	2,5	1,4	2,5	0,40
Овци < 70	1,4	1,8	1,2	0,7	0,35
Кози < 70	1,6	1,8	2,0	0,8	0,35
Говеда < 60	2,0	1,1	1,0	0,8	0,30
60 – 100	2,2	1,8	1,0	1,0	0,30
100 – 150	2,4	1,8	1,0	1,2	0,35
150 – 200	2,5	2,0	1,2	1,4	0,40
200 – 400	2,6	2,2	1,4	1,6	0,55
> 400	2,8	2,2	1,4	1,8	0,65
Возрасни коњи	13,5	4,5	1,8	-	-

ТАБЕЛА 12**Димензии на штали за држење на фармски животни**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Видови и тежина Kg	Минимална површина на шталата m ²	Минимална должина на шталата m	Минимална висина на преградите во шталата m
Свињи 100 – 150	1,2	2,0	0,9
> 150	2,5	2,5	1,4
Овци < 70	0,7	1,0	0,9
Кози < 70	0,8	1,0	0,9
Говеда 60 – 100	0,6	1,0	0,9
100 – 150	0,9	1,4	0,9
150 – 200	1,2	1,6	1,4
200 – 350	1,8	1,8	1,4
350 – 500	2,1	1,9	1,4
> 500	2,6	2,2	1,4
Возрасни коњи	4,0	2,5	1,6

Забелешка: Лежиштата треба да бидат доволно широки за да можат животните да лежат удобно.**ТАБЕЛА 13****Димензии на кафези за држење на птици**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Видови и тежина G	Минимална површина за една птица cm ²	Минимална површина за 2 птици cm ² /птица	Минимална површина за 3 и повеќе птици cm ² /птица	Минимална висина на кафезот cm	Минимална должина на хранилката по птица cm
Пилиња 100 – 300	250	200	150	25	3
300 – 600	500	400	300	35	7
600 – 1200	1000	600	450	45	10
1200 – 1800	1200	700	550	45	12
1800 – 2400	1400	850	650	45	12
(Возрасни мажјаци)					
> 2400	1800	1200	1000	60	15
Препелици 120 – 140	350	250	200	15	4

Забелешка: Под „површина“ се подразбира производ од должината на кафезот и ширината на кафезот мерено од внатрешната страна на кафезот и хоризонтално.

За дефиниција за „висина на кафезот“ да се види забелешката од Табела 6 од овој правилник.


Големината на отворите кај мрежестите подови треба да биде помала од 10 x 10 mm за млади пилиња, и 25 x 25 mm за јарките и возрасните. Дебелината на жицата треба да биде најмалку 2 mm. Косината не треба да биде повеќе од 14 % (8°). Поиликите треба да бидат на иста должина со хранилките. Ако постојат цуцли или чашки, секоја птица треба да има достап до две од нив. Кафезите треба да имаат стапчиња за стоене и да овозможуваат птиците, кои се во поединечни кафези, да се видат.

Прилог 2**Графикон 1****Глувци**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Минимална подна површина на кафезот

Имајќи ја во предвид тежината на глушецот, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.




Графикон 2**Стаорци**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Минимална подна површина на кафезот

Имајќи ја во предвид тежината на стаорецот, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.




Графикон 3**Сириски (златен) хрчак**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Минимална подна површина на кафезот

Имајќи ја во предвид тежината на Сирискиот хрчак, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.




Графикон 4**Заморец**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Минимална подна површина на кафезот

Имајќи ја во предвид тежината на Заморецот, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.




Графикон 5**Зајаци**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Минимална подна површина на кафезот

Имајќи ја во предвид тежината на зајакот, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.




Графикон 6**Зајаци**

(за расплод)

Минимална подна површина на кафезот за женки со неодбиен подмладок

Имајќи ја во предвид тежината на женката, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.




Графикон 7**Мачки**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Минимална подна површина на кафезот


Имајќи ја во предвид тежината на мачката, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.



Графикон 8**Однос помеѓу бројот на глумците по кафез и подната површина на кафезот**

(при држење и за време на експерименти во објектите)


Линиите ги претставуваат просечните тежини и се совпаѓаат со линијата во графикон 1 од овој правилник.



Графикон 9**Однос помеѓу бројот на стаорците по кафез и подната површина на кафезот**

(при држење и за време на експерименти во објектите)


Линиите ги претставуваат просечните тежини и се совпаѓаат со линијата во Графикон 2 од овој правилник.



Графикон 10**Однос помеѓу бројот на хрцаците по кафез и подната површина на кафезот**

(при држење и за време на експерименти)


Линиите ги претставуваат просечните тежини и се совпаѓаат со линијата во Графикон 3 од овој правилник.



Графикон 11**Однос помеѓу бројот на заморци по кафез и подната површина на кафезот**

(при држење и за време на експерименти)


Линиите ги претставуваат просечните тежини и се совпаѓаат со линијата во Графикон 4 од овој правилник.



Графикон 12**Однос помеѓу бројот на зајаци по кафез и подната површина на кафезот**

(при држење и за време на експерименти)

Линиите ги претставуваат просечните тежини и се совпаѓаат со линијата во Графикон 5 од овој правилник.



Број на зајаци

Минимална висина на кафезот за зајаци: Да се види Прилог 1 Табела 3 од овој правилник

Прилог 3

До МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Управа за ветеринарство
П.Е. _____

**Барање за регистрација на институции за одгледување или снабдување со
експериментални животни и институции корисници кои вршат експерименти со
животни**

1. Назив на фирмата, подносител на барањето:	
2. Адреса на седиштето на фирмата:	
3. Матичен број на правното лице:	
4. Даночен број на правното лице	
5. Одговорно лице за институцијата:	
Име и презиме:	ЕМБГ:
Телефон:	Електронска пошта:
6. Овластено лице за застапување на фирмата:	
Име и презиме:	ЕМБГ:
Телефон:	Електронска пошта:
7. Вид на животни:	
8. Капацитет:	
9. Адреса на објектот:	Телефон:
10. Активност која ќе се врши(опис на активноста):	

Изјава на овластеното лице:

Изјавувам дека објектот ги исполнува минималните санитарно хигиенски услови за држење на животните наведени во точка 7 од ова барање.

Датум

Потпис

Место

Прилог 4**Регистар за институции за одгледување или снабдување со експериментални животни и институции корисници кои вршат експерименти со животни**

1.	Регистерски број на институцијата:	
2.	Назив на фирмата на подносителот на барањето:	
3.	Адреса на седиштето на фирмата:	
	Сопственик на објектот и негова адреса:	
4.	Матичен број на фирмата и даночен број на правното лице	
5.	Овластено лице за застапување на фирмата (Име и Презиме, ЕМБГ, адреса):	
6.	Одговорното лице за институцијата која се регистрира(Име и Презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електронска пошта):	
7.	Адреса на објектот:	
8.	Вид на животни:	
9.	Вид на институција:	
10.	Капацитет на институцијата:	
11.	Датум на упис во регистарот:	
12.	Забелешка:	
13.	Потпис на овластеното лице од Управата за ветеринарство што го извршил впишувањето во регистарот и датум:	
14.	Измени на условите:	

Прилог 5

До МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО
Управа за ветеринарство
П.Е. _____

**Пријава
за измени на активностите, просториите или за затварање на постојната
институција**

1. Назив на фирмата, подносител на пријавата:	
2. Адреса на седиштето на фирмата:	
3. Овластено лице за застапување на фирмата:	
Име и презиме:	ЕМБГ:
Адреса:	
Објектот односно институцијата кој е предмет на пријавување има извршено измени на активностите/просториите во поглед на:	

Датум:

Потпис на овластено лице за застапување на
фирмата:

Место

2139.

Врз основа на член 17 став (2) од Законот за нус производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” број 113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА ЗА ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ И ТЕХНИЧКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА НУС ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО И ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ПОСТАПКИ ЗА ПРЕРАБОТКА ПРИ СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ И УВОЗ НА ХРАНА ЗА ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ И ТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ ОД НУС ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО(*)

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишуваат условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нус производи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нус производи од животинско потекло.

Член 2

Објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нус производите од животинско потекло

(1) Објектите за производство на храна и техничките објекти за нус производи од животинско потекло треба да бидат одобрени од Управата за ветеринарство согласно одредбите од Законот за нус производи од животинско потекло и да ги исполнуваат следните услови:

1) да работат во согласност со посебните услови за производите кои се произведуваат во нив утврдени со овој правилник;

а) да се усогласени со посебните услови за производство, утврдени во членовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 од овој правилник.

б) да се утврдат и спроведат методи на мониторинг и контрола на на критичните контролни точки, врз основа на процесот кој се користи;

в) во зависност од производите, да зема мостри за анализа во овластена лабораторија од страна на Управата за ветеринарство, за проверка на усогласеноста со стандардите, утврдени во членовите 11 и 12 од Законот за ветеринарно здравство;

г) да се чува евиденција за добиените податоци, во согласност со точките б) и в) од овој член, за презентирање на Управата за ветеринарство. Резултатите од прегледите и тестовите се чуваат најмалку две години; и

д) да се известува Управата за ветеринарство, доколку резултатот од лабораториското испитување, наведено во точката в) од овој член, или секои други достапни информации, откријат постоење на сериозна опасност по здравјето на животните или на луѓето.

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата 2002/1774/ЕК од 3 Октомври 2002 година која ги пропишува здравствените правила за нус производите од животинско потекло кои не се за исхрана на луѓето, OJ L 273, 10.10.2002, p. 1

Член 3

Општи услови за објекти за производство на храна за домашни миленици и технички објекти

(1) Објектите во кои се произведува храна за домашни миленици, грицкалицы и технички производи, со исклучок на органски ѓубрива, средства за подобрување на почвата и деривати од масти добиени од Категоријата 2 Материјали, треба да:

1) поседуваат соодветни простории за складирање и обработка на пристигнатите материјали со комплетна безбедност; и

2) поседуваат соодветни простории за нештетно отстранување на неискористените нуспроизводи од животинско потекло, кои остануваат по производството на производите, во согласност со член 14 од Законот за нус производи од животинско потекло, или овие материјали треба да се испратат во преработувачки објекти, или во објекти за горење, палење или согорување, во согласност со член 14 од Законот за нус производи од животинско потекло.

Член 4

Посебни технички услови за храната за домашни миленици и кучешки грицкалицы

А. Суровини за храната за домашни миленици и кучешки грицкалицы

(1) Нус производите од животинско потекло кои единствено можат да се користат во производството на храна за домашни миленици и грицкалицы за домашни миленици се следните производи:

1) делови од заклани животни, исправни за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавство, но не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини;

2) делови од заклани животни, кои не се исправни за исхрана на луѓето, но не поради болести, кои се преносливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во согласност со националното законодавство;

3) сурова кожа и крзна, копита и рогови, свински четини и пердуви од животни кои се заклани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринарно санитарен преглед и утврдување на исправност за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавство;

4) крв од животни, освен од преживари, кои се заклани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринарно санитарен преглед, и утврдување на исправност за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавство;

5) нус производи од животинско потекло, добиени со текот на производство на производи за исхрана на луѓето, вклучувајќи ги и обезмастените коски и чварки;

6) неискористена храна од животинско потекло, или неискористена храна, која содржи производи од животинско потекло, освен помии, кои повеќе не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини, или заради проблеми во производството, или дефекти во пакувањето, или други дефекти кои не претставуваат било каков ризик за луѓето или животните;

7) сурово млеко од животни кои не покажуваат клинички знаци на болест, која преку тој производ може да се пренесе врз луѓето или животните;

8) риби или други морски животни, освен морските цицачи, уловени на отворено море за потребите од производство на рибино брашно;

9) свежи нус производи од риба од објекти за производство на производи од риба за исхрана на луѓето;

10) лушпи од јајца, нус производи од инкубатори и нус производи од скршени јајца кои потекнуваат од животни кои не покажуваат клинички знаци на болест, кои преку тој производ може да се пренесе врз луѓето или животните;

(2) Суровата храна за домашни миленици може да се произведува само од:

1) делови од заклани животни, исправни за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавството, но не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини;

2) делови од заклани животни, кои не се исправни за исхрана на луѓето, но не поради болести, кои се преносливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во согласност со националното законодавството;

Б. Стандарди за преработка на храната за домашни миленици и кучешки грицкалицы

(3) Конзервираната храна за домашни миленици треба да подлежи на термичка обработка со минимална F_0 вредност од 3.

(4) Преработената храна за домашни миленици, со исклучок на конзервираната храна за домашни миленици, треба да подлежи на термичка обработка низ целата нејзина супстанда од најмалку 90°C . По третманот, треба да се преземат сите мерки на претпазливост за да се обезбеди дека производот не е изложен на контаминација. Производот треба да се пакува во нова амбалажа.

(5) Грицкалиците за домашните миленици треба да подлежат на термички третман кој е доволен да се уништат патогените организми, вклучително и салмонелата. По третманот, треба да се преземат сите мерки на претпазливост за да се обезбеди дека производот не е изложен на контаминација. Производот треба да се пакува во нова амбалажа.

(6) Суровата храна за домашни миленици треба да се пакува во нова амбалажа, која спречува пропуштање. Треба да се преземат ефективни чекори за да се обезбеди дека производот не е изложен на контаминација во текот на производствениот ланец, сè до моментот на продажба. Зборовите „само храна за домашни миленици“ треба видливо и читливо да биде истакната на амбалажата.

(7) Во текот на производството и/или во текот на складирањето, пред испораката треба да се земат мостри по случаен избор, за да се утврди усогласеноста со следниве стандарди:

- Salmonell: отсуство во 25 гр.: $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$, $M = 0$

- Enterobacteriaceae: $n = 5$, $c = 2$, $m = 10$, $M = 300$ in 1 g каде:

n = број на мостри кои треба да се тестираат;

m = прагот на вредност на бројот на бактерии, резултатот се смета задоволителен доколку бројот на бактерии во сите примероци не ја надминува m ;

M = максималната вредност за бројот на бактерии, резултатот се смета незадоволителен доколку бројот на бактерии во еден или повеќе мостри е M или поголем; и

c = број на мостри на пресметаните бактерии, кој може да биде меѓу m и M , мострата сеуште се смета за прифатлива, доколку бројот на бактерии во другите примероци е m или помал.

Во секој случај, за конзервираната храна за домашни миленици која е подложена на термички третман согласно став 2 од овој член, мострирањето и тестирањето на Salmonell и Enterobacteriaceae не е неопходно.

В. Увоз на храната за домашни миленици и кучешки грицкалицы

(8) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на храна за домашни миленици и кучешки грицкалицы доколку:

1) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

3) се произведени во согласност со Законот за нус производи од животинско потекло; и

4) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.

Член 5

Посебни услови за ѓубриво, преработено ѓубриво и производи од преработено ѓубриво

I. Посебни технички услови за непреработено ѓубриво

А. Промет со непреработено ѓубриво

(1) Неможе да се врши прометот со непреработено ѓубриво од сите видови животни, освен од живина или еквиди доколку:

1) потекнуваат од област која не подлежи на ограничувања врз основа на сериозна пренослива болест; и

2) Управата за ветеринарство, може да одобри внесување на територијата на Република Македонија на ѓубриво наменето за преработка во технички објект, објекти за биогаз или компост, одобрена од Управата за ветеринарство, во согласност со Законот за нус производи од животинско потекло за производство на производи од преработено ѓубриво. Во овие случаи, ѓубривото треба да биде проследено со ветеринарно здравствен сертификат.

(2) Прометот со непреработено ѓубриво од живина може да се врши по следните услови:

1) ѓубривото треба да потекнува од област која не подлежи на ограничувања врз основа на болеста Њу Кастл или Авијарна инфлуенза;

2) освен тоа, непреработеното ѓубриво од јата на перната живина, кои се вакцинирани против болеста Њу Кастл не смее да се испорачува во регион, кој има добиено статус на зона слободна од Њу Кастл без вакцинација, согласно прописите за здравствена заштита на животните; и

3) ѓубриво треба да биде проследено со ветеринарно здравствен сертификат.

(3) Во промет не се става непреработено ѓубриво од еквиди ако потекнува од одгледувалишта кои се предмет на рестрикции од аспект на здравствена заштита на животните а особено Сакагија, Везикуларен стоматитис, Антракс или Беснило согласно прописите за здравствена заштита.

Б. Увоз на непреработено ѓубриво

(4) Не може да се врши увоз на непреработено ѓубриво.

II. Преработено ѓубриво и производи од преработено ѓубриво

А. Ставање во промет на преработено ѓубриво и производи од преработено ѓубриво

(5) Преработено ѓубриво и производи од преработено ѓубриво може да се става во промет доколку:

1) потекнуваат од технички објекти, објекти за биогаз или објекти за компост, одобрени од Управата за ветеринарство;

2) биле подложени на процесот на термичка обработка на најмалку 70°C , најмалку 60 минути, и биле подложени на намалување на спорогените бактерии и токсичните формации.

3) Управата за ветеринарство може да одобри примена на други стандардни процесни параметри доколку апликантот демонстрира дека тие параметри обезбедуваат минимизирање на биолошкиот ризик. Демонстрацијата треба да вклучува и валидација, која треба да се изведе врз основа на:

а) идентификација и анализа на можните опасности вклучително и влијанието на влезните материјали, засновано на комплетно дефинирање на условите на преработка, како и процена на ризик која се евалуира врз специфичните услови за преработка во практични услови под нормални и атипични ситуации.

б) валидација на процесите со:

1) мерење на редукција на варибилноста/инфективноста на ендегените индикатор организми во текот на процесот, кога индикаторот е:

- постојано присутни во сировиот материјал во висок број,

- не помалку термички резистентни на леталните аспекти на процесот на третман, но исто така сигнификантно не повеќе резистентни од патогените за кои се користат за мониторингот,

- елативно лесни за квантификација и релативно лесни за идентификација и конформација;

или

2) мерење на редукција на варибилноста/инфективноста во текот на експозитурата, за тест организми кои се добро карактеризирани или вируси внесени во соодветни тест тела во почетниот материјал.

3) валидацијата од точка б) на овој став треба да демонстрира дека процесот постигнува намалување на комплетниот ризик:

- за термички и хемиски процеси со редукција на *Enterococcus faecalis* од најмалку $5 \log_{10}$ и со редукција на инфективниот титар на терморезистентни вируси како Parvovirus, кои тие се идентификувани како релевантна опасност, од најмалку $3 \log_{10}$;

- за хемиски процеси истотака со редукција на резистентните паразити како јајца на *Ascaris sp* со најмалку 99,9 % ($3 \log_{10}$) на варибилните фази.

4) дизајнирање на комплетен контролен програм вклучително и процедура за мониторинг на процесот.

5) мерки кои обезбедуваат континуиран мониторинг и супервизија на релеванните процесни параметри одредени во контролните програми кога објектот работи.

Деталите за релеванните процесни параметри кои се користат во објектот како и другите критични контролни точки треба да бидат запишани и чувани, така да сопственикот, операторот или нивниот представник може да спроведе следење на работењето на објектот. Записите треба да бидат достапни на барање на Управата за ветеринарство.

Информациите во однос на процесот кој е одобрен согласно оваа точка, треба да бидат достапни на барање на Управата за ветеринарство.

в) репрезентативни мостри од ѓубривото, кои се земени во текот или непосредно по преработката во објектот со цел да се обезбеди мониторинг на процесот, треба да ги исполнуваат следните стандарди:

Escherichia coli: $n = 5$, $c = 5$, $m = 0$, $M = 1\ 000$ во 1 g;

или

Enterococaceae: $n = 5$, $c = 5$, $m = 0$, $M = 1\ 000$ во 1 g;

и

репрезентативни мостри од ѓубривото, кои се земени во текот или по изнесување од местото на складирање во техничкиот објект, објектите за биогаз или објектите за компост треба да ги исполнуваат следните стандарди:

Salmonella: одсуството во 25 g: $n = 5$; $c = 0$; $m = 0$; $M = 0$ каде:

n = број на мостри кои треба да се тестираат;

m = праг на вредноста за бројот на бактерии; резултатот се смета задоволителен доколку бројот на бактерии во сите мостри не го надминува m ;

M = максимална вредност на бројот на бактерии; резултатот се смета за недоволителен доколку бројот на бактерии во една или повеќе мостри е еднаков на M или е поголем; и

c = бројот на бактерии во мострите, чиј број може да биде меѓу m и M , мострата сепак се смета за прифатлива доколку бројот на бактерии во другите мостри е m или помал.

Преработеното ѓубриво или преработените производи од ѓубриво кои не ги исполнуваат наведените критериуми ќе се сметаат за непреработени:

г) тие треба да бидат складирали на начин кој обезбедува дека по преработката контаминацијата и секундарната инфекција и влажност се минимизирани. Тие треба да бидат складирали во:

- добро затворени и изолирани силоси; или
- добро затворени пакувања (пластични вреќи или големи вреќи).

Б. Увоз на преработено ѓубриво и производи од преработено ѓубриво

(6) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на преработено ѓубриво и производи од преработено ѓубриво доколку:

1) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

3) ги исполнуваат условите од став 5 на овој член; и

4) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.

III. Гуано птичјо ѓубре

(7) Ставањето во промет на гуано „птичјо ѓубре“ не подлежи на никакви услови во однос на здравствената состојба на животните.

Член 6

Посебни технички услови за крв и производи од крв за технички цели, вклучително и фармацевтски производи, ин витро дијагностички и лабораториски агенси, со исклучок на серум на еквиди

А. Увоз на крв

(1) Увозот на крв се врши според следните услови:

1) Управата за ветеринарство го одобрува увозот на производи од крв доколку:

а) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

б) потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти; и

в) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.

2) Управата за ветеринарство го одобрува увозот на производи од крв доколку потекнуваат од трета земја или регион каде:

а) во случај на производи од крв кои потекнуваат од преживари:

- животните и производите потекнуваат од региони каде не е регистрирано Лигавака и шап, Везикуларен стоматитис, Говедска чума, Чума кај малите преживари, Треска на Долината Рифт, Африканска чума кај коњите во последните дванаесет месеци и во кои вакцинацијата против тие болести не е изведена во последните дванаесет месеци кај приемливите видови и од региони од кои увозот на преживари е дозволен согласно законските прописи. Крвта од кои се произведени тие производи треба да биде собрана:

- во кланици кои се одобрени за увоз во Република Македонија;

- од живи животни во објекти кои се одобрени за увоз во Република Македонија;

- во кланици одобрени и под контрола на надлежниот орган на третата земја. Управата за ветеринарство треба да биде официјално известена за адресата и регистерскиот број на таа кланица или сертификатот треба да ги наведе тие податоци;

или

б) производите биле подложени на еден од следните третмани, со кои се гарантира отсуството на патогени агенси од болестите кои се наведени претходно:

- термичка обработка на температура од $65\ ^\circ\text{C}$, најмалку три часа, проследено со проверка на ефикасноста;

- ирадијација на 2,5 мегаради или гама зрачење, а потоа проверка на ефикасноста;

- промена на рН во рН 5, два часа, проследено со проверка на ефикасноста;

- термичка обработка од најмалку 90 °C, во цела нивна супстанција, проследено со проверка на ефикасноста; или

- секоја друг третман одобрен од Управата за ветеринарство;

или

в) по исклучок од точка б), Управата за ветеринарство може да дозволи увоз од земји со животни кои се серопозитивни на Плав јазик, на крв и производи од крв кои се наменети за технички цели вклучително и фармација, ин витро дијагноза и лабораториски реагенси, обезбедувајќи дека одобриениот техничкиот објект на финалната дестинација е под контрола на Управата за ветеринарство, пратката е транспортирана директно во објекти и се преземени сите мерки на претпазливост вклучително и безбедно нештетно одстранување на одпадот, неискористениот или вишокот материјал, за да се избегне ризик од ширење на болеста на животните и луѓето;

или

г) во случај на производи од крв добиени од животни кои припаѓаат на таксомот Proboscidae и Artiodactyla, како и нивните вкрстувања, а не се преживари;

- животните и нивните производи потекнуват од региони каде не се регистрирани случаи на Лигавка и шап, Везикуларна болест кај свињите, Африканска чума кај коњите, Класична чума кај свињите, Африканска чума кај свињите, Говедска чума, Чума кај малите преживари, Њу Кастл или Авијарна инфлуенза во последните дванаест месеци и во кои не се спроведува вакцинација против тие болести за најмалку дванаесет месеци;

или

д) производите биле подложени на еден од следните третмани, со кои се гарантира отсуството на патогени агенси од болестите кои се наведени претходно;

- термичка обработка на температура од 65 °C, најмалку три часа, проследено со проверка на ефикасноста;

- ирадијација на 2,5 мегаради или гама зрачење, а потоа проверка на ефикасноста;

- термичка обработка од најмалку 90 °C, во цела нивна супстанција, проследено со проверка на ефикасноста; или

- секоја друг третман во согласност со одобрување од Управата за ветеринарство.

Член 7

Посебни технички услови за серум од коњи

А. Суровини за серумот од коњи

(1) Серумот треба да:

1) потекнува од еквиди кои не покажуваат знаци на сериозни преносливи болести согласно прописите за здравствена заштита на животните, или било која друга сериозна пренослива болест на која еквидите се приемливи; и

2) е добиен од институции или центри кои не подлежат на ограничување од аспект на здравствената заштита на животните.

Б. Увоз на серум од коњи

(2) Управата за ветеринарство може да одобри увоз на серум, доколку тој:

1) потекнува од еквиди родени и одгледани во трета земја од која е дозволен увозот на коњи за колење;

2) е добиен, преработен и испорачан во согласност со следниве услови:

а) потекнува од земја, во која следниве болести задолжително се пријавуваат: Африканска чума кај коњите, Дурина, Сакагија, Коњски енцефалитис (сите типови, вклучувајќи и VEE), Инфективна анемија кај копитари, Везикуларен стоматитис, Беснило и Антракс;

б) е добиен, под надзор на доктор по ветеринарна медицина, од еквиди, кои во периодот на собирањето, се слободни од клинички знаци на инфективни болести;

в) е добиен од еквиди, кои од раѓањето останале на територијата, или, во случај на официјална регионализација, која е сообразна на прописите во Република Македонија, во деловите на територијата на трета земја, во која:

- Венецуелски коњски енцефалитис не се појавил во текот на последните две години;

- Дурина не се појавила во текот на последните шест месеци; и

- Сакагија не се појавила во текот на последните шест месеци.

г) е добиен од еквиди, кои никогаш не престојувале на одгледувалиште кои било предмет на забрани од аспект на здравствената заштита на животните, или, каде:

- во случај на Енцефалитис кај коњите, датумот, кога сите коњи кои страдале од болеста биле заклани, е најмалку шест месеци пред датумот на собирање;

- во случај на Инфективна анемија кај коњите, сите заразени животни се заклани, а останатите животни покажале негативна реакција на двата Когинови тестови, кои биле направени во период интервал од три месеци;

- во случај на Везикуларен стоматитис, забраната е укината најмалку шест месеци пред датумот на собирање;

- во случај на Беснило, последниот случај е регистриран најмалку еден месец пред датумот на собирање;

- во случај на Антракс, последниот случај е регистриран најмалку петнаесет дена пред датумот на собирање; или

- сите животни од видовите подложни на болеста, кои биле лоцирани на одгледувалиштето, се заклани, а просториите биле дезинфицирани, најмалку 30 дена пред датумот на собирање (или, во случајот на Антракс, најмалку петнаесет дена пред тоа);

д) е подложен на сите мерки на претпазливост за да се избегне контаминација со патогени агенси во текот на производството, манипулирањето и пакувањето;

е) е спакуван во херметички затворени контејнери, на чија етикета е јасно назначено „серум од еквиди“ и е наведен регистарскиот број на објектот на собирање;

ж) е придружен со ветеринарно здравствен сертификат.

Член 8

Услови за сурови кожи и кожи на копитари

А. Предмет

(1) Одредбите од овој член не се однесуваат на :

1) сурови кожи и кожи на чапункари и копитари, кои ги исполнуваат прописите согласно прописите за здравствена заштита на животните;

2) сурови кожи и кожи од чапункари и копитари, кои се подложени на комплетен процес на штавање;

3) „вет блу“;

4) „конзервирана кожа“; и

5) варосани сурови кожи (обработени со вар и во саламура на рН вредност од 12 до 13, најмалку осум часови).

(2) Одредбите од овој член се применуваат за свежи, смрзнати и третираны сурови кожи и кожи.

За целите на овој правилник, под третираны сурови кожи и кожи се подразбира, сурови кожи и кожи кои се:

- 1) сушени;
- 2) суво солени и водено солени, најмалку четрнаесет дена пред испораката;
- 3) ставени седум дена во морска сол со додавање 2% содиум карбонат;
- 4) сушени четириесет и два дена на температура од најмалку 20 °C; или
- 5) конзервирани со процес, кој се разликува од процесот на штавењето, а одобрен од Управата за ветеринарство.

Б. Промет со свежи или замрзнати сурови кожи и кожи

(3) Прометот со свежи или замрзнати сурови кожи и кожи подлежи на истите ветеринарно санитарни услови како и прометот на свежо месо.

(4) Прометот со обработените сурови кожи и кожи е дозволена под услови дека комерцијалниот документ, кој ја придружува секоја пратка, потврдува дека:

- 1) суровите кожи и кожата биле обработени во согласност со одредбите од овој правилник; и
- 2) пратката не била во контакт со други производи од животни или живи животни, кои претставуваат ризик за ширење на сериозна преносна болест.

В. Увоз на свежи или замрзнати сурови кожи и кожи

(5) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на свежи или замрзнати сурови кожи и кожи ако:

- 1) потекнуваат од животни;
- 2) потекнуваат од трети земји, односно региони кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;
- 3) најмалку дванаесет месеци пред испораката се слободни од следните болести:
 - Класична чума кај свињите;
 - Африканска чума кај свињите; и
 - Говедска чума;
- 4) најмалку дваесет и четири месеци пред испораката немало појава на Лигавка и шап и , најмалку дванаесет месеци пред испораката, не е спроведена вакцинација против Лигавка и шап;

5) се добиени од:

а) животни кои престојувале на територијата на земјата на потекло најмалку три месеци пред колењето, или во случај на животни помлади од три месеци, од раѓањето;

б) во случај на сурови кожи и кожи од чапункари, животни кои потекнуваат од одгледувалишта, на кои немало појава на Лигавка и шап претходните триесет дена, и немало појава на Лигавка и шап во радиус од десет км околу нив, во последните триесет дена;

в) во случај на сурови кожи и кожи од свињи, животните кои потекнуваат од одгледувалишта, на кои немало појава на Везикуларна болест кај свињите, претходните триесет дена или Класична и Африканска чума кај свињите, претходните четириесет дена, и немало појава на овие болести во радиус од десет км околу одгледувалиштето за најмалку триесет дена, или

г) животните кои поминале низ анте мортем ветеринарно санитарна инспекција во кланиците дваесет и четири часа пред колењето и не покажале симптоми на присуство на Лигавка и шап, Говедска чума, Класична чума кај свињите и Африканска чума кај свињите, или везикуларна болест кај свињите;

д) се подложени на сите мерки на претпазливост, за да се избегне повторувања на контаминацијата со патогени агенси; и

ѓ) ако се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.

(6) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на третираните сурови кожи и кожи ако:

- 1) се добиени од животни кои, или (и);

а) делови од заклани животни, исправни за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавството, но не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини;

б) делови од заклани животни, кои не се исправни за исхрана на луѓето, но не поради болести, кои се преносливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во согласност со националното законодавството;

в) сурови кожи и кожи кои потекнуваат од животни кои не покажуваат никакви клинички симптоми на болести кои се пренесуваат од производите на луѓето и животните и кои не подлежат на никаква забрана или ограничување заради здравствената состојба на животните.

2) и потекнуваат од :

а) трети земји, односно региони кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

б) трети земји, односно региони кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји, и се третираните со следните методи:

- ставени седум дена во морска сол со додавање 2% содиум карбонат; или

- сушени четириесет и два дена на температура од најмалку 20 °C;

в) еквиди или преживари кои потекнуваат од трети земји, односно региони кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји и се чувани одовоени најмалку дваесет и еден ден;

г) во случај на солени сурови кожи и кожи кои се транспортираат со брод, тие се чувани одвоено по третманот, во текот на транспортот за најмалку четиринаесет дена или пред увозот седум дена се чувани одвоено и се придружени со ветеринарно санитарен сертификат кој го потврдува тој третман и времетраењето на транспортот; и

д) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат;

ѓ) пратката не била во контакт со други животински производи, или со живи животни, кои претставуваат ризик за ширење сериозна преносна болест.

(7) Необработените, оладените, или обработените сурови кожи и кожи од чапункари треба да се увезуваат во контејнери, сувоземни превозни средства, железнички вагони или бали, запечатени од страна на надлежниот орган на третата земја на испорака.

Член 9

Посебни технички услови за трофеи од ловен дивеч

А. Суровини за трофеи од ловен дивеч

(1) Без оглед на прописите за заштита на дивата фауна, трофеите од ловен дивеч изработени од чапункари, копitari и птици, кои биле подложени на комплетен третман на препарирање со обезбедување на нивната конзервација на собна температура и други видови животни, не се предмет на било каква забрана или ограничување од аспект на здравствена заштита на животните.

(2) Без оглед на прописи за заштита на дивата фауна, трофеите на ловен дивеч од копitari и птици, кои не биле подложени на третманот од ставот 1) од овој правилник треба да:

1) се добиени од животни кои потекнуваат од област која не е предмет на ограничувања, поради присуство на сериозни преносливи болести, на кои се приемливи дадените видови; или

2) ги исполнуваат условите согласно овој член доколку се добиени од животни кои потекнуваат од области кои се предмет на органичувања поради присуството на сериозни преносливи заразни болести за кои се применливи дадените видови.

(3) Во однос на трофеите од ловен дивеч кои се состојат само од коски, рогови, копита, канци, разгранети рогови, или заби, трофеите треба да се:

1) потопени во врела вода за одреден соодветен период на време, со цел да се обезбеди дека се отстранети сите материи освен коски, рогови, копита, канци, разгранети рогови, или заби;

2) дезинфицирани со средство одобрено од надлежниот орган, а особено со водороден пероксид за делови кои се состојат од коски;

3) пакувани, веднаш по третманот, без контакт со други производи од животинско потекло, кои би можеле да ги контаминираат, во поединечни, отворени и затворени амбалажи, за да се избегне последователна контаминација; и

4) придружени со документи или сертификат, со која се потврдува дека се исполнети горенаведените услови.

(4) Трофеите од ловен дивеч, кои се состојат само од сурови кожи и коски, треба да се:

1) сушени; или

2) суво или водено засолени најмалку четиринаесет дена пред испораката; или

3) конзервирани со друг вид на обработка, различен од штавење, одобрена од Управата за ветеринарство.

4) спакувани веднаш по третманот, без контакт со други производи од животинско потекло, кои би можеле да ги контаминираат, во поединечни, отворени и затворени амбалажи, за да се избегне последователна контаминација; и

5) придружени со документи или сертификат, со кои се потврдува дека се исполнети горенаведените услови.

Б. Увоз на обработени трофеи од ловен дивеч од птици и папкари

(5) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на обработени трофеи од ловен дивеч од птици и папкари, само од коски, рогови, копита, канци, разгранати рогови, заби, сурови кожи, или кожи од трети земји, доколку се:

1) придружени со ветеринарно здравствен сертификат;

2) во согласност со условите од ставот 3 и 4 на овој член. Меѓутоа, во случај на суво солени или водено/солени кожи, кои се транспортирани со брод, кожата не треба да се засолат четиринаесет дена пред испораката, обезбедувајќи дека се засолени најмалку четиринаесет дена пред увозот.

3) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји.

(6) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот, во согласност со условите од ставот (7) на овој член, на трофеите од дива птици и чапункари, кои се состојат од целосен анатомски склоп, и не се обработени, од трети земји:

1) ако потекнуваат од земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) од кои е дозволен увозот на сите категории свежо месо од соодветните видови.

(7) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на трофеите од ловен дивеч од став 6 на овој член, доколку:

1) потекнуваат од животни од област која не е предмет на ограничувања, како резултат на присуство на сериозна пренослива болест, на која се приемливи животните од дадените видови;

2) се спакувани веднаш по третманот, без контакт со други производи од животинско потекло, кои би можеле да ги контаминираат, во поединечни, отворени и затворени амбалажи, за да се избегне последователна контаминација; и

3) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.

Член 10

Посебни технички услови за волна, влакна, свинска четина, пердуви и делови од пердуви

А. Суровини за волна, необработени влакна, необработени свинска четини и необработени пердуви и делови од пердуви

(1) Необработената волна, необработените влакна, необработените свинска четина и необработените пердуви и делови од пердуви треба:

1) да се добиени од животни чие свежо месо е дозволено за исхрана на луѓето од сите категории на соодветните видови;

2) да бидат соодветно затворени во амбалажа и суви.

(2) Во случај на необработени пердуви и делови од пердуви испратени директно од кланица до преработувачкиот објект, Управата за ветеринарство може да одобри исклучок од критериумот за сувост, доколку се обезбеди дека:

1) се преземени сите неопходни мерки за да се избегне било каквко потенцијално ширење на болести;

2) транспортот се изведува во отпорни на истекување контејнери и/или возила кои треба да бидат исчистени и дезинфицирани непосредно по секоја употреба; и

(3) Движење на свински четини од региони со ендемска Африканска чума кај свињите, не е дозволен, со исклучок на свинска четина која е:

1) извриена, исушена и избелена; или

2) подложена на некоја друга обработка, која со сигурност ги усмртила патогените агенси, ако доказот на ова дејствие е наведен во форма на сертификат од доктор по ветеринарна медицина одговорен за местото на потекло. Фабричкото перење не може да се смета како обработка за целите на оваа одредба.

(4) Одредбите од ставот 1 не се применуваат за декоративните пердуви или за пердуви, кои:

1) ги пренесуваат патници за нивна приватна употреба; или

2) се во облик на пратка испратена до приватни поединци за неиндустриски цели.

Б. Увоз на волна, необработени влакна, необработени свинска четини и необработени пердуви и делови од пердуви

(5) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на свински четини од трети земји или делови од трети земји, доколку:

1) свинските четини се добиени од животни кои потекнуваат и се заклани во кланици во земјата на потекло;

2) немало ниту еден случај на Африканска чума кај свињите во текот на последните дванаесет месеци, придружени со ветеринарно здравствен сертификат;

3) еден или повеќе случаи на Африканска чума кај свињите се појавил во текот на последните дванаесет месеци под посебни услови и се придружени со ветеринарно здравствен сертификат; и

4) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји.

(6) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на непреработена волна и влакна доколку се:

1) соодветно спакувани во затворени амбалажи и суви; и

2) директно испратени до техничките објекти, или до интермедијарните објекти, под услови кои обезбедуваат избегнување на секое ширење на патогени агенси.

(7) Увозот на необработени пердуви и делови од пердуви не е дозволен.

1) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на преработени пердуви и делови од пердуви доколку:

а) се обработени декоративни пердуви, обработени пердуви во багаж на патници за нивна приватна употреба или пратки на третираните пердуви испратени до приватни индивидуални лица за неиндустриски цели; и

б) се придружени со комерцијален документ кој потврдува дека пердувите или деловите од пердувите се третирани во пара или со друг метод кој обезбедува инактивација на патогените агенси и се соодветно затворени во амбалажа и суви.

Член 11

Посебни технички услови за нус производи од пчели**А. Суровини за нус производи од пчели**

(1) Нус производите од пчелите наменети единствено за употреба во пчеларството треба:

1) да не потекнуваат од област која е предмет на забрана заради појвата на:

а) Американска чума на леглото (*Paenibacillus larvae larvae*);

б) Акариоза (*Acarapis woodi* (Rennie), освен доколку областа на дестинција не обезбедила соодветни гаранции во согласност со прописите за здравствена заштита на пчелите;

в) *Aethina tumida*;

г) *Tropilaelaps* spp. (*Tropilaelaps* spp) и

д) ги исполнуват соодветните одредби од прописите за здравствена заштита на пчелите.

Б. Увоз на нус производи од пчели

(2) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на нус производи од пчели доколку ги исполнуват следните услови:

1) за пчеларски производи наменети единствено за користење во пчеларството, доколку:

а) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји; или

б) се подложени на температура од -12°C или пониска за најмалку дваесет и четири часа; или

в) во случај на восок, материјалот е рафиниран или преработен пред увозот.

(3) За пчелин восок за технички цели, кој не е во форма на пчелин восок и е во форма на пчелина кошница, доколку:

1) е рафиниран или преработен пред увозот; и

2) е придружен со комерцијален документ кој го потврдува рафинирањето и преработката.

(4) Треба да се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.

(5) Не може да се врши увоз на пчелин восок во форма на пчелини кошници.

Член 12

Посебни технички услови за коски и производи од коски (освен на косеното брашно), рогови и производи од рогови (освен на брашното од рогови), копита и производи од копита (освен на брашното од копита), наменети за употреба, освен како материјал за храна на животни, органски ѓубрива, или средства за подобрување на почвата

А. Увоз на коски и производи од коски (освен на косеното брашно), рогови и производи од рогови (освен на брашното од рогови), копита и производи од копита (освен на брашното од копита)

(1) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на коски и производи од коски (освен на косеното брашно), на рогови и производи од рогови (освен на брашното од рогови), на копита и производи од копита (освен на брашното од копита), за производство на технички производи, доколку:

1) производите се сушени пред извозот и не се оладени или замрзнати;

2) производите се транспортирани само по копно и море од нивната земја на потекло директно до граничен ветеринарен премин во Република Македонија и не се транзитирани со брод до некое пристаниште или место надвор од Република Македонија;

3) по прегледот на граничниот ветеринарен инспектор, производите директно се пренесуваат до техничкиот објект; и

4) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји.

(2) Секоја пратка треба да биде придружена со:

1) комерцијален документ со печат од надлежниот орган, кој врши надзор врз објектот на потеклото, вклучувајќи ги и следниве податоци:

а) земјата на потекло;

б) името на објект на производство;

в) природата на производот (сушени коски, производи од сушени коски, сушени рогови, производи од сушени рогови, сушени копита и производи од сушени копита); и

г) потврда, доказ дека производот е:

- добиен од здрави животни, заклани во кланица; или

- сушен 42 денови на просечна температура од најмалку 20°C ;

- подложени на термички третман за еден час на најмалку 80°C во средината на внатрешноста, пред сушењето;

- печен еден час на најмалку 800°C во средината на внатрешноста, пред сушењето;

- поминал низ процес на ацидификација (спуштање на рН вредноста) одржувана на помалку од Ph 6 во средината на внатрешноста, најмалку еден час пред сушењето; или

- во ниедна фаза не е наменет како материјал за храна за луѓе, храна за животни, органски ѓубрива, или средства за подобрување на почвата;

2) пропратна декларација на увозникот.

(3) При испораката на територијата на Република Македонија, материјалот треба да биде затворен во херметички затворени контејнери или возила, или да се пренесува непакуван во брод. Во сите случаи на транспорт, сите пропратни документи треба да го носат името и адресата на техничката објект.

(4) По извршената ветеринарно санитарен преглед на границата, материјалот треба директно да се транспортира во техничкиот објект.

(5) Евиденцијата за количината и природата на материјалот треба да се чува во текот на производството, на начин со кој ќе се обезбеди дека материјалот е користен за утврдената намена.

Член 13

Посебни технички услови за нуспроизводи од животинско потекло за производство на храна за домашни миленици, за фармацевтски и други технички производи

А. Увоз на нус производи од животинско потекло наменети за производство на храна за домашни миленици, фармацевтски производи и други технички производи

(1) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на нус производи од животинско потекло наменети за производство на храна за домашни миленици, фармацевтски производи и други технички производи, доколку:

1) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) се состојат само од следните нус производи од животинско потекло:

а) делови од заклани животни, исправни за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавство, но не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини;

б) делови од заклани животни, кои не се исправни за исхрана на луѓето, но не поради болести, кои се преносливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во согласност со националното законодавство;

в) сурова кожа и крзна, копита и рогови, свински четини и пердуви од животни кои се заклани во кланица, по спроведен ante mortem ветеринарно санитарен преглед и утврдување на исправност за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавство;

г) крв од животни, освен од преживари, кои се зак-
лани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринар-
но санитарен преглед, и утврдување на исправност за
исхрана на луѓето, во согласност со националното зако-
нодавство;

д) нус производи од животинско потекло, добиени
со текот на производство на производи за исхрана на
луѓето, вклучувајќи ги и обезмастените коски и чварки;

ѓ) неискористена храна од животинско потекло, или
неискористена храна, која содржи производи од живо-
тинско потекло, освен помии, кои повеќе не се намене-
ти за исхрана на луѓето од комерцијални причини, или
заради проблеми во производството, или дефекти во
пакувањето, или други дефекти кои не претставуваат
било каков ризик за луѓето или животните;

е) сурово млеко од животни кои не покажуваат кли-
нички знаци на болест, која преку тој производ може
да се пренесе врз луѓето или животните;

ж) риби или други морски животни, освен морските
цицачи, уловени на отворено море за потребите од про-
изводство на рибино брашно;

з) свежи нус производи од риба од објекти за про-
изводство на производи од риба за исхрана на луѓето;

с) лушпи од јајца, нус производи од инкубатори и
нус производи од скршени јајца кои потекнуваат од
животни кои не покажуваат клинички знаци на болест,
која преку тој производ може да се пренесе врз луѓето
или животните;

3) нус производите од животинско потекло за упо-
треба како храна за крзнаши или за употреба како си-
рова храна треба да се состојат само од следните делови:

а) од закрани животни, исправни за исхрана на лу-
ѓето, во согласност со националното законодавството,
но не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијал-
ни причини;

б) од закрани животни, кои не се исправни за ис-
храна на луѓето, но не поради болести, кои се пренос-
ливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат од
трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во сог-
ласност со националното законодавството;

(2) Длабоко се замрзнати во објектот на потеклото
или се конзервирани на начин кој обезбедува да се
спречи расипување во периодот помеѓу испораката и
приемот во објектот на дестинација;

(3) Преземени се сите мерки на претпазливост за да
се избегне повторувања на контаминацијата со патоген-
ни агенси;

(4) Спакувани се во нови амбалажи со кои се спре-
чува секако пропуштање;

(5) Придружени се со ветеринарно здравствен сер-
тификат.

(6) По спроведената контрола од граничниот вете-
ринарен инспектор, тие се транспортираат:

1) директно во објект за производство на храна за
домашни миленици или во технички објект, која га-
рантира дека нус производите од животинско потекло
ќе се користат исклучиво за дозволената намена и дека
нема да го напуштат објектот необработени; или

2) во интермедијарен објект; или

3) во одобрен и регистриран корисник или центар
за собирање, кој гарантира дека нус производите од
животинско потекло ќе се користат единствено за доз-
волените цели, одобрени од Управата за ветеринарс-
тво.

Член 14

Посебни технички услови за топени масти од Категорија 2 Материјали за олеохемиска намена

А. Стандарди за преработка на топени масти од Ка-
тегорија 2 Материјали за олеохемиска намена

(1) Топените масти добиени од Категорија 2 Мате-
ријали за олеохемски намени треба да бидат произве-
дени со користење на Методите 1 до 5 согласно Пра-

вилник за посебните услови во однос на објектите, тех-
ничката опременост, како и постапките и барањата за
вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполну-
ваат преработувачките објекти за Категорија 1 Матери-
јали и Категорија 2 Материјали на нус производи од
животинско потекло.

(2) Топените масти добиени од преживари треба да
бидат пречистени на начин кој обезбедува дека макси-
малното ниво на вкупните преостанати нерастворливи
нечистотии не надминува 0,15% во тежина.

Б. Увоз на топени масти

(3) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на топени масти добиени од Категорија 2 Материјали,
наменети за преработка со употреба на методи за пре-
работка на Категорија 1 и 2 Материјали доколку:

1) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји;

2) се произведени согласно Законот за нус произво-
ди од животинско потекло и подзаконските акти кои
произлегуваат од него;

3) се придружени со ветеринарно здравствен серти-
фикат согласно моделот кој е даден во Правилникот за
формата и содржината на ветеринарно санитарните
сертификатите за нуспроизводите од животинско по-
текло кои се увезуваат или транзитираат во или низ Ре-
публика Македонија.

(4) Топените масти треба да бидат транспортирани
низ копно и/или море од земјата на потекло директно
до граничниот ветеринарен премин на Република Ма-
кедонија.

(5) По прегледот на граничниот ветеринарен инспе-
ктор, производите директно се пренесуваат до олео-
хемски објект за Категорија 2 Материјал каде треба да
се преработат во деривати на масти.

(6) Ветеринарно санитарниот сертификат треба да
потврди дека:

1) топените масти нема да бидат пренаменети за би-
ло каква друга употреба освен понатамошно прерабо-
тка со методи кои ги исполнуваат стандардите за пре-
работка на топени масти ;и

2) добиените деривати на масти ќе се користат
единствено како органиски фертилајзери или за друга
техничка употреба, освен употребата во козметиката,
фармацијата и медицинските уреди.

(7) Топените масти треба директно да се транспор-
тират до објектот на дестинација.

Член 15

Деривати на Масти

А. Стандарди за преработка на топени масти произ-
ведени од Категорија 2 Материјали

(1) Доколу топени масти произведени од Категори-
ја 2 Материјали се искористени за производство на де-
ривати на масти, треба да се искористи методи кој во
нјамал степен ги исполнува стандардите за преработка
на топени масти во деривати на масти.

Б. Увоз на деривати на масти

(2) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на деривати на масти доколку се придружени со вете-
ринарно санитарен сертификат.

(3) Ветеринарно санитарниот сертификат треба да
потврди:

1) дали дериватите на масти потекнуваат од Катего-
рија 2 или 3 Материјали;

2) во случај на деривати на масти произведени од
Категорија 2 Материјали, дека производите:

а) се произведени со метод кој минимум ги испол-
нува стандардите за преработка на топени масти; и

б) дека единствено ќе се користат како органиски
фертилајзери или подобрувачи на почвата или друга
техничка намена, освен во козметиката, фармацијата и
медицинските уреди.

Член 16

Посебни технички услови за додатоци за зачинување за производство на храна за домашни миленици

(1) Освен основните услови наведени во правилникот, додатоците за зачинување за производство на храна за домашни миленици треба да ги исполнуваат и следните услови:

А. Сирови материјали може да се користат за производство на течни/дехидрирани препработени производи од животинско потекло кои се користат за засилување на вкусните вредности на храната за домашни миленици

(2) Само следните производи може да се користат за производство на течни/дехидрирани препработени производи од животинско потекло кои се користат за засилување на вкусните вредности на храната за домашни миленици:

1) делови од заклани животни, исправни за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавство, но не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини;

2) делови од заклани животни, кои не се исправни за исхрана на луѓето, но не поради болести, кои се преносливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во согласност со националното законодавство;

3) сурова кожа и крзна, копита и рогови, свински четини и пердуви од животни кои се заклани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринарно санитарен преглед и утврдување на исправност за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавство;

4) крв од животни, освен од преживари, кои се заклани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринарно санитарен преглед, и утврдување на исправност за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавство;

5) нус производи од животинско потекло, добиени со текот на производство на производи за исхрана на луѓето, вклучувајќи ги и обезмастените коски и чварки;

6) неискористена храна од животинско потекло, или неискористена храна, која содржи производи од животинско потекло, освен помии, кои повеќе не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини, или заради проблеми во производството, или дефекти во пакувањето, или други дефекти кои не претставуваат било каков ризик за луѓето или животните;

7) сурово млеко од животни кои не покажуваат клинички знаци на болест, која преку тој производ може да се пренесе врз луѓето или животните;

8) риби или други морски животни, освен морските цицачи, уловени на отворено море за потребите од производство на рибино брашно;

9) свежи нус производи од риба од објекти за производство на производи од риба за исхрана на луѓето;

10) лушпи од јајца, нус производи од инкубатори и нус производи од скршени јајца кои потекнуваат од животни кои не покажуваат клинички знаци на болест, која преку тој производ може да се пренесе врз луѓето или животните;

Б. Стандарди на преработка за додатоците за зачинување на храната на домашни миленици

(3) Додатоците за зачинување на храната на домашни миленици треба да подлежат на метод на третман и параметри, кои обезбедуваат дека производот ги исполнува основните микробиолошки стандарди. По третманот, треба да се преземат сите мерки на претпазливост за да се обезбеди дека производот не е изложен на контаминација.

(4) Крајниот производ треба:

1) да биде спакуван во нова или стерилизирана амбалажа; или

2) транспортиран рефузно или во контејнер или со некое друго средство на транспорт кои се детално исчистени и дезинфицирани со средства за дезинфекција одобрен од државниот ветеринарен инспекторат пред употребата.

В. Увоз на додатоци за зачинување за храна домашни миленици

(5) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на додатоци за зачинување на храна за домашни миленици доколку:

1) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;

2) потекнуваат од објекти за производство на храна за домашни миленици, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;

3) се произведени во согласност со Законот за нус производи од животинско потекло; и

4) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат согласно моделот кој е даден во прилог.

Член 17

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-15137/2
14 јули 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**2140.**

Врз основа на членот 30-а став 1 од Законот за матичната евиденција („Службен весник на Република Македонија“ број 8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008 и 67/2009), министерот за правда, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ЗАШТИТА И ЧУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ И СПИСИ; ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ, УВЕРЕНИЈА, ПРЕПИСИ И КОПИИ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ; ВОДЕЊЕ ПОСТАПКА И СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАПИСНИК ЗА НАЈДЕНО ДЕТЕ; ОБНОВУВАЊЕ НА УНИШТЕНИ, ОШТЕТЕНИ ИЛИ ИСЧЕЗНАТИ МАТИЧНИ КНИГИ, КАКО И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, РЕГИСТАРТ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, ИЗВОДИТЕ И УВЕРЕНИЈАТА ШТО СЕ ИЗДАВААТ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на водење, заштита и чување на матичните книги и списи; издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги; водење на постапка и составување на записник за најдено дете; обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги, како и за обрасците на матичните книги, Регистарот на матичните книги, изводите и уверенијата што се издаваат врз основа на матичните книги.

II. ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ**1. Заеднички одредби**

Член 2

Матичните книги се проширени и укоричени со нумерирани страници и заверени во Управата за водење на матичните книги (во натамошниот текст:

Управата), пред почетокот на запишувањето во нив. Вториот примерок на матичните книги на родените може да биде и неукоричен додека се наоѓа кај матичарот.

Ненумерираната насловна страница содржи: назив на матичната книга (матична книга на родените, матична книга на венчаните или матична книга на умрените), називот на населеното место за кое се води матичната книга и називот на општината, датумот на првото и последното запишување во матичната книга со ознака на нивните тековни броеви, отисокот на печатот и потпис на матичарот. Ако се промени називот на населеното место, односно општината таквите промени се внесуваат во продолжение на порано означените називи.

Матичната книга на родените се води според образецот број 1 и 1-а, матичната книга на венчаните според образецот број 2 и 2-а, а матичната книга на умрените според образецот број 3 и 3-а.

1.1. Запишување податоци во матичните книги

Член 3

За запишување податоци во матичните книги се употребува црно мастило.

Запишувањето треба да биде јасно и читливо.

Напишаниот текст не се прецртува, брише, ниту се праваа. Сторените грешки при запишувањето се исправаат со внесување на соодветната забелешка во рубриката "Забелешки" односно во рубриката "Дополнителни запишувања и прибелешки".

Член 4

Раѓањето, склучувањето на брак, односно смртта се запишуваат во матичните книги (основни запишувања) под тековни броеви почнувајќи од бројот 1 па до крајот на календарската година. Ако во текот на календарската година матичната книга се исполни, запишувањето се продолжува во друга матична книга со продолжување на тековните броеви од претходната книга.

Запишувањата во матичната книга се вршат, по правило, по редот на пријавите, односно по редот по кој стасале писмената врз основа на кои се врши запишување.

При запишувањето, датумите на раѓањето, склучувањето на брак и смртта се означуваат така што денот се испишува со арапски број и во заграда со букви, месецот со букви, а годината со арапски броеви. Часовите се сметаат и испишуваат со броеви од 0 до 24, а минутите од 00 до 60.

Податоците на родителите на детето, брачните другари и за умрениот се запишуваат врз основа на податоците од матичните книги или други јавни исправи.

При запишување на личното име на припадниците на националностите, името прво ќе се запише на македонски јазик и кирилско писмо, а потоа во заграда ќе се допише на јазикот и писмото на националноста.

Државјанството се запишува со целосното име на државата.

Член 5

Во рубриката "Забелешки" по потреба се даваат неопходни појаснувања за извршеното основно запишување. Во оваа рубрика се става и забелешката дека запишувањето му е прочитано на пријавувачот, односно сведоците.

Во рубриката "Дополнителни запишувања и прибелешки" се запишуваат податоци кои станале познати по извршеното основно запишување, а со кои се изменува или дополнува основното запишување. Во оваа рубрика секогаш се запишува и називот на органот чија одлука дополнително се запишува, како и бројот и датумот на неговото решение, односно ако дополни-

телното запишување произлегува од друга матична книга, се запишува називот на матичната книга (родени, венчани, умрени), местото и годината за која се води книгата, како и тековниот број.

Ако рубриките "Забелешки" и "Дополнителни запишувања и прибелешки" се исполнети, а запишувањето не е завршено или е потребно да се внесе нова забелешка, односно да се изврши дополнително запишување, се продолжуваат односните рубрики со додатно ливче. На ливчето се означува тековниот број на основното запишување, населеното место и општината и ливчето се заверува со печат така што отисокот на печатот да го зафати и листот на матичната книга.

Член 6

Странките во матичната книга се потпишуваат читливо со испишување на целото име и презиме.

Член 7

При запишување податоци за личната состојба на државјаните на Република Македонија во странство (членовите 25 и член 26 од Законот за матичната евиденција) потребно е странската исправа (извод од матичната книга), врз чија основа треба да се изврши запишувањето да биде претходно заверена (легализирана).

Одлуките на странските судови по брачни работи, по работи на односите на родителите и децата или посвојувањето, како и другите одлуки на странските судови односно на други странски органи што се однесуваат на личната состојба на државјаните на Република Македонија ќе се внесат во матичните книги само ако се признати со решение на надлежниот суд и се преведени од овластен судски преведувач и заверени кај нотар.

Член 8

Матичните книги се заклучуваат на крајот на секоја календарска година со внесување на забелешката "Заклучено со тековниот број ____" (се испишува со броеви и букви на бројот на запишувањата и годината).

"Во оваа книга за годината ____ немаше запишувања".

Забелешките од ставовите 1 и 2 на овој член се заверуваат со потпис на матичарот и со печат, и се става датумот "31 декември ____ година".

Првото запишување во наредната календарска година се врши на првата наредна страница од матичната книга под тековниот број 1.

1.2. Исправки во матичните книги

Член 9

Грешките што ќе се забележат пред заклучувањето на запишувањето во матичната книга се исправаат на тој начин што во рубриката "Забелешки" се внесува забелешката "Исправено ____" (се наведува што и како се исправа).

Ако исправката се врши по заклучување на запишувањето, во рубриката "Дополнителни запишувања и прибелешки" се внесува "Исправено (се наведува што и како се исправа) врз основа на решението на ____" (се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението).

Ако пред заклучувањето на запишувањето погрешно се внесени податоци во поголем број рубрики така што не може да се спроведе исправка, претходно дијагонално ќе се прецрта погрешно пополнетиот дел на образецот, а потоа во рубриката "Забелешки" ќе се внесе забелешката "Запишувањето е понишето. Правилното запишување е извршено под тековен број ____".

Ако во случајот од ставот 3 на овој член се врши исправка по заклучување на запишувањето дијагонално ќе се прецрта погрешно пополнетиот дел на образецот и за тоа во рубриката "Дополнителни запишувања и забелешки" ќе се внесе забелешка "Поништено врз основа на решението на ____ (се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението). Правилното запишување е извршено под тековниот број ____".

Извршените исправки на запишувањето се заверуваат со потпис на матичарот.

1.3. Втор примерок од матичните книги на родените

Член 10

Вториот примерок од матичната книга на родените се води на образец што е истоветен со образецот предвиден за првиот примерок на книгата.

Вториот примерок од матичната книга на родените се пополнува, по правило, истовремено со изворникот. Покрај личното име на лицата кои своерачно се потпишале во изворникот, се става ознаката "с.р." На крајот на календарската година вториот примерок се заклучува со датумот "31 декември ____ година" и се внесува забелешката, како и во првиот примерок на книгата (член 8).

Член 11

Дополнителните запишувања и забелешки во вториот примерок од матичната книга на родените се идентични со текстот на соодветните запишувања, односно забелешки внесени во изворникот. Ако органот што го чува вториот примерок утврди дека дополнителното запишување или забелешка не е во согласност со законот или со одредбите на ова упатство, ќе се известат за тоа матичарот и ќе му се даде упатство за правилно постапување.

Член 12

Ако изворникот од матичната книга на родените е уништен или исчезнат, додека не се препише матичната книга, изводи и уверенија издава органот што го чува вториот примерок.

2. Матична книга на родените

Член 13

Раѓањето се запишува во матичната книга на родените врз основа на усна, односно писмена пријава или врз основа на акт од надлежниот орган. За усната пријава се составува записник.

Ако раѓањето на детето го пријавила здравствената организација како пријавувач се означува здравствената организација.

По приемот на пријавата од здравствената организација, се повикува родителот на детето заради определување лично име на детето, како и за утврдување на други податоци.

На пријавата за раѓање, односно на записникот за прием на усната пријава се става забелешка врз основа на кои докази е утврдено државјанството на лицето чие раѓање се запишува во матичната книга на родените.

Ако раѓањето се запишува врз основа на решение на надлежен орган, во рубриката "Забелешки" се внесува забелешката "Запишувањето е извршено врз основа на решението на ____" (се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението).

При запишување на раѓање од ставот 5 на овој член во соодветната рубрика од матичната книга на родените се запишува личното име кое лицето го добило со раѓањето, а во рубриката "Забелешки" се става забелешка за евентуална промена на личното име и забелешка за другите лични состојби (браќа, посвојување, старателство и др.).

Ако запишувањето во матичната книга на родените се врши врз основа на извод од матичната книга на родените на странскиот орган, во рубриката "Забелешки" се внесува забелешката "Запишувањето е извршено врз основа на извод од матичната книга на родените на ____" (се наведува називот на странскиот орган што го издал изводот, седиштето и државата, бројот и датумот на изводот).

Член 14

Ако при пријавувањето на раѓањето не е пријавено името и презимето односно името или презимето на детето, рубриката за личното име останува празна, а во рубриката "Забелешки" се запишува "името (презимето, односно името и презимето) не е пријавено". Рубриката за личното име ќе се пополни кога името или презимето на детето ќе биде пријавено односно определено.

Ако личното име на детето се определува со решение од Центарот за социјална работа, во рубриката "Забелешки, односно во рубриката "Дополнителни запишувања и забелешки" се внесува забелешката "Личното име е запишано според решението на ____" (се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението).

Член 15

Раѓањето на мртвородено дете се запишува во матичната книга на родените со податоците што се предвидени за живородено дете, а личното име се внесува на изрично барање на родителите. Во рубриката "Забелешки" се запишува "Детето е мртвородено".

Член 16

Ако при запишувањето на раѓањето во матичната книга на родените таткото на детето е непознат, рубриката предвидена за внесување на податоците на таткото не се пополнува, а во рубриката "Забелешки" се запишува "Податоците за таткото не се запишани". Ако двата родители се непознати, во рубриката "Забелешки" се внесува забелешката "Податоците за родителите не се запишани. Запишувањето на раѓањето е извршено врз основа на решението на ____" (се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението).

Податоците за родителот се запишуваат во соодветната рубрика врз основа на решението за утврдување на родителот, односно изјавата за признавање на татковство. Во рубриката "Дополнителни запишувања и

прибелешки" се внесува забелешката за називот на органот, бројот и датумот на решението со кое е утврден родителот, односно забелешка дека татковството е признато.

Изјавата за признавање на татковство дадена пред матичарот ја потпишуваат родителите, а ако детето е постаро од 16 години е потребна и негова согласност. Изјавата се заверува со потпис на матичарот и се означува датумот на изјавата. Кога изјавата за признавање на татковство се дава при запишувањето на раѓањето на детето, забелешката за дадена изјава се внесува во рубриката "Забелешки".

Член 17

Врз основа на решението за непотполно посвојување во рубриката "Дополнителни запишувања и прибелешки" се запишува забелешката "Со решение донесено од ____ (се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението) детето е непотполно посвоено од ____ (се наведуваат податоците на посвоителите) и личното име на детето е ____" (се запишува името и презимето кои детето ги добило со посвојувањето).

Во случаи кога се донесува решение за потполно посвојување, потребно е да се поништи стариот упис на детето, а во рубриката "Дополнителни запишувања и прибелешки" се запишува забелешката "Запишувањето е поништено согласно со решението за потполно посвојување ____ (се наведува називот на органот кој го донел решението и бројот и датумот на решението). Новото запишување е извршено во матичната книга на родените за ____" (се наведува местото за кое се води книгата, тековниот број и годината).

Врз основа на решението за потполно посвојување потребно е да се изврши нов упис во матичната книга на родените.

Во новиот упис се запишуваат податоците за детето (се запишува името и презимето кои детето ги добило со посвојувањето), а како податоци за неговите родители се наведуваат податоците на посвоителите.

Во рубриката "Забелешки" се запишува "Запишувањето е извршено врз основа на решението ____" (се наведува органот кој го донел, бројот и датумот на решението).

3. Матична книга на венчаните

Член 18

Во матичната книга на венчаните, во рубриката предвидена за презимето на брачните другари, се запишува презимето што го имале до моментот на склучувањето на бракот. Рубриката за презимето на брачните другари по склучување на бракот се пополнува според спогодбата на брачните другари.

Брачниот другар кој при склучувањето на бракот го променил презимето се потпишува со новото презиме.

Ако бракот е склучен преку полномошник, на местото определено за потпис на брачниот другар се потпишува полномошникот "За младоженецот (невестата) полномошник ____". Ако при склучувањето на бракот присуствувал толкувач, тој се потпишува под местото определено за потпис на сведоците: "Толкувач ____".

Ако по склучувањето на бракот едниот или двајцата брачни другари го промениле личното име во матичната книга на венчаните во рубриката "Дополнителни запишувања и прибелешки" се запишува забелешката "Врз основа на решението на ____" (се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението и кој од брачните другари како го променил личното име).

Член 19

Ако за стапување во брак претходно е издадена дозвола од надлежниот суд заради ослободување од брачни пречки или забрани за склучување на брак, во матичната книга на венчаните во рубриката "Забелешки" се внесува забелешката "Стапувањето во брак е дозволено со одлуката ____" (се наведува називот и седиштето на судот, бројот и датумот на одлуката).

Ако бракот е склучен вон службените простории определени за склучување на брак, во рубриката "Забелешки" се запишува забелешка каде е склучен бракот и поради кои причини бракот не е склучен во службената просторија.

Член 20

За брак склучен во странство што се запишува во матичната книга на венчаните во рубриката "Забелешки" се внесува забелешката "Запишувањето е извршено врз основа на извод од матичната книга на венчаните ____" (се наведува називот на странскиот орган што го издал изводот, седиштето и државата, бројот и датумот на изводот), а во рубриката "Место на склучување на бракот" се запишува покрај местото и државата.

Член 21

За бракот чие постоење е утврдено со одлука на судот како датум на склучувањето на бракот се запишува датумот означен во судската одлука. Во рубриката "Забелешки" се внесува забелешката "Бракот е запишан врз основа на пресудата на ____" (се наведува називот и седиштето на судот, бројот и датумот на пресудата).

Член 22

При запишувањето на престанок на бракот, поради смрт на еден од брачните другари, прогласување на исчезнатиот брачен другар за умрен, поништување или развод на бракот, во матичната книга на венчаните во рубриката "Дополнителни запишувања и прибелешки" се внесува забелешката: "Бракот престанал ____" (се наведува причината, односно називот и седиштето на судот, бројот и датумот на пресудата).

4. Матична книга на умрените

Член 23

Смртта се запишува во матичната книга на умрените врз основа на усна односно писмена пријава или врз основа на акт од надлежниот орган. За усната пријава се составува записник кој го потпишуваат и двајца сведоци.

Рубриките за кои не можеле да се прибават и утврдат податоци, остануваат празни, а во рубриката "Забелешки" се внесува забелешка дека тие податоци не се запишани.

Член 24

Ако смртта се запишува во матичната книга на умрените врз основа на извод од матичната евиденција на соодветниот орган во странство во рубриката “Забелешки” се внесува забелешката “Запишувањето е извршено врз основа на извод од матичната книга на умрените на ____” (се наведува бројот и датумот на изводот, називот на странскиот орган, седиштето и државата). Во рубриката предвидена за запишување на местото на смртта, покрај местото, се запишува и државата.

Ако изводот на странскиот орган не ги содржи сите податоци што се запишуваат во матичната книга на умрените, потребно е овие податоци да се прибават и запишат.

Член 25

Ако смртта се запишува во матичната книга на умрените врз основа на решение на надлежен орган, во рубриката “Забелешки” се внесува забелешката “Запишувањето е извршено врз основа на решението на ____” (се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението).

Член 26

Ако смртта се запишува во матичната книга на умрените врз основа на решение на суд донесено во постапка за прогласување исчезнати лица за умрени и за докажување на смрт, во матичната книга се внесуваат податоците од судската одлука. Во рубриката “Забелешки” се внесува забелешката “Запишувањето е извршено врз основа на решението на ____” (се наведува називот и седиштето на судот, бројот и датумот на решението).

Ако решението на судот не ги содржи сите податоци потребни за запишувањето, а постои можност тие да се прибават од други матични книги, потребно е истите да се прибават и запишат.

Ако судот го укине решението за прогласувањето на исчезнатото лице за умрено, запишувањето се прецртува со дијагонална линија. Во рубриката “Дополнителни запишувања и прибелешки” се внесува забелешка дека судското решение за прогласување на исчезнатото лице за умрено е укинато, називот и седиштето на судот, како и бројот и датумот на решението. Ако решението за прогласување на исчезнатото лице за умрено е преиначено во рубриката “Дополнителни запишувања и прибелешки” се внесува забелешка дека судското решение за прогласување на исчезнатото лице за умрено е преиначено, називот и седиштето на судот, бројот и датумот на решението, како и промените извршени во податоците.

Член 27

Смртта на непознатото лице се запишува во матичната книга на умрените врз основа на записникот за пронаоѓање на лешот. Рубриките определени за внесување на личните податоци не се пополнуваат. Во рубриката “Забелешки” се внесува забелешката “На ____ година е најден во ____ леш од непознато машко (женско) лице, старо приближно ____ години, очи ____, висина ____ см. Умрениот-ата е закопан-а во _____. Запи-

шувањето е извршено врз основа на записникот на ____” (се наведува називот и седиштето на органот што го составил записникот, бројот и датумот на записникот).

Ако дополнително се утврди идентитетот на лицето чиј леш е најден, запишувањето на податоците во соодветните рубрики ќе се изврши според решението донесено врз основа на членот 22 од Законот за матичната евиденција. Во рубриката “Дополнителни запишувања и прибелешки” се внесува забелешката “Запишувањето е извршено врз основа на решението на ____” (се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението).

III. ЗАШТИТА И ЧУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ И СПИСИ**Член 28**

Матичните книги и списите се обезбедуваат од оштетување и уништување, како и од секоја злоупотреба.

Член 29

При увид во матичните книги или списите е потребно присуство на матичарот, како и да се обезбеди увидот да се врши само за определено запишување, односно определениот податок.

Член 30

Списите што се употребени во постапката за запишување во матичните книги (пријави за запишување, записници, одлуки и други писмена) се од трајна вредност.

За списите од ставот 1 на овој член се води посебен деловодник и архива. Според видот на матичните книги (родени, венчани, умрени) и годината во која запишувањата се извршени, списите се слагаат по хронолошки ред по тековните броеви на запишувањето за секое населено место.

IV. ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ, УВЕРЕНИЈА, ПРЕПИСИ И КОПИИ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ**1. Издавање на изводи од матичните книги****Член 31**

Извод од матична книга се издава на соодветен образец (образец бр. 4, 4-а и 4-б; 5, 5-а и 5-б; 6, 6-а и 6-б). Обрасците на изводите од матичните книги се со големина 21 x 30 см, изработени од специјална хартија со заштитен воден жиг на рајски птици.

Образецот на изводот од матичната книга на родените и образецот на интернационален извод од матична книга на родени се на бела основа со зелена боја.

Образецот на изводот од матичната книга на венчаните и образецот на интернационален извод од матична книга на венчани се на бела основа со розова боја.

Образецот на изводот од матичната книга на умрените и образецот на интернационален извод од матична книга умрени се на бела основа со кафеава боја.

Изводот се пополнува на машина за пишување.

При издавањето на извод од матичната книга на родените, се запишува и податокот за државјанството на лицето за кое се издава изводот.

Ако во матичната книга на родените има податок дека двајцата родители или едниот од нив во моментот на раѓањето на детето биле државјани на Република Македонија во изводот од матичната книга на родените за детето во рубриката "Државјанство" се запишува "Република Македонија".

Ако податокот за државјанство не е запишан во матичната книга на родените, а лицето на кое му се издава извод од матичната книга на родените е малолетно или нема наполнето 23 години живот, е потребно врз основа на податоците (за лицето и за неговите родители) од единствениот регистар на државјаните на Република Македонија и во согласност со одредбите од Законот за државјанството на Република Македонија, да се утврди државјанскиот статус на запишаното лице. Доколку се утврди дека лицето е државјанин на Република Македонија, во рубриката "Дополнителни запишувања и прибелешки" се одбележува следнава клаузула: "Државјанството на Република Македонија е утврдено согласно со членот ____ став ____" од Законот за државјанството на Република Македонија.

За лицата на кои им престанало државјанството на Република Македонија рубриката "Државјанство" во изводот од матичната книга на родените се прецртува, а во рубриката "Забелешки" се запишува забелешката "Со решение на ____" (се наведува називот на органот што го донел решението, број и датумот на решението и основот на престанок на државјанството на Република Македонија - отпуст, или според меѓународни договори).

Забелешката за дополнителното стекнување на државјанството на Република Македонија не се внесува во изводот од матичната книга на родените, а во рубриката "Државјанство" се запишува "Република Македонија".

Член 32

За потполно посвоените лица изводот од матичната книга на родените се издава без да се наведува податокот за посвојувањето, а во рубриките "податоци за родители" се запишуваат податоците на посвоителите, без да се наведува по кој основ тие лица се запишани како родители.

За непотполно посвоените лица и лицата ставени под старателство во изводот од матичната книга на родените во рубриката: "Забелешки" се запишува забелешката "Детето е посвоено (е под старателство) на ____" (се запишува личното име на посвоителот, односно старателот).

За престанокот на непотполното посвојување или старателство не се внесува никаква забелешка во изводот од матичната книга на родените.

За лицето кое при издавањето на извод од матичната книга на родените се наоѓа во брак, изводот се издава со забелешка за склучениот брак. Ако бракот престанал, во изводот се внесува забелешка за престанокот на бракот, а ако бракот бил повеќе пати склучуван се внесува само забелешка за последниот брак, односно за последниот престанок на брак.

За лице кај чие запишување во матичната книга на родените постои забелешка за смрт, односно за прогласување на умрено, изводот се издава со таа забелешка.

Член 33

Изводот од матичната книга на венчаните се издава на личното име што брачните другари го имале до склучувањето на бракот. Во соодветната рубрика на изводот од матичната книга на венчаните се запишуваат и презимињата со кои младоженецот и невестата се спогодиле да се служат по склучувањето на бракот.

Ако по склучувањето на бракот едниот или двајцата брачни другари го промениле личното име во изводот од матичната книга на венчаните, во рубриката "Забелешки" ќе се запише забелешката "Врз основа на решението на ____" (се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението и кој брачен другар како го променил личното име).

Ако бракот престанал, изводот од матичната книга на венчаните се издава со забелешката што се однесува на престанокот.

Член 34

Изводот од матичната книга на умрените се издава според запишувањето извршено во книгата со соодветната забелешка.

2. Издавање уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги

Член 35

На барање на заинтересираното лице или орган согласно со закон се издава уверение за одделни податоци запишани во матичната книга, според образецот број 7.

Во уверението од ставот 1 на овој член се наведува називот на матичната книга, тековниот број на запишувањето и годината за која се води матичната книга, како и називот на местото и општината.

Член 36

На барање на заинтересираното лице или орган согласно со закон се издава препис или копија на листот на матичната книга на родените, венчаните или умрените. Ако запишувањето во матичната книга не се однесува на лицето кое поднело барање, може да се одбие барањето ако постои основано сомневање дека лицето за тоа нема оправдан правен интерес.

Во случаите од ставот 1 на овој член е потребно пред издавањето, преписот, односно копијата да се завери со потпис на матичарот и печат.

V. ВОДЕЊЕ ПОСТАПКА И СОСТАВУВАЊЕ ЗАПИСНИК ЗА НАЈДЕНО ДЕТЕ

Член 37

За наоѓањето на дете чии родители се непознати се составува записник веднаш, а најдоцна наредниот ден.

Записникот се составува во три примероци и ги содржи податоците: име и презиме и адреса на лицето кое го нашло детето односно го пријавило наоѓањето на детето; назив на местото, времето и околностите

под кои детето е најдено; веројатната старост и пол на детето; посебните телесни знаци, опишување на облеката и другите предмети што се најдени кај детето; назив на установата или податоците за лицето кај кого е сместено детето, како и изјави на сведоците кои присуствувале при наоѓањето на детето што им е нешто познато во врска со наоѓањето или детето.

Примерок од записникот се доставува на Центарот за социјална работа заради донесување на решение за поставување на старател и запишување на раѓањето на детето во матичната книга на родените.

VI. ОБНОВУВАЊЕ НА УНИШТЕНИ, ОШТЕТЕНИ ИЛИ ИСЧЕЗНАТИ МАТИЧНИ КНИГИ

Член 38

Ако едниот примерок на матичната книга на родените е уништен или исчезнат, ќе се изврши препишување на вториот примерок. На првата внатрешна страна се означува дека книгата е препишана и се наведува местото за кое таа се води, препишаните страници и тековните броеви на запишувањата, како и се заверува во потпис на овластениот работник и печат на Управата.

Ако двата примерока на матичната книга на родените или ако матичната книга на венчаните, односно матичната книга на умрените се уништени или исчезнати, со решение на директорот на Управата се определува обновување на уништените или исчезнатите книги, како и постапка и рок во кој ќе се спроведе обновувањето.

Решението од ставот 2 на овој член се огласува на вообичаениот начин, а по потреба и во дневниот печат. Во огласот ќе се повикаат граѓаните во определен рок да поднесат пријави за обновување на запишувањето и да дадат потребни податоци и докази со кои располагаат.

Член 39

На првата нумерирана насловна страница на обновената матична книга се става службена забелешка:

“Матичната книга ____ за местото ____ општина ____ од година ____ е уништена-исчезната. Со решението на директорот на Управата _ (бројот и датумот на решението) е определено обновување на матичната книга”.

Запишувањето на раѓањето, склучувањето на брак или смртта во матичната книга се врши, по правило, по редот на поднесените пријави. Во обновената матична книга во рубриката “Дополнителни запишувања и прибелешки” се запишуваат податоци за кои е определено запишување во таа рубрика.

Обновената матична книга на родените се сочинува во два примероци. За обновената матична книга се воведува регистар.

Матичните книги по завршената постапка на обновување се заверуваат со службена забелешка: “Запишувањата од тековниот број 1 до ____ се извршени во постапката за обновување на матичната книга што траеше од ____ до ____ година”. Забелешката се заверува со потпис на овластениот работник и печат на Управата.

Член 40

Ако по завршеното обновување на матичните книги се утврди дека во тие книги не е запишано раѓање, склучување на брак или смрт, што биле запишани во

уништената, односно исчезнатата матична книга, на барање од странката, со решение на директорот на Управата, односно од него овластен работник се врши запишување во обновената матична книга. Во рубриката “Забелешки” се става забелешката “Запишувањето е обновено врз основа на решението на ____” (се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението).

Првото запишување според ставот 1 на овој член се внесува на наредната страница на обновената матична книга под тековен број кој е продолжение на бројот на последното извршено запишување.

VII. РЕГИСТРИ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Член 41

За секоја матична книга се води азбучен регистар на запишувањата. Овој регистар се води според образецот број 8.

Регистарот се води според почетната буква на презимето.

Запишувањето на непознат леш се регистрира под буквата “Н”.

За матичната книга што содржи голем број запишувања, покрај регистарот, може да се води и картотека.

Член 42

Во регистарот што се води за матичната книга на венчаните за двајцата брачни другари се забележува нивното презиме што го имале до склучувањето на бракот.

Запишувањата од членовите 22, 25 и 26 на Законот за матичната евиденција, се забележуваат во регистарот за тековната година, како и во регистарот за годината во која раѓањето, бракот или смртта настанале со забелешка дека запишувањето е извршено во матичната книга што се води за определената година.

За секоја календарска година во регистарот се остава одреден број празни рубрики по последното извршено запишување, заради запишување на податоците од ставот 2 на овој член.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43

Обрасците од бројот 1 до 8 наведени во ова упатство се негов составен дел.

Член 44

Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на водење, заштита и чување на матичните книги и списи, обрасците на матичните книги, издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги, водење постапка и составување на записник за најдено дете, обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги и регистри на матичните книги “Службен весник на Република Македонија” број 19/98).

Член 45

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-2976/1
3 август 2010 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

Образец бр.1

СТРАНА _____

Матична книга на родените

(Тековен број)		Дополнителни запишувања и приклучоци:	
(име, презиме и пол на детето)			
(ден, месец, година и час на раѓањето)			
(место на раѓањето, улица и број)			
Државјанство	Матичен број		
ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ	ТАТКО	МАЈКА	
Име			
Презиме (за мајката и момчињско)			
Ден, месец и година на раѓањето			
Место на раѓањето			
Државјанство			
Национална припадност, вероисповест или етничка група			
Живеалиштето и адреса на станот			
Забелешки:			
Име и презиме на пријателот _____			
(името на пријателот)			
(името на мајката)			

(Тековен број)		Дополнителни запишувања и приклучоци:	
(име, презиме и пол на детето)			
(ден, месец, година и час на раѓањето)			
(место на раѓањето, улица и број)			
Државјанство	Матичен број		
ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ	ТАТКО	МАЈКА	
Име			
Презиме (за мајката и момчињско)			
Ден, месец и година на раѓањето			
Место на раѓањето			
Државјанство			
Национална припадност, вероисповест или етничка група			
Живеалиштето и адреса на станот			
Забелешки:			
Име и презиме на пријателот _____			
(името на пријателот)			
(името на мајката)			

Образец бр.1-а

СТРАНА _____
 FAQJA _____

Матична книга на родените Libri i amzës i të lindurve

(тековен број) (numri gjedhës)		Дополнителни запишувања и прибелешки:	
(име, презиме и пол на детето) (emri, mbiemri dhe gjinia e fëmijës)			
(ден, месец, година и час на раѓањето) (dita, muaji, viti dhe ora e lindjes)			
(место на раѓањето, улица и број) (vendi i lindjes, rruga dhe numri)			
Државјанство: _____ Shtetësia: _____		Матичен број: _____ Numri i amzës: _____	
ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ TË DHËNA PËR PRINDËRIT		ТАТКО BABAI	МАЈКА MËNA
Име			
Emri			
Презиме (за мајката и момчињо)			
Mbiemri (për nënën edhe i vajzërisë)			
Ден, месец и година на раѓањето:			
Dita, muaji dhe viti i lindjes:			
Место на раѓањето:			
Vendi i lindjes:			
Државјанство:			
Shtetësia:			
Национална припадност, народност или етничка група:			
Përkandësis nacionale, kombësis ose grupi etnik:			
Живееалитет и адреса на станот:			
Vendbanimi dhe adresa:			
Забелешки			
Vërejtje:			
Име и презиме на пријавителот: _____ Emri dhe mbiemri i paraqitësit: _____			
_____ (потпис на пријавителот) (shënshkrimi i paraqitësit)			
(датум на запишувањето) (data e regjistrimit)		(потпис на матичарот) (shënshkrimi i ofiqarit)	

Образец бр.2

СТРАНА _____

Матична книга на венчаните

(тековен број)		
(ден, месец и година на склучувањето на бракот)		(место на склучувањето на бракот)
Име и презиме	НА МЛАДОЖЕНЕЦОТ	НА НЕВЕСТАТА
Ден, месец и година на раѓањето		
Место на раѓањето		
Државјанство		
Матичен број		
Живеалиште и адреса на станот		
Име и презиме на родителите	на мајката и момин. презиме	
	на таткото	
Име и презиме, како и живеалиште на сведоците при склучувањето на бракот		
1. _____		
2. _____		
Име и презиме на службеното лице пред кое е склучен бракот		
Име и презиме на матичарот		
Брачните другари изјавија дека се способни после склучувањето на бракот да го носат презимето:	младоженецот	
	невестата	
Забелешки:		Дополнителни запишувања и забелешки:
Брачни другари:		Сведоци:
1. _____		1. _____
2. _____		2. _____
(потпис на службеното лице)		(потпис на матичарот)

Образец бр.2-а

СТРАНА _____
 FAQIA _____

Матична книга на венчаните Libri i amzës i të kurorëzuarve

(тековен број) (numri gjedhës)		(ден, месец и година на склучување на бракот) (dita, muaji dhe viti i lidhjes së martesës)		(место на склучување на бракот) (vendit i lidhjes së martesës)	
		НА МЛАДОЖЕНЕЦОТ / I DHËNDRIT		НА НЕВЕСТАТА / I NUSES	
Име и презиме:					
Emri dhe mbiemri:					
Ден, месец и година на раѓањето:					
Dita, muaji dhe viti i lindjes:					
Место на раѓањето:					
Vendi i lindjes:					
Државјанство:					
Shetësia:					
Матичен број: Numri i amzës:					
Живсалиште и адреса на станот: Vendbanimi dhe adresa:					
Име и презиме на родителите:		на мајката и моминско презиме i abetë edhe mbiemri i vajzës			
Emri dhe mbiemri i prindërve:		на таткото i babait			
Име и презиме, како и живсалиште на сасдоцките при склучувањето на бракот:		1. _____		2. _____	
Emri dhe mbiemri si dhe vendbanimi i dëshmitarëve gjatë lidhjes së martesës:		1. _____		2. _____	
Име и презиме на службеното лице, пред кое е склучен бракот: Emri dhe mbiemri i personit zyrtar para të cilit është lidhur martesa:					
Име и презиме на матичарот: Emri dhe mbiemri i ofiqarit:					
Брачните другари изјавија дека се спогодили после склучувањето на бракот да го носат презимето. çifti bashkëshortor deklaroi se janë marrë vesh që pas lidhjes së martesës ta mbojnë mbiemrin:		младоженецот dhëndri		Дополнителни запишувања и прибелешки:	
		невестата nauja			
Забелешки:					
Vërejtje:					
Брачни другари: Çifti bashkëshortor:		Сведоци: Dëshmitarët:		Shënime dhe regjistrime plotësuese:	
1. _____		1. _____			
2. _____		2. _____			
(потпис на службеното лице) (nënshkrimi i personit zyrtar)		(потпис на матичарот) (nënshkrimi i ofiqarit)			

Образец бр.3

СТРАНА _____

Матична книга на умрените

(Тековен број)				
		(Име, презиме и пол на умрениот)		
.....				
(Ден, месец, година и час на смртта)		(Место на смртта, улица и број)		
Ден, месец, и година на раѓањето на умрениот		Забелешки:		
Место на раѓањето				
Државјанство				
Живеалиште и адреса на станот				
Брачна состојба				
Презиме пред склучувањето на бракот		Дополнителни запишувања и приклучоци:		
Име и презиме на брачниот другар и неговото презиме пред бракот				
Име и презиме на родителите	на таткото			
	на мајката			
Пријавител на смртта				
Живеалиште на пријавителот				
.....				
(Потпис на пријавителот)				
.....				
(Датум на запишувањето)	(Потпис на матичарот)			

(Тековен број)				
		(Име, презиме и пол на умрениот)		
.....				
(Ден, месец, година и час на смртта)		(Место на смртта, улица и број)		
Ден, месец, и година на раѓањето на умрениот		Забелешки:		
Место на раѓањето				
Државјанство				
Живеалиште и адреса на станот				
Брачна состојба				
Презиме пред склучувањето на бракот		Дополнителни запишувањата и приклучоци:		
Име и презиме на брачниот другар и неговото презиме пред бракот				
Име и презиме на родителите	на таткото			
	на мајката			
Пријавител на смртта				
Живеалиште на пријавителот				
.....				
(Потпис на пријавителот)				
.....				
(Датум на запишувањето)	(Потпис на матичарот)			

Образец бр.3-а

СТРАНА _____
FAQJA _____

Матична книга на умрените

Libri i amzës i të vdekurve

(теховски број) (numri rrjedhës)		(име, презиме и пол на умреникот) (emri, mbiemri dhe gjinia e të vdekurit)	
(ден, месец, година и час на смртта) (dita, muaji, viti dhe ora e vdekjes)		(место на смртта, улица и број) (vendi i vdekjes, ruga dhe numri)	
Ден, месец и година на раѓањето на умреникот: Dita, muaji dhe viti i lindjes i të vdekurit:	Забелешки:		
Место на раѓањето: Vendi i lindjes:			
Државјанство: Shtetësia:			
Живеалиште и адреса на станот: Vendbanimi dhe adresa:			
Брачна состојба: Gjendja martesore:	Vërejtje:		
Презиме пред склучувањето на бракот: Mbiemri para lidhjes së martesës:			
Име и презиме на брачниот другар и неговото презиме пред бракот: Emri dhe mbiemri i bashkëshortit dhe mbiemri i tij para martesës:			
Име и презиме на родителите: Emri dhe mbiemri i prindërve:			
на таткото i babait	Дополнителни запишувања и прибелешки:		
на мајката i nënës			
Пријател на смртта: Paraqitësi i rastit të vdekjes:			
Живеалиште на пријателот: Vendbanimi i paraqitësit:			
(потпис на пријателот) (nënshkrimi i paraqitësit)		Shënime dhe regjistrime të plotësuesit:	
(датум на запишувањето) (data e regjistrimit)			
(потпис на матичарот) (nënshkrimi i ofiqarit)			

Образец бр. 4

РЕПУБЛИКА		МАКЕДОНИЈА
ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ		
ОПШТИНА _____		
Во матичната книга на родените што се води за местото _____ под тековен број _____ за година _____ запишано е раѓањето на:		
Име		Пол
Презиме		
Ден, месец, година и час на раѓањето _____		
Место на раѓањето _____		
Државјанство _____		
Матичен број _____		
Податоци за родителите	Татко	Мајка
Име		
Презиме (за мајката и моминско)		
Живеалиште и адреса на станот		
Забелешки: _____ _____		
Бр. _____ _____ 20 ____ год. (м.п.) _____ _____ Потпис на матичарот		

Образец бр. 4-а

РЕПУБЛИКА REPUBLIKA E		МАКЕДОНИЈА MAQEDONISË
ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ CERTIFIKATË NGA LIBRI AMZË I TË LINDURVE		
ОПШТИНА _____ KOMUNA _____		
Во матичната книга на родените што се води за местото _____ под Në librin e amzës për të lindurit që mbahet për vendin _____ nën тековен број _____ за година _____ запишано е раѓањето на: numrin rrjedhës _____ për vitin _____ është regjistruar lindja e:		
Име: Emri:		Пол Gjinia
Презиме: Mbiemri:		
Ден, месец, година и час на раѓањето Dita, muaji, viti dhe ora e lindjes		час: ora
Место на раѓањето Vendi i lindjes		
Државјанство Shtetësia		
Матичен број Numri i amzës		
Податоци за родителите Të dhëna për prindërit	Татко: Babai	Мајка Nëna
Име Emri		
Презиме (за мајката и момчино) Mbiemri (për nënën edhe i vajzërisë)		
Живеелиште и адреса на станот Vendbanimi dhe adresa		
Забелешки:		
Vërejtje:		
Бр. _____ Nr. _____ 20 _____ год. viti (МП) (V.V.) Потпис на матичарот Nënshkrimi i ofiqarit		

Образец бр. 4-б

A	ДРЖАВА: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Etat: Republique de Macédoine Staat: Republik Mazedonien State: Republic of Macedonia Estado: República Macedonia Stato: Repubblica Macedonia Staat: Republiek Makedonen Devlet: Makedonza Cumhuriyeti	ОПШТИНА: Commune de - Gemeinde - Municipality - Municipio de - Comune di - Gemeente - Kêy veya mahalle
----------	--	--

ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ

Extrait des registers de l'état civil concernant une naissance - Auszug aus dem Geburtsregister - Copy of birth certificate -
(Extract of the register of births) - Extracto del registro de nacimientos - Estratto del registro delle nascite presso l'Ufficio di
Stato Civile - Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een geboorte - Doğuma ait nüfus kayıt hülâsasısuret

a) МЕСТО НА РАЃАЊЕТО lieu de naissance - Geburtsort - place of birth - lugar de nacimiento - luogo di nascita - plaats van geboorte - doğum yeri	
b) ДАТУМ НА РАЃАЊЕТО date de naissance - Geburtsdatum - date of birth - fecha de nacimiento - data di nascita - datum van geboorte - doğum tarihi	
c) ПОЛ НА ДЕТЕТО sexe de l'enfant - Geschlecht des Kindes - child's sex - sexo del niño - sesso del bambino - geslacht van het kind - çocuğun cinsiyeti	
d) ПРЕЗИМЕ НА ДЕТЕТО nom de famille de l'enfant - Familienname des Kindes - child's surname - apellido del niño - cognome del bambino - familienaam van het kind - çocuğun soyadı	
e) ИМЕ НА ДЕТЕТО prénoms de l'enfant - Vornamen des Kindes - child's Christian names - nombres de pila del niño - nomi del bambino - voornamen van het kind - çocuğun adı	
f) ПРЕЗИМЕ НА ТАТКОТО nom de famille du père - Familienname des Vaters - father's surname - apellido del padre - cognome del padre - familienaam van de vader - babasının soyadı	
g) ИМЕ НА ТАТКОТО prénoms du père - Vornamen des Vaters - father's Christian names - nombres de pila del padre - nomi del padre - voornamen van de vader - babasının adı	
h) МОМИНСКО ПРЕЗИМЕ НА МАЈКАТА nom de jeune fille de la mère - Mädchenname der Mutter - mother's maiden name - apellido de soltera de la madre - cognome della madre prima del matrimonio - meisjesnaam van de moeder - anasının evlenmeden önceki soyadı	
i) ИМЕ НА МАЈКАТА prénoms de la mère - Vornamen der Mutter - mother's Christian names - nombres de pila de la madre - nomi della madre - voornamen van de moeder - anasının adı	

ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕТО, ПОТПИС И ПЕЧАТ НА
ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
date de délivrance, signature et sceau du dépositaire -
Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des
Registerführers - date of issue, signature and seal of keeper
- fecha de expedición firma y sello del depositario - data
in cui è stato rilasciato l'atto, con firma e bollo dell'ufficio
- datum van afgifte, ondertekening en zegel van de
bewaarder - veridigd tarih, nüfus (ahvali) şahsiyet
memurunun imzası ve mührü

М.П.

(матичар)

A 0913801

Образец бр. 5

РЕПУБЛИКА				МАКЕДОНИЈА	
ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА ВЕНЧАНИТЕ					
ОПШТИНА _____					
Во матичната книга на венчаните што се води за местото _____ под					
тековен број _____ за година _____ запишано е склучувањето на бракот:					
Ден, месец и година на склучувањето на бракот					
Место на склучувањето на бракот					
		на младоженецот		на невестата	
Име					
Презиме					
Ден, месец и година на раѓањето					
Место на раѓањето					
Државјанство					
Живееалиште и адреса на станот					
Име и презиме на родителите		на таткото			
		на мајката (и моминско презиме)			
Брачните другари после склучувањето на бракот го носат презимето:		младоженецот			
		невестата			
Забелешки:					
Бр. _____					
_____ 20____ год.					
(м.п.)					
Потпис на матичарот					

Образец бр.5-а

РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА Е				МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНISË	
ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА ВЕНЧАНИТЕ CERTIFIKATË NGA LIBRI AMZË I TË KURORËZUARVE					
ОПШТИНА _____ КОМУНА _____					
Во матичната книга на венчаните што се води за местото _____ под Në librin e amzës për të kurorëzuarit që mbahet për vendin _____ nën тековен број _____ за година _____ запишано е склучувањето на бракот: numrin rrjedhës _____ për vitin _____ është regjistruar lidhja e martesës:					
Ден, месец и година на склучувањето на бракот Dita, muaji dhe viti i lidhjes së martesës					
Место на склучувањето на бракот Vendi i lidhjes së martesës					
		на младоженецот - i dhëndrit		на невестата - i nuses	
Име: Emri:					
Презиме: Mbiemri:					
Ден, месец и година на раѓањето Dita, muaji dhe viti i lindjes					
Место на раѓањето Vendi i lindjes					
Државјанство Shtetësia					
Матичен број Numri i amzës					
Живеалиште и адреса на станот Vendbanimi dhe adresa					
Име и презиме на родителите: Emri dhe mbiemri i prindërve:		На таткото I babait		На мајката (и моминско презиме) I nënës (edhe mbiemri i vajzës)	
Брачните другари после склучувањето на бракот го носат презимето:		младоженецот: dhëndri:			
Çifti bashkëshortor pas lidhjes së martesës e mban mbiemrin:		невестата: nusia:			
Забелешки:					
Vërejtje:					
Бр. Nr. _____		_____ 20 _____ год. viti		(М.П.) (V.V.)	
				Потпис на матичарот Nënshkrimi i ofiqarit	

Образец бр. 5-б

B	ДРЖАВА: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Etat: Republique de Macédoine Staat: Republik Mazedonien State: Republic of Macedonia Estado: República Macedonia Stato: Repubblica Macedonia Staat: Republiek Makedonen Devlet: Makedonza Cumhuriyeti	ОПШТИНА: Commune de - Gemeinde - Municipality - Municipio de - Comune di - Gemeente - Kêy veya mahalle
----------	--	--

ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА ВЕНЧАНИТЕ

Extrait des registers de l'état civil concernant un mariage - Auszug aus dem Eheregister - Copy of marriage license - (Extract of the register of marriages) - Extracto del registro de matrimonios - Estratto del registro del matrimoni presso l'Ufficio di Stato Civile - Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een huwelijk - Evlenme kayıt hülâsası sureti

a) МЕСТО НА ВЕНЧАВАЊЕТО lieu du mariage - Ort der Eheschliessung place of marriage - lugar del matrimonio - luogo della celebrazione del matrimonio - plaats van huwelijksvoltrekking - evlenme yeri	
b) ДАТУМ НА ВЕНЧАВАЊЕТО date du mariage - Datum der Eheschliessung - date of marriage - fecha del matrimonio - data della celebrazione del matrimonio - datum van het huwelijk - evlenme tarihi	
c) ПРЕЗИМЕ НА МАЖОТ nom de famille du mari - Familienname des Ehemannens - surname of husband - apellido del marido - cognome del marito - familienaam van de man - kocanın soyadı	
d) ИМЕ НА МАЖОТ prénoms du mari - Vornamen des Ehemannens - Christian names of husband - nombres de pila del marido - nomi del marito - voornamen van de man - kocanın adı	
e) ДАТУМНА РАЃАЊЕТО ИЛИ ГОДИНИНА СТАРОСТ НА МАЖОТ date de naissance ou âge du mari - Geburtsdatum oder Lebensalter des Ehemannens - date of birth or age of husband - fecha de nacimiento o edad del marido - data di nascita o età del marito - geboortedatum of leeftijd van de man - kocanın doğum tarihi; veya yaşı	
f) МЕСТО НА РАЃАЊЕТО НА МАЖОТ lieu de naissance du mari - Geburtsort des Ehemannens - place of birth of husband - lugar de nacimiento del marido - luogo di nascita del marito - geboorteplaats van de man - kocanın doğum yeri	
g) ПРЕЗИМЕ НА ЖЕНАТА nom de famille de la femme - Familienname der Ehefrau - surname of wife - apellido de la mujer - cognome della moglie del matrimonio - familienaam van de vrouw - kannedin soyadı	
h) ИМЕ НА ЖЕНАТА prénoms de la femme - Vornamen der Ehefrau - Christian names of wife - nombres de pila de la mujer - nomi della moglie - vornamen van de vrouw - kannedin adı	
i) ДАТУМНА РАЃАЊЕТО ИЛИ ГОДИНИНА СТАРОСТ НА ЖЕНАТА date de naissance ou âge de la femme - Geburtsdatum oder Lebensalter der Ehefrau - date of birth or age of wife - fecha de nacimiento o edad de la mujer - data di nascita o età della moglie - data di nascita o età della moglie - geboortedatum of leeftijd van de vrouw - doğum tarihi veya yaşı	
j) МЕСТО НА РАЃАЊЕТО НА ЖЕНАТА lieu de naissance de la femme - Geburtsort der Ehefrau - place of birth of wife - lugar de nacimiento de la mujer - luogo di nascita della moglie - luogo di nascita della moglie - geboorteplaats van de vrouw - kannedin doğum yeri	
k) ПРЕСТАНОК ИЛИ ПОНИШТУВАЊЕ dissolution ou annulation - Auflösung oder Nichtigerklärung - dissolution or annulment - dissolution o anulación - dissoluzione o annullamento - ontbinding of nietingverklaring - zevai veya butlan	

ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕТО, ПОТПИС И ПЕЧАТ НА
ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
date de délivrance, signature et sceau du dépositaire -
Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des
Registerführers - date of issue, signature and seal of keeper
- fecha de expedición firma y sello del depositario - data
in cui è stato rilasciato l'atto, con firma e bollo dell'ufficio
- datum van afgifte, ondertek ing en zegel van de
bewaarder - verilirdi tarih, nûfus (ahvali şahsiye)
memurunun imzası ve mühürü

М.П.

(матичар)

B 0392601

Образец бр. 6

РЕПУБЛИКА			МАКЕДОНИЈА	
ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА УМРЕНИТЕ				
ОПШТИНА _____				
Во матичната книга на умрените што се води за местото _____ под тековен број _____ за година _____ запишана е смртта на:				
Име			Пол	
Презиме				
Ден, месец, година и час на смртта				
Место на смртта				
Ден, месец и година на раѓањето на умрениот				
Место на раѓањето				
Државјанство			Матичен број	
Последно живеалиште и адреса на станот				
Брачна состојба				
Презиме пред склучување на бракот				
Име и презиме на сопругот -та и презимето пред бракот				
Име и презиме на родителите	на таткото			
	на мајката			
Забелешки:				
Бр. _____ _____ 20 ____ год.				
		(м.п.)	Потпис на матичарот	

Образец бр. 6-а

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА РЕПУБЛИКА E		МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	
			
ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА УМРЕНИТЕ CERTIFIKATË NGA LIBRI AMZË I TË VDEKURVE			
ОПШТИНА _____		KOMUNA _____	
Во матичната книга на умрените што се води за местото _____ под Në librin e amzës për të vdekurit që mbahet për vendin _____ nën тековен број _____ за година _____ запишана е смртта на: numrin rrjedhës _____ për vitin _____ është regjistruar vdekja e:			
Име: Emri:			Пол: Gjinia
Презиме: Mbiemri:			
Ден, месец, година и час на смртта Dita, muaji, viti dhe ora e vdekjes			
Место на смртта Vendi i vdekjes			
Ден, месец и година на раѓањето на умрениот Dita, muaji dhe viti i lindjes i të vdekurit			
Место на раѓањето Vendi i lindjes			
Државјанство Shtetësia			Матичен број: Numri i amzës:
Последно живеалиште и адреса на станот Vendbanimi dhe adresa e fundit			
Брачна состојба Gjendja martesore			
Презиме пред склучување на бракот Mbiemri para lidhjes së martesës			
Име и презиме на сопругот - та и презимето пред бракот Emri dhe mbiemri i bashkëshortit - tes et dhe mbiemri para lidhjes së martesës			
Име и презиме на родителите	на таткото i babait		
Emri dhe mbiemri i prindërve:	на мајката i nënës		
Забелешки:			
Vërejtje:			
Бр. Nr.	20 _____ год viti	(МП) (V.V.)	Потпис на матичарот Nënshkrimi i ofiqarit

Образец бр.6-б

C	ДРЖАВА: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Etat: République de Macédoine Staat: Republik Mazedonien State: Republic of Macedonia Estado: República Macedonia Stato: Repubblica Macedonia Staat: Republik Makedonen Devlet: Makedonza Cumhuriyeti	ОПШТИНА: Commune de - Gemeinde - Municipality - Municipio de - Comune di - Gemeente - Kêy veya mahalle
----------	---	--

ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА УМРЕНИТЕ

Extrait des registers de l'état civil concernant un décès - Auszug aus dem Todesregister - Copy of death certificate - (Extracto of the register of deaths) - Extracto del registro de defunciones - Estratto del registro delle morti dell' Ufficio di Stato Civile - Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een overlijden - Ölüm kayıt hülâsası sureti

a) МЕСТО НА СМРТТА lieu de décès - Todesort - place of death - lugar de fallecimiento - luogo della morte - plaats van overlijden - ölüm yeri	
b) ДАТУМ НА СМРТТА date de décès - Todesdatum - date of death - fecha de fallecimiento - data della morte - datum van overlijden - ölüm tarihi	
c) ПРЕЗИМЕ НА ПОКОЈНИКОТ nom de famille du défunt - Familienname des (der) Verstorbenen - surname of the deceased - apellido del difunto - cognome del defunto - familienaam van de overledene - ölünün soyadı	
d) ИМЕ НА ПОКОЈНИКОТ prénoms du défunt - Vornamen des (der) Verstorbenen - Christian names of the deceased - nombres de pila del difunto - nomi del defunto - voornam(en) van de overledene - ölünün adı	
e) ПОЛ НА ПОКОЈНИКОТ sexe de défunt - Geschlecht des (der) Verstorbenen - sex of the deceased - sexo del difunto - sesso del defunto - geslacht van overledene - ölünün cinsiyeti	
f) ДАТУМ НА РАЃАЊЕТО ИЛИ СТАРОСТ НА ПОКОЈНИКОТ date de naissance du défunt ou âge - Geburtsdatum oder Lebensalter des (der) Verstorbenen - date of birth or age of the deceased - fecha de nacimiento o edad del difunto - data di nascita o età del defunto - geboortedatum of leeftijd van de overledene - ölünün doğum tarihi veya yaşı	
g) МЕСТО НА РАЃАЊЕТО НА ПОКОЈНИКОТ lieu de naissance du défunt - Geburtsort des (der) Verstorbenen - place of birth of the deceased - lugar de nacimiento del difunto - luogo di nascita del defunto - geboorteplaats van de overledene - doğum yeri	
h) ПОСЛЕДНО ЖИВЕАЛИШТЕ НА ПОКОЈНИКОТ dernier domicile du défunt - letzter Wohnsitz des (der) Verstorbenen - last residence of the deceased - último domicilio del difunto - ultimo domicilio del defunto - laatste woonplaats van de overledene - ölünün son ikametgâhi	
i) ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НА ПОСЛЕДНИОТ БРАЧЕН ДРУГАР nom et prénoms du dernier conjoint - Name und Vornamen des letzten Ehegatten - name and Christian names of surviving spouse - apellido y nombres de pila del último conyugue - cognome e nome del ultimo coniuge - naam en voornamen van de laatste echtgenoot - son eğinin soyadı ve adı	
j) ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НА ТАТКОТО nom et prénoms du père - Name und Vornamen des Vaters - name and Christian names of the father - apellido y nombres de pila del padre - cognome e nome dell' padre - naam en voornamen van de vader - babanın soyadı ve adı	
k) ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НА МАЈКАТА nom et prénoms de la mère - Name und Vornamen der Mutter - name and Christian names of the mother - apellido y nombres de pila de la madre - cognome e nome della madre - naam en voornamen van de moeder - ölünün babasının soyadı ve adı	

ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕТО, ПОТПИС И ПЕЧАТ НА
ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
date de délivrance, signature et sceau du dépositaire -
Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des
Registerführers - date of issue, signature and seal of keeper
- fecha de expedición firma y sello del depositario - data
in cui è stato rilasciato l'atto, con firma e bollo dell'ufficio
- datum van afgifte, ondertekening en zegel van de
bewaarder - verildiği tarih, nüfus (ahvali) şahsiye
memurunun imzası ve mührü

М.П.

(матичар)

C 0051801



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
Подрачно одделение _____
Подрачна канцеларија _____
Месна канцеларија _____
Бр. _____
_____ година

По барање на _____ од _____
ул." _____" врз основа на член 28 од Законот за
матичната евиденција и член 174 од Законот за општа управна постапка се издава следново

У В Е Р Е Н И Е

Дека _____

(се наведуваат податоците што се потврдуваат со уверението)

Ова уверение се издава според податоците од Матичната книга

(назив на матичната книга, место и општина, тековен број на запишувањето, годината за која се води матичната книга)

Таксата согласно тар.бр. _____ и _____ од Законот за административни такси уредно е наплатена на поднесокот.

МАТИЧАР

Образец бр.8

Реден број	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	Година на запишување	Страница	Тековен број на запишувања	ЗАБЕЛЕШКА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**2141.**

Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 92 /07), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА КАНЦЕРОГЕНИ, МУТАГЕНИ ИЛИ СУПСТАНЦИ ТОКСИЧНИ ЗА РЕПРОДУКТИВНИОТ СИСТЕМ*****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:

(1) "Канцерогена, мутагена или супстанца токсична за репродуктивниот систем" е:

- секоја супстанца класирана како канцерогена, мутагена или токсична за репродуктивниот систем во согласност со прописите за класификација, означување и пакување на супстанции и смеси.

- „смеса“, составена од една или од повеќе супстанции од алинеја 1 од овој член, каде што концентрацијата на една или на повеќе од индивидуалните супстанции ги задоволува барањата за ограничување на концентрацијата за класификација на препаратот во категориите на канцерогеност во согласност со прописите за класификација, означување и пакување на супстанции и смеси, или:

- „супстанца, смеса или процес“, е смеса од Прилогот бр. 1 од овој правилник, како и супстанца или смеса што се ослободува при процесот од Прилог бр. 1 од овој правилник.

(2) „Гранична вредност“, е граница на временски пондиран просек на концентрација на канцерогена, мутагена или супстанца токсична за репродуктивниот систем во воздухот, и тоа во рамките на просторот во кој дише вработениот во однос на специфицираниот референтен период од Прилогот бр. 2 од овој правилник.

Член 3

(1) За активностите каде постои можност да се предизвика ризик од иложување на канцерогени, мутагени супстанции или супстанции токсични за репродуктивниот систем, од страна на работодавачот се одредува природата, степенот и траењето на изложување на вработените со цел да се овозможи проценка на ризикот за безбедноста и здравјето на вработените и да се одредат мерките што треба да се преземат.

(2) Секоја нова активност која опфаќа користење на канцерогени, мутагени супстанции или супстанции токсични за репродуктивниот систем не може да биде превземена без претходна проценка на ризиците и спроведување на соодветни мерки за превенција.

(3) Проценката на ризикот треба постојано да се дополнува од страна на работодавачот, согласно новите научни и технолошки сознанија или особено ако е дојдено до значителни промени при изложувањето на вработените на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем.

(4) При проценката на ризикот се земаат предвид сите начини на изложувања кои што можат да го загрозат здравјето и безбедноста на вработените, вклучително и апсорпцијата во кожата и/или преку кожата.

(5) При проценката на ризикот од страна на работодавачот се посветува посебно внимание на ефектите по безбедноста и здравјето на вработените кои се изложени на соодветен ризик и истите да не се вработуваат на работно место каде можат да бидат во контакт со канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем.

Член 4

Од страна на работодавачот се намалува употребата на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем на работните места со тоа што се заменуваат, колку што е технички можно тоа, со супстанца, смеса или процес кој, во согласност со условите во кои се употребува, не е опасен или пак е помалку опасен за здравјето и безбедноста при работа на вработените.

Член 5

(1) Во случај кога резултатите од проценката од член 3, став 1 од овој правилник укажуваат на ризик за безбедноста и здравјето на вработените, тогаш изложувањето на вработените треба да се спречи.

(2) Кога технички не е возможно да се замени канцерогената, мутагената или супстанцата токсична за репродуктивниот систем со супстанца, смеса или процес што, во согласност со условите во кои се употребува, не е опасна или е помалку опасна за здравјето и безбедноста на вработените, тогаш од страна на работодавачот се обезбедува производството и употребата на канцерогената, мутагената или супстанцата токсична за репродуктивниот систем да се одвива во затворен систем.

(3) Кога технички не е возможно да се изведе затворен систем, од страна на работодавачот се обезбедува нивото на изложување на вработените да е намалено на најнисокото ниво кое е технички возможно и истото континуирано да се следи.

(4) Изложувањето не треба да ги надмине обврзувачките гранични вредности на професионална изложеност дадени во Прилог бр.1 од Правилникот за минимални барања за безбедност и здравје при работа од ризици поврзани со хемиски супстанции.

(5) Секогаш кога се користи канцерогена, мутагена или супстанца токсична за репродуктивниот систем, од страна на работодавачот се преземаат следните мерки:

а) се ограничуваат количините на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем на работното место;

б) се намалува, колку е можно повеќе, бројот на вработените што се изложени или за кои има веројатност да бидат изложени;

в) се организира работниот процес и се спроведуваат техничките мерки со цел да се спречи или намали ослободувањето на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем на работното место;

* Со овој правилник се врши усогласување со Директива 2004/37/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за заштита на работниците од ризици поврзани со изложување на канцерогени или на модифицирани супстанции на работното место (шеста засебна Директива во смисла на членот 16 (1) од Директивата 89/391/EEЗ на Советот), CELEX бр. 32004L0037

г) се отстрануваат канцерогените, мутагените или супстанциите токсични за репродуктивниот систем на самиот извор со локално вшмукување или општа вентилација соодветно со потребата за заштита на јавното здравје и животната средина;

д) се употребуваат соодветни процедури и методи за мерење на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем посебно за рано откривање на висока изложеност како последица на непредвидлив настан или несреќа;

е) се применуваат соодветни работни процедури и методи;

ж) се преземаат колективни мерки за заштита и/или, кога изложувањето не може да се избегне на друг начин, индивидуални заштитни мерки;

з) се обезбедува хигиенски мерки, посебно редовно чистење на подовите, сидовите и на другите површини;

и) се обезбедува континуирано информирање на вработените;

л) се обележуваат ризичните делови и се употребуваат соодветни знаци за предупредување и известување;

м) се спроведуваат мерки за итни случаи при висока изложеност, особено при евентуални хаварии на затворениот систем;

н) обезбедува средства за безбедно складирање, ракување и транспорт посебно со користење на запечатени контејнери кои се достапно, јасно видливо и разбирливо обележани;

о) обезбедува средства за безбедно собирање, складирање и отстранување на отпадот од страна на вработените, вклучувајќи ја и употребата на запечатени контејнери кои се достапно, јасно видливо и разбирливо обележани;

п) обезбедува соодветна лична заштитна опрема согласно препораките на стручното лице за безбедност;

р) обезбедува соодветно документирање на сите преземени мерки од член 5 став 5 од овој правилник.

Член 6

Кога една канцерогена, мутагена или супстанца токсична за репродуктивниот систем предизвикува други опасности од оние кои се наведени во член 3 став 1 од овој правилник од страна на работодавачот се преземаат мерки за отстранување или намалување на останатите ризици кои произлегуваат од користењето на супстанцата.

Член 7

Кога постои ризик по здравјето и безбедноста на вработените од изложување на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем, на барање на органот на државната управа надлежен за работите на инспекција на трудот, работодавачот треба да достави известување кое ги содржи:

а) активностите и/или техничко-технолошките процеси што се изведуваат, вклучувајќи ги и причините поради кои се употребуваат канцерогените, мутагените или супстанциите токсични за репродуктивниот систем;

б) количините на произведени или употребени супстанции или препарати кои содржат канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем;

в) бројот на изложени вработени;

г) мерките за превенција што се преземени;

д) видот на опрема за заштита што се користи;

е) природата и степенот на изложувањето и

ж) случаите на замена.

Член 8

(1) Вработените се информираат од страна на работодавачот во случај на непредвидлив настан или несреќа кои што можат да доведат до висока изложеност на вработените.

(2) Се додека не се вратат нормалните услови за работа и се додека причините за високата изложеност не се отстранети:

а) во засегнатата зона се овластени да работат само неопходните вработени за извршување на поправки и останати неопходни работи;

б) вработените во засегнатата зона добиваат лична заштитна опрема (заштитна облека, индивидуална респираторна заштита) која треба да ја носат;

в) изложеноста не треба да биде постојана и да е ограничена колку што е пократко за секој вработен;

г) вработените кои не се заштитени не треба да работат во засегнатата зона;

д) со цел да се одржуваат или вратат безбедните услови во засегнатата зона, отстранувањето на супстанциите се извршува на начин со кои не се создаваат нови ризици ниту за вработените, ниту за животната средина.

Член 9

(1) За одредени активности за кои може да се предвиди дека постои можност за висока изложеност на вработените и во врска со кои целиот систем за понатамошни технички превентивни мерки за ограничување на изложувањето на вработените веќе бил целосно искористен, работодавачот одлуката треба да ја донесе откако ќе се консултира со вработените и со нивните претставници за преземање или утврдување мерки неопходни за да се намали периодот на изложување на вработените до минимум, со што би се обезбедила заштита на вработените се додека траат таквите активности, а тоа да не е во спротивност со одговорноста на работодавачот.

(2) На засегнатите вработени треба да им се обезбеди заштитна облека и индивидуална опрема за заштита на респираторниот систем која треба да ја носат.

(3) Изложувањето не треба да биде постојано и треба да биде колку што е можно пократко за секој вработен.

(4) Од страна на работодавачот се преземаат мерки со кои се обезбедува зоните каде се случуваат активностите од став 1 на овој член се јасно обележани и означени и неовластени лица се спречени на друг начин да имаат пристап до таквите зони.

Член 10

Од страна на работодавачот се преземаат мерки за да се обезбеди дека зоните во кои се одвиваат активностите за кои резултатите од проценката укажуваат на ризик по безбедноста и здравјето на вработените се слободни за пристап само за вработените кои заради нивните работни обврски треба да влезат во нив.

Член 11

(1) Кога се работи за активности за кои постои ризик од контаминација со канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем од страна на работодавачот се преземаат мерки за да се обезбеди дека:

а) вработените не јадат, не пијат, ниту пак пушат во работните зони каде што има ризик од контаминација со канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем;

б) на вработените им е обезбедена соодветна заштитна облека или друга соодветна специјална облека;

в) се обезбедени посебни места за чување на работната или на заштитната облека и облеката на вработените;

г) на вработените им се обезбедени соодветни санитарни простории за миене и тоалети;

д) заштитната опрема се чува на јасно определени места и се проверува и чисти ако е можно пред, а во секој случај по секоја нејзина употреба;

г) оштетената опрема се поправа или се заменува пред да се употребува повторно.

(2). Обезбедувањето на мерките од став 1 на овој член не треба да претставува финансиска обврска за вработените.

Член 12

(1) Од страна на работодавачот се преземаат мерки со кои се обезбедува дека вработените и претставниците на вработените добиваат доволна и соодветна обука, врз основа на сите информации што се на располагање, особено во форма на информации и упатства во врска со:

а) потенцијалните ризици за здравјето, вклучувајќи ги дополнителните ризици кои се должат на пушењето на цигари;

б) мерките на претпазливост што треба да се преземат за да се спречи изложувањето;

в) барањата во врска со хигиената;

г) носењето и употребата на заштитна опрема и облека;

д) мерките што треба да ги преземат вработените, како и вработените задолжени да работат на хаваријата, кога ќе се случат несреќи и за да спречат несреќи.

(2) Обуката од став 1 на овој член треба да биде прилагодена за да се земат предвид новите или изменетите ризици и периодично повторувана, доколку тоа е неопходно.

(3) Вработените треба да бидат информирани од страна на работодавачот за инсталацијата и за контејнерите поврзани со инсталацијата, кои содржат канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем и работодавачот да обезбеди сите контејнери, пакети и инсталации што содржат канцерогени, муатагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем да се јасно и читливо обележани, на нив да се ставени јасно видливи знаци и предупредувања за опасност.

Член 13

Од страна на работодавачот се преземаат мерки со кои се обезбедува дека вработените и претставниците на вработените кај работодавачот добиваат доволни и соодветни информации во врска со:

- активностите или техничко-технолошките процеси кои ќе се користат, вклучително и причините поради кои ќе се употребуваат канцерогени, мутагени или супстанции токсични на репродуктивниот систем;

- количините на произведени или употребени супстанции или препарати што содржат канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем;

- бројот на изложени вработени;

- превземените превентивни мерки;

- видот на заштитна опрема што се употребува;

- природата и степенот на изложеноста, посебно нејзиното времетраење и

- случаите на замена со друг производ.

Член 14

(1) Информациите од член 13 на овој правилник се однесуваат и на потенцијално штетните последици од изложувањето на хемиски супстанции врз плодноста, ембрионот посебно во почетокот на бременоста, фетусот и децата кои се доени.

(2) Жените треба да бидат информирани од страна на работодавачот за неопходноста што порано да ја пријават бременоста и за можностите тие да бидат привремено распоредени на други работни места.

Член 15

(1) Од страна на работодавачот на вработените и претставниците на вработените им се овозможува проверка на примената на овој правилник, односно вклучување во неговото применување, особено во врска со:

-последиците за безбедноста и за здравјето на вработените во врска со изборот, носењето и користењето на заштитната облека и опрема, а кои не се во спротивност со одговорноста на работодавачот, за одредување на ефикасноста на заштитната облека и опрема;

-мерките од член 9 став 1 од овој правилник што ги одредува работодавачот, а тоа да не е во спротивност со одговорноста на работодавачот за одредување на тие мерки.

(2) Вработените и претставниците на вработените треба што е можно побргу да се известат од страна на работодавачот за недозволените изложувања при предвидливи и непредвидливи изложувања, и за мерките што се преземени или што треба да се преземат за да се поправи ситуацијата.

(3) Од страна на работодавачот се води ажурирана листа на вработените кои се изложени на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем, притоа посочувајќи го изложувањето на кое биле подложни, како и неговото траење и степен, доколку таквата информација е на располагање.

(4) Секој вработен има пристап до информациите на листата што се однесуваат директно на него.

(5) Вработените и претставниците на вработените имаат пристап до анонимни информации кои се однесуваат на вработените кај работодавачот.

Член 16

(1) На секој вработен кој што е изложен при работа на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем, од страна на работодавачот му се обезбедува соодветен превентивен здравствен преглед:

- пред изложеноста на овие супстанции (претходен преглед);

- во редовни временски периоди (периодичен преглед).

(2) На вработените им се даваат информации и совети за понатамошно следење на здравствената состојба по завршување на изложувањето.

(3) Вработените што се засегнати или работодавачот можат да побараат повторно да се разгледаат резултатите од следењето на здравствената состојба, согласно прописите од областа на здравствена заштита.

(4) Сите случаи на канцер кои се резултат на професионалното изложување на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем, согласно прописите од областа на здравствена заштита, се пријавуваат на надлежните институции од страна на работодавачот.

Член 17

(1) Листата од член 15 став 3 од овој правилник се чува најмалку уште 40 години по изложувањето, во согласност со закон.

(2) Кога работодавачот престанува со вршење на својата дејност документите се ставаат на располагање на органите согласно закон.

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе отпочне да се применува од 01 јануари 2013 година.

Бр. 07-4110/5
11 август 2010 година
Скопје

Министер,
Џељал Бајрами, с.р.

ПРИЛОГ бр. 1**Листа на супстанции, смеси, препарати и процеси**

1. Производство на аурамин.
2. Процес кој подразбира изложување на полицикличен ароматичен јаглен-водород присутен во јагленовата прашина, јагленовиот катран и во јагленовата смола.
3. Процес кој подразбира изложување на прашина, чад и на спрејови произведени за време на печење или на електро-рафинирање на бакарно-никелов мат.
3. Јаки киселински процеси при производство на изопропилалкохол.
4. Процес кој вклучува изложување на прашина од тврдо дрво.
5. Процес која вклучува изложување на формалдехид.

ПРИЛОГ бр. 2**Гранични вредности за професионално изложување**

име на агенсот	EINECS(1)	CAS(2)	крајни вредности		забелешка	преодни мерки
			mg/m ³ (3)	ppm(4)		
бензен	200-753-7	71-43-2	3,25(5)	1(5)	кожа(6)	крајни вредности: 3 ppm (=9,75 mg/m ³) (до 27 јуни 2003 година)
мономер на винилхлорид	200-831	75-01-4	7,77(5)	3(5)	—	—
прав од тврдо дрво	—	—	5,0(5) (7)	—	—	—

1 EINECS: Европскиот инвентар за постојните хемиски супстанции.

2 CAS: Сервисен број на хемискиот апстракт.

3 mg/m³ = милиграми на кубен метар воздух на 20°C и 101,3 kPa (760 mm живен притисок).

4 ppm = делови на милион во волумен во воздух (ml/m³).

5 Мерено или пресметано во однос на референтен период од 8 часа.

6 Значителен придонес за вкупниот товар врз телото преку можно изложување на кожата.

7 Впишан дел - дробка: ако правот од тврдо дрво се помеша со други дрвени прадини, крајната граница ќе се однесува на сите дрвени прадини

2142.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за азил и привремена заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/03, 66/07, 142/08 и 146/09), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА СООДВЕТЕН СТАН ЗА СМЕСТУВАЊЕ
ИЛИ НА ПАРИЧНА ПОМОШ ПОТРЕБНА ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРОСТОРИИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ
НА ПРИЗНАЕН БЕГАЛЕЦ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите и начинот на користење соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување на признаениот бегалец (во натамошниот текст: корисник).

Член 2

Користењето на соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, корисникот го остварува преку :

1. доделување на средства за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел; или
2. доделување на средства за санација, адаптација и реконструкција на недвижен имот во сопственост на лицето корисник на правото на сместување односно неговиот брачен другар или дете, и
3. доделување на користење на станбен простор, на кој е корисник Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

За користење на соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, потребно е корисникот:

- да е социјално загрошено лице и
- да е станбено необезбедено.

Член 4

Корисникот се смета за социјално загрошено лице доколку е:

1. корисник на право на социјална парична помош со статус на признаен бегалец и
2. лице чиј приходи по сите основи, како и приходите на неговиот брачен другар и другите членови на неговото семејство, со кои тоа живее во заедница и за кои постои обврска за меѓусебно издржување согласно Законот за семејството, се пониски од 5600 денари по член на семејство месечно.

Како приход не се смета паричен надоместок за помош и нега од друго лице, детски додаток и посебен додаток остварени согласно закон.

Член 5

Како станбено необезбедено лице во смисла на овој правилник се смета лице кое:

- не поседува стан или друг недвижен имот во лична сопственост, во сопственост на неговиот брачен другар или нивното малолетно дете и не користи стан под закуп во сопственост на Република Македонија и
- до правосилно завршување на оставинска постапка на територија на Република Македонија за распределба на оставина на оставител, на кој брачниот другар или друг член на семејството може да се јави како наследник согласно со закон

Како станбено необезбедено лице не се смета лице кое:

- отуѓило недвижен имот во лична сопственост, во сопственост на неговиот брачен другар или нивното малолетно дете, во последните три години пред поднесување на барањето;

- врз доброволна основа или на друг начин е прифатено од родител близок сродник или од трето лице и го решило стамбеното прашање;

- не покренало, тој или неговиот брачниот другар или друг член на семејството, постапка за распределба на оставина на оставител на територија на Република Македонија, на кој може да се јави како наследник согласно закон или во текот на постапката не се прифатил за наследник.

Член 6

Во решението на Центарот за социјална работа со кое се одлучува за парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел се земаат во предвид следните износи:

- за семејство до 4.000 денари за месечна закупнина,
- за семејство од два до четири члена до 5.000 денари за месечна закупнина,
- за семејство од пет и повеќе члена до 6.000 денари за месечна закупнина.

При утврдување на висината на средства за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел, Центарот за социјална работа ја има во предвид просечната висина на закупнина на територијата на месна надлежност и доставениот договор за закуп.

Член 7

Во решението од член 6 став 1 од овој правилник, Центарот за социјална работа ги вклучува и комуналните трошоци (електрична енергија, греење, вода и гребетарина) и тоа во висина за :

- семејство до 1.500 денари;
- за семејство од два до четири члена до 2.000 денари и
- за семејство од пет и повеќе члена до 2.500 денари.

Член 8

За користење на средствата за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел, се поднесува барање до месно надлежниот центар за социјална работа. Кон барањето лицето треба да приложи и:

- фотокопија од лична карта, издадена согласно Законот за азил и привремена заштита и
- договор за закуп.

Член 9

Доколку признаениот бегалец од оправдани причини не е во можност самостојно да изнајми простории под закуп, со изјава го потврдува тој факт пред Центарот за социјална работа.

Од страна на Центарот за социјална работа може да склучи договор за закуп со трето лице, за сместување на корисникот на правото во стан или просторија предмет на договорот, при што паричните средства за плаќање на закупнината се исплаќаат на закуподавецот, а паричната помош од член 7 се доделува на корисникот.

Од страна на Центарот за социјална работа се утврдува фактичката состојба на признаениот бегалец, кој поднел барање за користење на соодветен стан за сместување, преку непосреден увид.

Член 10

Доделувањето на средствата за санација, адаптација и реконструкција на руиниран и недоизграден стамбен простор согласно со член 2 точка 2 од овој правилник, во сопственост на корисникот, неговиот брачен другар или дете се врши по поднесено барање до месно надлежниот центар за социјална работа, а врз основа на предмер-пресметка изготвена од стручно лице, за фактичките трошоци за неопходните градежни работи кои треба да се изведат за создавање на основни услови за живеење.

Член 11

Доделувањето на користење на станбен простор согласно со член 2 точка 3 од овој правилник, на кој е корисник Министерството за труд и социјална политика ќе се овозможи за лица кои ги исполнуваат критериумите согласно член 4 и 5 од овој правилник.

Член 12

Врз основа на непосреден увид направен од Центарот за социјална работа, се утврдува дали корисникот непрекинато го користи станот под закуп согласно на поднесената документација.

Член 13

Одредбите од овој правилник соодветно се применуваат и за лицата под супсидијарна, односно хуманитарна заштита.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5121/1
16 јули 2010 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Цељал Бајрами, с.р.

2143.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА БЕРОВО**

1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Берово, број 01-543/4 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 29.07.2010 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5521/2
Скопје

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

2144.

Врз основа на член 70 став 3 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), министерот за животна средина и просторно планирање во согласност со министерот за надворешни работи, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ПРЕКУГРАНИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ (*)**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на прекугранични консултации во случај кога постои веројатност спроведувањето на планскиот

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 2001/42/ЕС на Европскиот Парламент и Советот од 27 јуни 2001 за оценување на ефектите од некои планови и програми врз животната средина, 32001L0042

документ во Република Македонија да предизвика прекугранично влијание врз животната средина и животот и здравјето на луѓето во друга држава и начинот на кој државата којашто смета дека определен плански документ кој се подготвува во Република Македонија, може да влијае врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето на нејзина територија, може да побара информации за влијанието врз животот и здравјето на луѓето на нејзината територија.

Член 2

(1) Во случаите кога постои веројатност дека спроведувањето на планскиот документ во Република Македонија може да предизвика прекугранично влијание врз животната средина и животот и здравјето на луѓето, органот што го подготвува планскиот документ во рок не подолг од 15 дена од денот на утврдувањето на влијанието го известува Министерството за животна средина и просторно планирање.

(2) По добивање на известувањето од став (1) на овој член, Министерството за животна средина и просторно планирање ги разгледува добиените информации и во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето ја донесува одлуката за потребата од спроведување на прекугранични консултации.

(3) По утврдување на потребата од спроведување на прекугранична консултација со засегнатата држава, органот на државната управа кој го подготвува планскиот документ на барање на Министерството за животна средина и просторно планирање ги доставува документите определени во член 70 став (1) од Законот за животна средина, преведени на официјалниот јазик на соседната држава во рок од 15 дена.

(4) Во случај кога со одлуката од став (2) на овој член е утврдено дека е потребно спроведување на прекугранични консултации, Министерството за животна средина и просторно планирање преку Министерството за надворешни работи на Република Македонија документите од став (3) од овој член заедно со покана за учество во прекугранични консултации ги доставува до Министерството надлежно за работите од областа на животната средина или до друг надлежен орган на засегнатата држава, колку што е можно побрзо, но не подоцна од денот на објавувањето на информациите за сопствената јавност согласно член 69 став (1) од Законот за животната средина.

(5) Во поканата од став (4) на овој член се определува рокот, кој не може да биде подолг од два месеца од денот на доставувањето на поканата, во кој се бара надлежниот орган за вршење на работите од областа на животната средина на засегнатата држава или друг надлежен орган да се произнесе за тоа дали има намера да учествува во прекуграничните консултации при донесувањето на планскиот документ во постапката за стратешка оценка, како и доколку има намера да учествува во постапката да спроведе постапка за консултации со сопствената јавност и во определениот рок да ги достави мислењата и забелешките од сопствената јавност.

(6) Министерството за животна средина и просторно планирање иницира соработка со надлежниот орган за вршење на работите од областа на животната средина на засегнатата држава со цел утврдување на начините и взаемната соработка околу спроведувањето на прекуграничните консултации поврзани со донесувањето на планскиот документ.

(7) Надлежниот орган за вршење на работите од областа на животната средина на засегнатата држава или друг надлежен орган врз основа на добиената покана

може да побара продолжување на рокот од став (5) на овој член, при што е потребно во зедничка консултација со Министерството за животна средина и просторно планирање да се согласат за реалната временска рамка која е потребна за завршување на консултациите.

Член 3

(1) Во случај кога надлежен орган во Република Македонија кој подготвува плански документ добие известување од орган на друга држава кој смета дека спроведувањето на планскиот документ може да има значителни прекугранични влијанија врз животната средина, вклучувајќи го здравјето на граѓаните од нејзината територија или дека животната средина може да биде значително засегната, треба веднаш за тоа да го извести Министерството за животна средина и просторно планирање, со цел да се обезбеди спроведување на прекугранични консултации во постапката за стратегиска оцена за планскиот документ.

(2) Во случај кога Министерството за надворешни работи добие известување од орган на друга држава кој смета дека спроведувањето на планскиот документ кој го носи друг орган на државната и локалната управа во Република Македонија може да има значителни прекугранични влијанија врз животната средина, вклучувајќи го здравјето на граѓаните од нејзината територија или дека животната средина може да биде значително засегната, треба веднаш за тоа да го извести Министерството за животна средина и просторно планирање, со цел да се обезбеди спроведување на прекугранични консултации во постапката за стратегиска оцена за планскиот документ.

(3) Во случај кога Министерството за животна средина и просторно планирање добие известување од орган на друга држава кој смета дека спроведувањето на планскиот документ кој го носи друг орган во Република Македонија може да има значителни прекугранични влијанија врз животната средина, вклучувајќи го здравјето на граѓаните од нејзината територија или дека животната средина може да биде значително засегната, треба веднаш за тоа да го извести органот кој го подготвува планскиот документ, со цел да се обезбеди спроведување на прекугранични консултации во постапката за стратегиска оцена за планскиот документ.

(4) Во случаите од став (1), (2) и (3) од овој член, Министерството за животна средина и просторно планирање е должен да им ги обезбеди на органите на засегнатата држава потребните информации за оцена на прекуграничното влијание при подготовка на планскиот документ.

(5) Во случаите од став (4) од овој член, Министерството за животна средина и просторно планирање ќе побара од органот што го подготвува планскиот документ, со цел спроведување на прекуграничните консултации, да му ги достави документите определени во член 70 став (1) од Законот за животна средина, преведени на официјалниот јазик на засегнатата држава.

(6) Министерството за животна средина и просторно планирање документите од став (5) на овој член преку Министерството за надворешни работи на Република Македонија ги доставува до надлежниот орган за вршење на работите од областа на животната средина на засегнатата држава или на друг надлежен орган, со кој му укажува, во рок кој не може да биде пократок од два месеци од денот на доставувањето на документите, да ги достави мислењата и забелешките добиени од сопствената јавност.

(7) Министерството за животна средина и просторно планирање иницира соработка со надлежниот орган за вршење на работите од областа на животната средина на засегнатата држава со цел утврдување на начините на взаемна соработка околу спроведувањето на прекуграничните консултации поврзани со донесувањето на планскиот документ.

Член 4

(1) По донесувањето на планскиот документ, органот што го донел планскиот документ треба до Министерството за животна средина и просторно планирање да го достави истиот, како и извештајот за животна средина кој е преведен на официјалниот јазик на засегнатата држава во кој е опишан начинот на кој што влијанијата врз животната средина, вклучувајќи ги и врз здравјето на луѓето, се вградени во планскиот документ и причините за нивното усвојување во рамките на реалните опции што се разгледувале, при донесувањето на планскиот документ.

(2) Документите од став (1) на овој член, Министерството за животна средина и просторно планирање треба во рок од 15 дена од денот на добивањето на документите од став (1) од овој член, да ги достави до надлежниот орган на засегнатата држава кој бил вклучен во прекуграничните консултации.

Член 5

Во случај кога постои склучен договор со засегнатата држава со кој е регулирана постапката за меѓусебна консултација во стратегиската оцена на планскиот документ, во согласност со член 71-а од Законот за животна средина, во тој случај се применуваат одредбите на овој правилник доколку поинаку не е определено со тој договор.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-7265/1
15 јули 2010 година
Скопје

Министер,
д-р Непати Јакупи, с.р.

Бр. 02-4089/4
29 јули 2010 година
Скопје

Министер,
Антонио Милошоски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2145.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), а во врска со член 26 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07, 130/08 и 97/2010), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2010 ГОДИНА НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Годишниот план за јавни набавки во 2010 година на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 157/09, 43/10 и 67/10) се вршат следниве измени:

- Во точката 1, износот „626.201 илјади денари“ се заменува со износот „713.266 илјади денари“;

- Во делот I - Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, износите „187.176 илјади денари и 158.623 илјади денари“ се заменуваат со износите „274.241 илјада денари и 232.407 илјади денари“;

- Во делот IV - ВКУПНО (I+II+III), износите „626.201 илјади денари и 530.678 илјади денари“ се заменуваат со износите „713.266 илјади денари и 604.462 илјади денари“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XI-1/2010
13 август 2010 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

2146.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и точка 3 од Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година ПИ бр. 02-15/XII-1/2009 од 24.12.2009 година, изменет со Одлуката за измена на Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година О.бр.02-15/X-3/2010 од 29.07.2010 година, Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ПЛАНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

1. Во Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/09) изменет со Одлуката за измена на Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година О.бр.02-15/X-3/2010 од 29.07.2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2010), се вршат следниве измени:

- Во точка 1, дел I - План на инвестициите за кои постапката за набавка е започната во претходните години (А+Б+В), износот: „127,925“ се заменува со износот: „44,100“;

- Во точка 1, дел I, потточка А - Информациска опрема и системи, износот: „97,460“ се заменува со износот: „14,110“;

- Во точка 1, дел I, потточка Б - Машини, опрема и други инвестиции, износот: „14,321“ се заменува со износот: „13,846“;

- Во точка 1, дел II - План на инвестициите за кои постапката за набавка ќе започне во 2010 година (Г+Д+Ѓ), износот: „459,138“ се заменува со износот: „542,963“;

- Во точка 1, дел II, потточка Г - Информациска опрема и системи, износот: „48,785“ се заменува со износот: „132,135“;

- Во точка 1, дел II, потточка Д - Машини, опрема и други инвестиции, износот: „48,423“ се заменува со износот: „48,898“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XI-2/2010
13 август 2010 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИFUЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2147.

Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), а во согласност со член 64 од истиот закон и Заклучокот на Советот бр.02-2497/5 од 12.08.2010 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија на својата 15-та седница одржана на 11.08.2010 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ

1. На Трговското радиодифузно друштво К-15 МИНУС ДООЕЛ Скопје, му се одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност, бр.07-3481/1 од 27.11.2008 година.

2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност, од точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а истата ќе се објави во "Службен весник на РМ".

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), трговските радиодифузни друштва за дозволата за вршење на радиодифузна дејност плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за радиодифузија. Годишниот надоместок во согласност со член 60, став 6 од истиот закон, се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата. Во Анексот Б, кој е составен дел на дозволата за вршење на радиодифузна дејност, утврдено е дека годишниот надоместок за дозволата се плаќа во рок од 15 дена од датумот на приемот на пресметката (фактурата) доставена од Советот за радиодифузија.

Заради плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-3481/1 од 27.11.2008, Советот за радиодифузија на Трговското радиодифузно друштво К-15 МИНУС ДООЕЛ Скопје, му достави: фактура бр.141/2008 од 27.11.2008 година за периодот од 15.08.2008 до 15.08.2009 година, во износ од 1.513.381,50 денари, со дата на валута 11.12.2008 година, и фактура бр.147/2009 од 18.08.2009 година за периодот од 15.08.2009 до 14.08.2010 година, во износ од 1.387.063,50 денари, со дата на валута 01.09.2009 година.

Трговското радиодифузно друштво К-15 МИНУС ДООЕЛ Скопје, по фактура бр.141/2008 од 27.11.2008 година, изврши само делумна уплата во износ 513.381,50 денари, останувајќи должно по таа фактура за износ од 1.000.000,00 денари.

Трговското радиодифузно друштво К-15 МИНУС ДООЕЛ Скопје, воопшто не изврши уплата по фактурата бр.147/2009 од 18.08.2009 година.

Поради тоа Советот за радиодифузија му упати вкупно 6 (шест) дописи, и тоа:

- Опомена бр.05-3481/3 од 23.12.2008 година, со рок на плаќање до 31.12.2008 година, на остатокот од долгот во износ од 1.000.000,00 денари, по фактура бр.141/2008 од 27.11.2008 година;

- Укажување бр.03-2499/1 од 24.06.2009 година со рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 1.000.000,00 денари, по фактура бр.141/2008 од 27.11.2008 година;

- Укажување бр.05-3432/1 од 13.10.2009 година, со рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 1.000.000,00 денари, по фактура бр.141/2008 од 27.11.2008 година и на целиот долг во износ од 1.387.063,50 денари, по фактурата бр.147/2009 од 18.08.2009 година;

- Укажување бр.05-3711/1 од 10.11.2009 година, со рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 1.000.000,00 денари, по фактура бр.141/2008 од 27.11.2008 година и на целиот долг во износ од 1.387.063,50 денари, по фактурата бр.147/2009 од 18.08.2009 година;

- Последна опомена бр.05-4212/1 од 15.12.2009 година, со рок на плаќање до 28.12.2009 година, на остатокот од долгот во износ од 1.000.000,00 денари, по фактура бр.141/2008 од 27.11.2008 година и на целиот долг во износ од 1.387.063,50 денари, по фактурата бр.147/2009 од 18.08.2009 година, и

- Последна опомена бр.05-964/1 од 06.04.2010 година, со рок на плаќање до 29.04.2010 година, на остатокот од долгот во износ од 1.000.000,00 денари, по фактура бр.141/2008 од 27.11.2008 година и на целиот долг во износ од 1.387.063,50 денари, по фактурата бр.147/2009 од 18.08.2009 година.

Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво К-15 МИНУС ДООЕЛ Скопје, во рок од 15 дена од датумот на приемот на фактурите бр.141/2008 од 27.11.2008 година и бр.147/2009 од 18.08.2009 година, доставени од Советот за радиодифузија, и покрај напред наведените укажувања и последни опомени упатени од страна на Советот не го плати надоместокот за дозволата, Советот за радиодифузија одлучи како во точка 1 од оваа одлука, односно врз основа на член 63, став 1, алинеја 4, од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), во законски определениот рок во член 64, став 2 од истиот закон, донесе одлука со која на Трговското радиодифузно друштво К-15 МИНУС ДООЕЛ Скопје, му ја одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност бр.07-3481/1 од 27.11.2008 година.

Бр. 07-216 Совет за радиодифузија на РМ,
19 август 2010 година Претседател,
Скопје **Зоран Стефаноски, с.р.**

Правна поука: Против одлуката за одземање на дозволата Трговското радиодифузно друштво К-15 МИНУС ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

2148.

Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), а во согласност со член 64 од истиот закон и Заклучокот на Советот бр.02-2497/5 од 12.08.2010 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија на својата 15-та седница одржана на 11.08.2010 година донесе

О Д Л У К А ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

1. На Трговското радиодифузно друштво БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, му се одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност, бр.07-3468/1 од 26.11.2008 година.

2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност, од точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а истата ќе се објави во "Службен весник на РМ".

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), трговските радиодифузни друштва за дозволата за вршење на радиодифузна дејност плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за радиодифузија. Годишниот надоместок во согласност со член 60, став 6 од истиот закон, се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата. Во Анексот Б, кој е составен дел на дозволата за вршење на радиодифузна дејност, утврдено е дека годишниот надоместок за дозволата се плаќа во рок од 15 дена од датумот на приемот на пресметката (фактурата) доставена од Советот за радиодифузија.

Заради плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-3468/1 од 26.11.2008 година, Советот за радиодифузија на Трговското радиодифузно друштво БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, му достави: фактура бр.118/2008 од 27.11.2008 година за периодот од 15.08.2008 до 15.08.2009 година, во износ од 2.262.826,00 денари, со дата на валута 11.12.2008 година, и фактура бр.145/2009 од 18.08.2009 година за периодот од 15.08.2009 до 14.08.2010 година, во износ од 2.073.377,00 денари, со дата на валута 01.09.2009 година.

Трговското радиодифузно друштво БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, по фактура бр.118/2008 од 27.11.2008 година, изврши само делумна уплата во износ 462.826,00 денари, останувајќи должно по таа фактура за износ од 1.800.000,00 денари.

Трговското радиодифузно друштво БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, воопшто не изврши уплата по фактурата бр.145/2009 од 18.08.2009 година.

Поради тоа Советот за радиодифузија му упати вкупно 6 (шест) дописи, и тоа:

- Опомена бр.05-3468/3 од 23.12.2008 година, со рок на плаќање до 31.12.2008 година, на остатокот од долгот во износ од 1.800.000,00 денари, по фактура бр.118/2008 од 27.11.2008 година;

- Укажување бр.03-2498/1 од 24.06.2009 година со рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 1.800.000,00 денари, по фактура бр.118/2008 од 27.11.2008 година;

- Укажување бр.05-3434/1 од 13.10.2009 година, со рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 1.800.000,00 денари, по фактура бр.118/2008 од 27.11.2008 година и на целиот долг во износ од 2.073.377,00 денари, по фактурата бр.145/2009 од 18.08.2009 година;

- Укажување бр.05-3712/1 од 10.11.2009 година, со рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 1.800.000,00 денари, по фактура бр.118/2008 од 27.11.2008 година и на целиот долг во износ од 2.073.377,00 денари, по фактурата бр.145/2009 од 18.08.2009 година;

- Последна опомена бр.05-4211/1 од 15.12.2009 година, со рок на плаќање до 28.12.2009 година, на остатокот од долгот во износ од 1.800.000,00 денари, по фактура бр.118/2008 од 27.11.2008 година и на целиот долг во износ од 2.073.377,00 денари, по фактурата бр.145/2009 од 18.08.2009 година, и

- Последна опомена бр.05-961/1 од 06.04.2010 година, со рок на плаќање до 29.04.2010 година, на остатокот од долгот во износ од 1.800.000,00 денари, по фактура бр.118/2008 од 27.11.2008 година и на целиот долг во износ од 2.073.377,00 денари, по фактурата бр.145/2009 од 18.08.2009 година.

Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, во рок од 15 дена од датумот на приемот на фактурите бр.118/2008 од 27.11.2008 година и бр.145/2009 од 18.08.2009 година, доставени од Советот за радиодифузија, и покрај напред наведените укажувања и последни опомени упатени од страна на Советот не го плати надоместокот за дозволата, Советот за радиодифузија одлучи како во точка 1 од оваа одлука, односно врз основа на член 63, став 1, алинеја 4, од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), во законски определениот рок во член 64, став 2 од истиот закон, донесе одлука со која на Трговското радиодифузно друштво БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, му ја одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност бр.07-3468/1 од 26.11.2008 година.

Бр. 07-217 Совет за радиодифузија на РМ,
19 август 2010 година Претседател,
Скопје **Зоран Стефаноски, с.р.**

Правна поука: Против одлуката за одземање на дозволата Трговското радиодифузно друштво БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

2149.

Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), а во согласност со член 64 од истиот закон и Заклучокот на Советот бр.02-2497/5 од 12.08.2010 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија на својата 15-та седница одржана на 11.08.2010 година донесе

ОДЛУКА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

1. На Трговското радиодифузно друштво ЗАЈДИ-ЗАЈДИ ТВ ДООЕЛ Скопје, му се одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност, бр.07-3474/1 од 26.11.2008 година.

2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност, од точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино донесување, а истата ќе се објави во "Службен весник на РМ".

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), трговските радиодифузни друштва за дозволата за вршење на радиодифузна дејност плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за радиодифузија. Годишниот надоместок во согласност со член 60, став 6 од истиот закон, се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата. Во Анексот Б, кој е составен дел на дозволата за вршење на радиодифузна дејност, утврдено е дека годишниот надоместок за дозволата се плаќа во рок од 15 дена од датумот на приемот на пресметката (фактурата) доставена од Советот за радиодифузија.

Заради плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-3474/1 од 26.11.2008 година, Советот за радиодифузија на Трговското радиодифузно друштво ЗАЈДИ-ЗАЈДИ ТВ ДООЕЛ Скопје, му достави: фактура бр.119/2008 од 27.11.2008 година за периодот од 15.08.2008 до 15.08.2009 година, во износ од 2.262.826,00 денари, со дата на валута 11.12.2008 година.

Трговското радиодифузно друштво ЗАЈДИ-ЗАЈДИ ТВ ДООЕЛ Скопје, по фактура бр.119/2008 од 27.11.2008 година, изврши само делумна уплата во износ 177.000,00 денари, останувајќи должно по таа фактура за износ од 2.085.826,00 денари.

Поради тоа Советот за радиодифузија му упати вкупно 4 (четири) дописи, и тоа:

- Опомена бр.05-3474/3 од 23.12.2008 година, со рок на плаќање до 31.12.2008 година, на долгот во износ од 2.262.826,00 денари, по фактура бр.119/2008 од 27.11.2008 година;

- Укажување бр.05-3716/1 од 10.11.2009 година, со рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 2.085.826,00 денари, по фактура бр.119/2008 од 27.11.2008 година;

- Последна опомена бр.05-4210/1 од 15.12.2009 година, со рок на плаќање до 28.12.2009 година, на остатокот од долгот во износ од 2.085.826,00 денари, по фактура бр.119/2008 од 27.11.2008 година, и

- Последна опомена бр.05-965/1 од 06.04.2010 година, со рок на плаќање до 29.04.2010 година, на остатокот од долгот во износ од 2.085.826,00 денари, по фактура бр.119/2008 од 27.11.2008 година.

Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво ЗАЈДИ-ЗАЈДИ ТВ ДООЕЛ Скопје, во рок од 15 дена од датумот на приемот на фактурата бр.119/2008 од 27.11.2008 година, доставена од Советот за радиодифузија, и покрај напред наведените укажувања и последни опомени упатени од страна на Советот не го плати надоместокот за дозволата, Советот за радиодифузија одлучи како во точка 1 од оваа одлука, односно врз основа на член 63, став 1, алинеја 4, од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), во законски определениот рок во член 64, став 2 од истиот закон, донесе одлука со која на Трговското радиодифузно друштво ЗАЈДИ-ЗАЈДИ ТВ ДООЕЛ Скопје, му ја одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност бр.07-3474/1 од 26.11.2008 година.

Бр. 07-218
19 август 2010 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ,
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

Правна поука: Против одлуката за одземање на дозволата Трговското радиодифузно друштво ЗАЈДИ-ЗАЈДИ ТВ ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2150.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 2010 година, во однос на месец јуни 2010 година, е пониска за 0,4%.

2. Исплатата на платите за месец јули 2010 година, во однос на месец јуни 2010 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Џељал Бајрами, с.р.




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512400.
Телефакс: +389-2-5512401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010110